

TEM

On | Off and everything in between



2022

TEM

MODUL



38

LOGIQ



146

ekonomik



176

fontana



214



TEM

On | Off and everything in between



Ние сме водечки производител на прекинувачи и приклучници во регионот. Веќе половина век на нашите корисници им овозможуваме позитивно и лесно искуство, едноставна инсталација и употреба на нашите производи, широк асортиман на бои и материјали што би ги убедиле и најпребирливите.

We are the leading manufacturer of switches and sockets in the region. For half a century, we have been providing our users a positive and easy experience, simple installation and use of products, a wide range of colours and materials, which convince even the most demanding.

ТЕМ

Добредојдовте во
семејството МОДУЛ
Welcome to the MODUL family

Додадете персонализиран стил на вашиот амбиент со
прекинувачи и приклучници од семејството MODUL.

*Give your ambience a personal touch and show off your style with
switches and sockets from MODUL family.*

откриваме нови погледи
discovering new insights



MODUL
LINE



MODUL
SOFT



MODUL
PURE

MODUL

Изберете го вашиот
ДИЗАЈН
Select your DESIGN

Изберете ја вашата
БОЈА
Select your COLOUR

1

2

MODUL

LINE




MODUL

SOFT



MODUL

PURE



метал

стакло

дрво

Создадете ја вашата
КРЕАЦИЈА
Create your CONFIGURATION

3



Користете ја
АПЛИКАЦИЈАТА
Use the APP

4

9



MODUL

LINE



Правите мазни линии создаваат безвремен дизайн.

Straight, smooth lines create a timeless design.



MODUL | LINE



MODUL

LINE

PW



бела сјај

IW



крем сјај

ES



сребрена мат

AT



антрацит

SB



црна мат

polar white

ivory white


elox silver

anthracite


soft touch
black

Изберете ја вашата боја
Select your colour

13




PW бела сјај
polar white



IW крем сјај
ivory white



SW камен бел
stone white



SG златна сјај
sand gold



ES сребрена мат
elox silver



TI титаниум
titanium



IB сина мат
impulse blue



AT антрацит
anthracite




NB црна сјај
night black



SB црна мат
soft touch black


M O D U L
—
S O F T



Заоблените форми и меките транзиции внесуваат нежност во вашиот
дом.

Rounded shapes and soft transitions bring softness into your home.





MODUL

SOFT

PW



бела сјај

IW



крем сјај

ES



сребрена мат

AT



антрацит

SB



црна мат

polar white

ivory white


elox silver

anthracite


*soft touch
black*

Изберете ја вашата боја
Select your colour


17




PW бела сјај
polar white



IW крем сјај
ivory white




ES сребрена мат
elox silver



SG златна сјај
sand gold




WW титаниум
walnut



TI титаниум
titanium



WE темнокфеаво дрво
wenge



AT антрацит
anthracite




NB црна сјај
night black



SB црна мат
soft touch black

MODUL

PURE



Деталите ја претставуваат севкупноста на целиот амбиент. Дозволете природата да го збогати вашиот простор со декоративни рамки од дрво, стакло и метал.

The details represent the completeness of the entire ambience. Let the nature enrich your space with decorative cover plates made of wood, glass and metal.





MODUL

PURE

PW



бела сјај

IW



крем сјај

ES



сребрена мат

AT



антрацит

SB



црна мат

polar white

ivory white

elox silver

anthracite

*soft touch
black*

Изберете ја вашата боја
Pick your colour

21

стакло
glass



GW ледено бела
ice white

метал
metal




MH кован челик
hammered steel


дрво
wood



WM явор
maple




GG ледено зелена
ice green



MS сатен сребро
satin silver




WB бамбус
bamboo



GB ледено сина
ice blue



MN сатен никел
satin nickel



WW орев
walnut



GY ледено сива
ice grey




ME 'рғосано железо
etched iron



WE темнокфеаво дрво
wenge

MODUL
—
PURE





СТАКЛО - лесно и софицицирано.
Дозволете свежината да помине низ вашиот дом.

*GLASS - light and sophisticated.
Let freshness breeze through your home.*





стакло

glass

MODUL

PURE



МЕТАЛ - ладен, а сепак благороден.
Вклучете го овој беспрекорен материјал
во вашиот ентериер и привлечете
внимание без напор.


*METAL - cold, yet noble.
Embrace this pristine material and
effortlessly catch attention.*





метал

metal



MODUL
—
PURE






ДРВО - разновидно, но уникатно.
Оставете място за топлината на природата.

*WOOD - versatile, yet unique.
Give way to nature's warmth.*






дрво
wood




МОДУЛ

УНИВЕРЗАЛНОСТ
UNIVERSALITY




МОДУЛ

- LINE
- SOFT
- PURE



MODUL




MODUL

- — LINE
- — SOFT
- — PURE



2 x 7M



1M =



2M =




Функционалните елементи едноставно прицврстете ги на подлошката.

За вас најдовме решение „klik-in, klik-out“ што ви го намалува времето на монтажа. Приклучните контакти се лесно достапни од предната страна.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame.

The “klik-in, klik-out” solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.




Modul е погоден за сите типови ѕидови и може да го вградите во класични, монтажни или во бетонски конструкции. Вградувањето е едноставно и ви нуди можност за комбинирање на правоаголни и тркалезни дозни на соодветно растојание. Материјалите што се користат се тестирани според високи стандарди.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.



Modul ви нуди многу можности и кога употребувате тркалезни дозни. Може да ги комбинирате вертикално или хоризонтално, самостојно или во групи. Металните подлошки гарантираат одлична стабилност дури и кога грубо ракувате со нив и погодни се за сите видови декоративни рамки.

The Modul enables a many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.





PW бела сјај
polar white



SB црна мат
soft touch black



AT антрацит
anthracite



ES сребрена мат
elox silver



IW крем сјај
ivory white



ГРАФИКИ
SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
铃	灯泡	0	圆圈	风扇	饮水机	椭圆	吹风	向下箭头	双箭头	左箭头	圆圈	+	-	时钟	太阳
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
壁灯	楼梯灯	饮料杯	感叹号	报警	OFF	ON	+	圆形开关	奖章	铃铛	AC	雪花	雪花	音乐	闹钟
40	41	42	43	44	45	46	47	48							
锁	眼睛	电源	月亮	横线	方块	喷雾	闪电	锁孔							





Сигурно поврзување на каблите со различен дијаметар.

Reliable connection even when different size of wires are used.



Сите приклучници имаат вградена заштита од допир на елементите што се под напон.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Долг работен век на прекинувачите и адекватност со современите стандарди.

Long-life of switches and adequacy to the international standards.



Сигурното вклучување/исклучување го овозможуваат сребрените проводници.

The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.

MODUL

АМБИЕНТ
IN AMBIENT





BIOPASS - прекинувач за отпечатоци
BIOPASS - fingerprint switch

Отклучување без клуч.

Keyless unlocking.**МУЛТИМЕДИЈА**
MULTIMEDIA

Мултимедијален центар што ви овозможува да поврзете повеќе компоненти на едно место.
Multimedia center that allows you to connect a multiple number of components in one place.



**ДОПИР - универзален прекинувач
потенциометар (димер)**
TOUCH - universal dimmer

Вклучување/исклучување и затемнување
на различни светилки
Switching and dimming of different lamps



**КРЕИРАЈТЕ СВОЈ ДИЗАЈН
CREATE YOUR OWN**

При нарачка на големи количини, рамките и функционалните елементи може да се направат во боја по ваш избор.

When ordering large quantities, cover plates and function elements can be made in the colour of your choice.



**НАПРАВЕТЕ НЕШТО УНИКАТНО
MAKE IT UNIQUE**

Изберете боја на осветлување и додадете ја саканата графика за да одговора на амбиентот на вашата соба.

Choose a illumination colour and add desired graphic to suit the ambience of your room.




SM11 PW IN 01

тип type	назив description	технички податоци technical data	големина size	боја colour	опис на опција 1 optional data 1	опис на опција 2 optional data 2
SM10	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН <i>SWITCH 1WAY</i>	16AX 250V~	1M	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај <i>polar white</i>	NT неутрална <i>neutral</i>	01
SM11	ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН <i>PUSH BUTTON 1WAY</i>	16A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB црна-мат <i>soft touch black</i>		02
SM12	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН <i>SWITCH 1WAY</i>	20A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> AT антрацит <i>anthracite</i>		03
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат <i>elox silver</i>		
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW крем-сјај <i>ivory white</i>		

ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 16AX 250V~ 1M




SM10




- прекинувач без типка
- 16AX 250V~, тип SM10
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M

- switch without button
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



SM11




ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 16A 250V~ 1M


- тастер без типка
- 16A 250V~, тип SM11
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M

- push button without button
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



SM12




ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 20A 250V~ 1M


- прекинувач без типка
- 20A 250V~, тип SM12
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²

SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M

- switch without button
- 20A 250V~, type SM12
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



SM20




ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН 16AX 250V~ 1M

- прекинувач без типка
- 16AX 250V~, тип SM20
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²


SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M

- switch without button
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- only in combination with button TM15






SM40




ПРЕКИНУВАЧ ЗА РОЛЕТНИ 1-0-2 16AX 250V~ 1M

- прекинувач без тастер
 - 16AX 250V~, тип SM40
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
 - 16AX 250V~, type SM40
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




SM41




ТАСТЕР ЗА РОЛЕТНИ 1-0-2 16A 250V~ 1M

- тастер без типа
 - 16A 250V~, тип SM41
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M**
- push button without button
 - 16A 250V~, type SM41
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




SM60




ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН 16AX 250V~ 1M

- прекинувач без типа
 - 16AX 250V~, тип SM60
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
 - 16AX 250V~, type SM60
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




SM61



ТАСТЕР НАИЗМЕНИЧЕН 16A 250V~ 1M


- тастер без типа
 - 16A 250V~, тип SM61
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M**
- push button without button
 - 16A 250V~, type SM61
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²



* електроника / electronics






SM70



ПРЕКИНУВАЧ ВКРСЕН 16AX 250V~ 1M

- прекинувач без типа
 - 16AX 250V~, тип SM70
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
 - 16AX 250V~, type SM70
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45

ПРЕКИНУВАЧИ СМ



PW бела-сјај
polar white



SB црна-мат
soft touch black



AT антраците
anthracite



ES сребрена-мат
elox silver



IW крем-сјај
ivory white



SM10PW
 SM10SB
 SM10AT
 SM10ES
 SM10IW

ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, тип SM10
- во согласност со EN 60669-1
- приврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- заменлива типка

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



SM10PWIN
 SM10SFIN
 SM10ATIN
 SM10EWIN
 SM10IWIN

ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN индикација
- 16AX 250V~, тип SM10
- во согласност со EN 60669-1
- приврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- сијаличката не е приложена
- заменлива типка

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



SM11PW
 SM11SB
 SM11AT
 SM11ES
 SM11IW

ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, тип SM11
- во согласност со EN 60669-1
- приврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- заменлива типка

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



SM11PWIN01
 SM11SFIN01
 SM11ATIN01
 SM11EWIN01
 SM11IWIN01

ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 16A 250V~ 1M __ IN 01

- IN 01 тастер за своно со индикација
- 16A 250V~, тип SM11
- во согласност со EN 60669-1
- приврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- сијаличката не е приложена
- заменлива типка

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 01

- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



S W I T C H E S S M



- SM11PWIN02
- SM11SBIN02
- SM11ATIN02
- SM11ESIN02
- SM11IWIN02

ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 16A 250V~ 1M __ IN 02

- IN 02 тастер за светло со индикација
- 16A 250V~, тип SM11
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- сијаличката не е приложена
- заменлива тапка



PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 02

- IN 02 indicator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM20PWNT03
- SM20SBNT03
- SM20ATNT03
- SM20ESNT03
- SM20IWNT03

ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН 16AX 250V~ 1M __ NT 03

- NT 03 неутрална 0-1
- 16AX 250V~, тип SM20
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- заменлива тапка



SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ NT 03

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM20PWIN
- SM20SBIN
- SM20ATIN
- SM20ESIN
- SM20IWIN

ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN индикација
- 16AX 250V~, тип SM20
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- сијаличката не е приложена
- заменлива тапка



SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM40PWNT10
- SM40SBNT10
- SM40ATNT10
- SM40ESNT10
- SM40IWNT10

ПРЕКИНУВАЧ ЗА РОЛЕТНИ 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 неутрална 1-0-2
- 16AX 250V~, тип SM40
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- заменлива тапка



SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



- SM41PWNT10
- SM41SBNT10
- SM41ATNT10
- SM41ESNT10
- SM41IWNT10

ТАСТЕР ЗА РОЛЕТНИ 1-0-2 16A 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 неутрална 1-0-2
- 16A 250V~, тип SM41
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- заменлива тапка



PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



- SM60PW
- SM60SB
- SM60AT
- SM60ES
- SM60IW

ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, тип SM60
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- заменлива тапка



SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



SM61PW
 SM61SB
 SM61AT
 SM61ES
 SM61IW

ТАСТЕР НАИЗМЕНИЧЕН 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, тип SM61
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - заменлива тапка

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM61
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - replaceable button



SM62PWCD
 SM62SBCD
 SM62ATCD
 SM62ESCD
 SM62IWCD

ТАСТЕР НАИЗМЕНИЧЕН СО ВРВКА 16A 250V~ 1M_CD

- CD индикација+врвка
 - должина на врвката 1.5м
 - 16A 250V~, тип SM62
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M_CD

- CD indicator+cord
 - cord lenght 1.5m
 - 16A 250V~, type SM62
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²



SM70PW
 SM70SB
 SM70AT
 SM70ES
 SM70IW

ПРЕКИНУВАЧ ВКРСЕН 16AX 250V~ 1M


- 16AX 250V~, тип SM70
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - заменлива тапка

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM70
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - replaceable button



1M = 22.5 x 45
2M = 45 x 45




BUTTONS TM



тип type	назив description	големина size	боја colour	опис на опција 1 optional data 1	опис на опција 2 optional data 2
TM11	ТИПКА BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white	NT неутрална neutral	 01
TM12	ТИПКА BUTTON	2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB црна-мат soft touch black	 IN индикација indicator	 02
TM21	ПОЛНИЛО BLANK	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT антрацит anthracite		 03
.	.	.	<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver		
.	.	.	<input type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white		

ТИПКА 1М



- TM11PW
- TM11SB
- TM11AT
- TM11ES
- TM11IW

- заменлива типка со големина 1М
- во согласност со EN 60669-1

BUTTON 1M

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



ТИПКА 1М СО ИНДИКАЦИЈА



- TM11PWIN
- TM11SBIN
- TM11ATIN
- TM11ESIN
- TM11WIN


- заменлива типка со големина 1М
- во согласност со EN 60669-1

BUTTON 1M INDICATOR

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



ТИПКА 2М



- TM12PW
- TM12SB
- TM12AT
- TM12ES
- TM12IW


- заменлива типка со големина 2М со подлошка за типки
- се користи за надградување на прекинувачи или
тастери со големина 1М во големина 2М
- во согласност со EN 60669-1

BUTTON 2M

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button
from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



ТИПКА 2М СО ИНДИКАЦИЈА



- TM12PWIN
- TM12SBIN
- TM12ATIN
- TM12ESIN
- TM12WIN


- заменлива типка со големина 2М со подлошка за типки
- се користи за надградување на прекинувачи или
тастери со големина 1М во големина 2М
- во согласност со EN 60669-1

BUTTON 2M INDICATOR

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button
from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



ТИПКА 2М СО ПЛОЧКА ЗА НАТПИС




- TM13PWIL
- TM13SBIL
- TM13ATIL
- TM13ESIL
- TM13IWIL

- заменлива типка со големина 2М со подлошка за типки
- се користи за надградување на прекинувачи или тастери со големини 1М во големина 2М
- во согласност со EN 60669-1

BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1




- TM15PW
- TM15SB
- TM15AT
- TM15ES
- TM15IW

ТИПКА 1М ДВОПОЛНА

- заменлива типка со големина 1М
- само во комбинација со механизмот SM20
- во согласност со EN 60669-1

BUTTON 1M 2POLE

- replaceable button 1M
- only in combination with mechanism SM20
- in accordance with EN 60669-1




- TM21PW
- TM21SB
- TM21AT
- TM21ES
- TM21IW

ПОЛНИЛО 1М

- за пополнување на празните места
- во согласност со EN 60669-1

BLANK 1M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1




- TM22PW
- TM22SB
- TM22AT
- TM22ES
- TM22IW

ПОЛНИЛО 2М

- за пополнување на празните места
- во согласност со EN 60669-1

BLANK 2M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1



- TM31PW
- TM31SB
- TM31AT
- TM31ES
- TM31IW

ВОВЕДНИК 1М


- воведувач за кабел
- во согласност со EN-60669-1

CABLE OUTLET 1M

- outlet for cable
- in accordance with EN-60669-1



1М = 22,5 x 45
2М = 45 x 45



TM11
TM15


TM12
TM13

TM21

TM22

TM31

BUTTONS TM



ЛАСЕРСКИ НАТПИС НА ТИПКИТЕ

- лазерски натпис со посакувана графика на означени места
- стандардни симболи од залихите, останатите по нарачка

LASER PRINT ON BUTTONS


- laser print of any graphics on marked locations
- standard symbols from stock, other on request

1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I




ГРАФИКИ


SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
!	!	0	0	!	!	!	!	!	^	^	^	+	-	!	!
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
40	41	42	43	44	45	46	47	48							
!	!	!	!	!	!	!	!	!							

СТАНДАРДНИ ГРАФИКИ

STANDARD SYMBOLS





IA20

WH

тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
IA10	СИЈАЛИЧКА NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH бела white
IA20	LED СВЕТИЛКА LED LAMP	230V~ AC/DC 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL сина blue
IA21	LED СВЕТИЛКА LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD црвена red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR зелена green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR портокалова orange

СИЈАЛИЧКА 230V~ 0,34W

 IA10OR

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот
- во комбинација со типката со индикација

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


 IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

LED СВЕТИЛКА 230V AC/DC 0,40W

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот
- во комбинација со типката со индикација

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


 IA21WH
 IA21RD

LED СВЕТИЛКА 24V AC/DC 0,20W

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот
- во комбинација со типката со индикација

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


 IA22WH
 IA22RD

СВЕТИЛКА LED 12V AC/DC 0,10W

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот
- во комбинација со типката со индикација

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator




IA50












- RC мрежа за спречување на влијанието од LED светилките
- можно е наизменично поврзување на повеќе RC мрежи со светилките
- 0,1 μF, 100 Ω, 250V~

RC CIRCUIT 250V~

- RC circuit to eliminate disturbances in the operation of LED lamps
- parallel connections of more RC circuits with lamps are possible
- 0,1 μF, 100 Ω, 250V~




ILLUMINATION IA

Индикација /
Indication* Осветлување /
IlluminationПостојано осветлување /
Constant illumination


* врските за поврзување не се погодни за светилки за заштеда на енергија (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



тип type	назив description	технички податоци technical data	големина size	боја colour
VM10	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~	2M	<input type="checkbox"/> PW бела-сај polar white
VM11	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+KS+КАПАК SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~	2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB црна-мат soft touch black
VM20	ПРИКЛУЧНИЦА EURO+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT антрацит anthracite
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> ES сребрена elox silver
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> IW крем-сај ivory white
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> RD црвена red
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR зелена green
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR портокалова orange
				<input checked="" type="checkbox"/> PT бела+прозирна white+transparent
				<input checked="" type="checkbox"/> BT црна+прозирна soft touch black+transparent
				<input checked="" type="checkbox"/> BB црна+црна soft touch black+black
				<input checked="" type="checkbox"/> AA антрацит+антрацит anthracite+anthracite
				<input checked="" type="checkbox"/> ST сребрена+прос. silver+transparent
				<input checked="" type="checkbox"/> SS сребрена+сребрена silver+silver
				<input checked="" type="checkbox"/> II крем+крем ivory+ivory
				<input checked="" type="checkbox"/> RT црвена+прозирна red+transparent
				<input checked="" type="checkbox"/> RR црвена+црвена red+red
				<input checked="" type="checkbox"/> GT зелена+прозирна green+transparent
				<input checked="" type="checkbox"/> GG зелена+зелена green+green
				<input checked="" type="checkbox"/> OT портокалова+прос. orange+transparent
				<input checked="" type="checkbox"/> OO портокалова+портокалова orange+orange

ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+KS 2P+E 16A 250V~ 2M




- VM10PW
- VM10SB
- VM10AT
- VM10ES
- VM10IW

- 2P+E шуко
- 16A 250V~, тип VM10
- во согласност со IEC 60884-1, CEE7
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




- VM10RD
- VM10GR
- VM10OR

- 2P+E шуко
- 16A 250V~, тип VM10
- во согласност со IEC 60884-1, CEE7
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




- VM11PT
- VM11BT
- VM11AT
- VM11ST
- VM11IT
- VM11PP

- 2P+E шуко+карак
- 16A 250V~, тип VM11
- во согласност со IEC 60884-1, CEE7
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите

SOCKET SCHUKO+KS+COVER
2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts





- VM20PW
- VM20SB
- VM20AT
- VM20ES
- VM20IW

ПРИКЛУЧНИЦА ЕУРО+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P euro
- 10A 250V~, тип VM20
- во согласност со IEC 60884-1, CEE7
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM40PW
- VM40SB
- VM40AT
- VM40ES
- VM40IW


ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E француска
- 16A 250V~, тип VM40
- во согласност со IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM40RD
- VM40GR
- VM40OR

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E француска
- 16A 250V~, тип VM40
- во согласност со IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM41PT
- VM41BT
- VM41AT
- VM41PP
- VM41ST
- VM41IT

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА+KS+КАПАК 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E француска+капак
- 16A 250V~, тип VM41
- во согласност со IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET FRENCH+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VM41
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM30PW
- VM30SB
- VM30AT
- VM30ES
- VM30IW


ПРИКЛУЧНИЦА ИТАЛИЈАНСКА P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E италијанска P17/11
- 16A 250V~, тип VM30
- во согласност со IEC 60884-1, CEI 23-50
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM30
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM31PW
- VM31SB
- VM31AT
- VM31ES
- VM31IW

ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО/ИТА P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M


- 2P+E шуко/италијанска P17/11
- 16A 250V~, тип VM31
- во согласност со IEC 60884-1, CEI 23-50
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS

- 2P+E schuko/Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM31
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО/ИТА P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM32PW
- VM32SB
- VM32AT
- VM32ES
- VM32IW


- 2P+E шуко/италијанска P30
- 16A 250V~, тип VM32
- во согласност со IEC 60884-1, CEI 23-50
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/Italian P30
- 16A 250V~, type VM32
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

ПРИКЛУЧНИЦА ИТАЛИЈАНСКА P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M



- VM33PW
- VM33SB
- VM33AT
- VM33ES
- VM33IW

- 2P+E италијанска P11
- 10A 250V~, тип VM33
- во согласност со IEC 60884-1, CEI 23-50
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P11
- 10A 250V~, type VM33
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

ПРИКЛУЧНИЦА ЕУРО/АМЕРИКАНСКА+KS 2P 16A 250V~ 1M



- VM21PW
- VM21SB
- VM21AT
- VM21ES
- VM21IW


- 2P euro/американска
- 16A 250V~, тип VM21
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- вградена заштита од допир на контактите
- само за државите надвор од ЕУ



SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P Euro/American
- 16A 250V~, type VM21
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts
- only for countries not members of EU

ПРИКЛУЧНИЦА БРИТАНСКА BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M




- VM52PW
- VM52SB
- VM52AT
- VM52ES
- VM52IW

- 2P+E британски стандард BS 1363-2
- 13A/250V~, тип VM52
- во согласност со BS 1363-2
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5 mm²
- вградена заштита од допир на контактите



SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 1363-2
- 13A 250V~, type VM52
- in accordance with BS 1363-2
- screw contacts 1.5-4 mm²
- shuttered live contacts



- VM55PW
- VM55SB
- VM55AT
- VM55ES
- VM55IW

- контакти со вметнување 1.5-2.5 mm²
- вградена заштита при допир
SOCKET MULTI-STANDARD+KS 2P+E 13A 250V~ 2M
- plug-in contacts 1.5-2.5 mm²
- built-in contact protection




ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА MPE MINI 275V/50Hz

VM80

- паралелно поврзување со првата приклучница во серијата
- степен на заштита III
- Uc=275Vac, Uoc/Isc=6kV/3kA, Up<800V
- во согласност со IEC 61643-1
- проводници 1.5mm², IP20
- звучен сигнал во случај на дефект

SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz
- parallel connection with the first socket in the row
- protection class III
- Uc=275Vac, Uoc/Isc=6kV/3kA, Up<800V
- in accordance with IEC 61643-1
- wires 1.5mm², IP20
- sound signal at breakdown




S O C K E T S V M

УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРИКЛУЧНИЦИТЕ И ПРИКЛУЧОЦИТЕ
SOCKETS AND PLUGS MATCHING


ПРИКЛУЧНИЦА / SOCKET	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21	VM55
СТИЛ НА ПРИКЛУЧОКОТ / PLUG STYLE	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21	VM55
германски / German	●				●	●			●
француски / French	●				●	●	●		●
италијански / Italian S11			●	●	●	●			●
италијански / Italian S17			●		●				●
euro	●	●	●		●	●	●	●	●

УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРИКЛУЧНИЦИТЕ И ПРИКЛУЧОЦИТЕ
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

ПРИКЛУЧНИЦА / SOCKET	VM21	VM52	VM55
СТИЛ НА ПРИКЛУЧОКОТ / PLUG STYLE	VM21	VM52	VM55
американски / American	●		●
британски / British		●	●



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





KM10



PW



тип type	назив description	технички податоци technical data	големина size	боја colour
KM10	ПРИКЛУЧНИЦА TV ОСНОВНА 0dB SOCKET TV BASIC		1M	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white
KM11	ПРИКЛУЧНИЦА TV КРАЈНА 1dB SOCKET TV END-LINE		1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB црна-мат soft touch black
KM12	ПРИКЛУЧНИЦА TV ПРЕОДНА 10dB SOCKET TV TROUHGPASS		1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT антрацит anthracite
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver
.	.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white

ПРИКЛУЧНИЦА TV ОСНОВНА 0dB 1M




- KM10PW
- KM10SB
- KM10AT
- KM10ES
- KM10IW

- TV основна
- редукција 0dB
- заден конектор – F стандард
SOCKET TV BASIC 0dB 1M
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



ПРИКЛУЧНИЦА TV ОСНОВНА 0dB 2M



- KM20PW
- KM20SB
- KM20AT
- KM20ES
- KM20IW

- TV основна
- слабеење 0dB
- заден конектор – F стандард
SOCKET TV BASIC 0dB 2M
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



ПРИКЛУЧНИЦА TV КРАЈНА 1dB 1M



- KM11PW
- KM11SB
- KM11AT
- KM11ES
- KM11IW

Ad: 1dB
24V 500 mA max
IEC 60169-2 male

- TV крајна
- фреквентен појас 5÷2400 MHz
- редукција < 1 dB
- во согласност со EN 50083-1
- приклучување со завртки
SOCKET TV END-LINE 1dB 1M
- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



ПРИКЛУЧНИЦА TV ПРЕОДНА 10dB 1M



- KM12PW
- KM12SB
- KM12AT
- KM12ES
- KM12IW

Ad: 10dB
IEC 60169-2 male

- TV преодна
- фреквентен појас 5÷2400 MHz
- редукција < 10 dB
- во согласност со EN 50083-1
- прицврстување со завртки
SOCKET TV TROUHGPASS 10dB 1M
- TV troughpass
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 10 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts






- KM15PW
- KM15SB
- KM15AT
- KM15ES
- KM15IW

ПРИКЛУЧНИЦА SAT ОСНОВНА 0dB 1M

- SAT основна
- редукција 0dB
- заден конектор – F стандард

SOCKET SAT BASIC 0dB 1M

- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



- KM24PW
- KM24SB
- KM24AT
- KM24ES
- KM24IW

ПРИКЛУЧНИЦА SAT ОСНОВНА 0dB 2M

- SAT основна
- редукција 0dB
- заден конектор – F стандард

SOCKET SAT BASIC 0dB 2M

- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



- KM16PW
- KM16SB
- KM16AT
- KM16ES
- KM16IW

↓ Ad: 1dB
24V 500 mA max
IEC 60169-2 male

ПРИКЛУЧНИЦА SAT КРАЈНА 1dB 1M

- SAT крајна
- фреквентен појас 5÷2400 MHz
- редукција < 1dB
- во согласност со EN 50083-1
- приклучување со завртки

SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M

- SAT end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts




- KM19PW
- KM19SB
- KM19AT
- KM19ES
- KM19IW

ПРИКЛУЧНИЦА R ОСНОВНА 0dB 1M

- R основна
- редукција 0dB
- заден конектор – F стандард

SOCKET R BASIC 0dB 1M

- R basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard




- KM29PW
- KM29SB
- KM29AT
- KM29ES
- KM29IW

ПРИКЛУЧНИЦА R ОСНОВНА 0dB 2M

- R основна
- редукција 0dB
- заден конектор – F стандард

SOCKET R BASIC 0dB 2M

- R basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard




- KM25PW
- KM25SB
- KM25AT
- KM25ES
- KM25IW

ПРИКЛУЧНИЦА SAT-TV КРАЈНА 1dB 2M

- SAT-TV крајна
- фреквентен појас 5÷2400 MHz
- редукција < 1dB
- во согласност со EN 50083-1
- прицврстување со завртки




SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 2M

- SAT-TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



ОСНОВНИ ШЕМИ НА ПОВРЗУВАЊЕ

BASIC CONNECTION SAMPLES

самостојно поврзување
stand alone connectionKM10
KM20
KM11
KM15
KM24
KM16
KM19
KM29
KM25поворзување звезда
star connectionKM10
KM20
KM11
KM15
KM24
KM16
KM19
KM29
KM25преодно поврзување
through/pass connection

KM12 KM11

ПРИКЛУЧНИЦА АУДИО 2xRCA 1M



- KM22PW
- KM22SB
- KM22AT
- KM22ES
- KM22IW

SOCKET AUDIO 2xRCA 1M

- аудио 2x RCA
- поврзување на каблите од задната страна со залемување
- audio 2x RCA
- soldering connection of cable at the back side



ПРИКЛУЧНИЦА ЗА АУДИО ЗВУЧНИК 1M



- KM23PW
- KM23SB
- KM23AT
- KM23ES
- KM23IW

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M

- аудио 2x Ø4mm
- за приклучување на звучниот кабел, приклучок Ø4mm или виљушкаста кабел папуча
- поврзување на каблите од задната страна со залемување
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side




ПРИКЛУЧНИЦА ЗА АУДИО ЗВУЧНИК 2M





- KM26PW
- KM26SB
- KM26AT
- KM26ES
- KM26IW

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M


- аудио 2x Ø4mm
- за приклучување на звучниот кабел, приклучок Ø4mm или виљушкаста кабел папуча
- поврзување на каблите од задната страна со залемување
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45


KM10

KM11
KM12



KM15





KM16



KM19

KM22
KM23

KM25

KM20
KM24
KM29

KM26



□ KM30PW
■ KM30SB
■ KM30AT
■ KM30ES
■ KM30IW

ПРИКЛУЧНИЦА TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT завртка
 - RJ11 6/4
 - во согласност со IEC 60603-7
 - прицврстување на проводниците со завртки
- SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M**
- TEL LT screw
 - RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7
 - screw contacts



□ KM31PW
■ KM31SB
■ KM31AT
■ KM31ES
■ KM31IW

ПРИКЛУЧНИЦА TEL BT SEC 6/6 1M

- TEL BT британски стандард
 - SEC секундарна 6/6
 - BS 6312
 - прицврстување на проводниците со завртки
- SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M**
- TEL BT British standard
 - SEC secondary 6/6
 - in accordance with BS 6312
 - screw contacts



□ KM36PW
■ KM36SB
■ KM36AT
■ KM36ES
■ KM36IW

ПРИКЛУЧНИЦА TEL KS RJ11 6/4 1M


- KS keystone стандард за прицврстување
 - RJ11 6/4
 - во согласност со IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M**
- KS keystone fixing standard
 - RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



□ KM37PW
■ KM37SB
■ KM37AT
■ KM37ES
■ KM37IW

ПРИКЛУЧНИЦА CAT5e KS RJ45 8/8 1M


- KS keystone стандард за прицврстување
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - во согласност со IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1M**
- KS keystone fixing standard
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



□ KM35PW
■ KM35SB
■ KM35AT
■ KM35ES
■ KM35IW

АДАПТЕР KS 1M

- KS keystone стандард за прицврстување
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - модулот за комуникација не е вграден
- ADAPTER KS 1M**
- KS keystone fixing standard
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - communication module not included



□ KM38PW
■ KM38SB
■ KM38AT
■ KM38ES
■ KM38IW

АДАПТЕР KS СО ЗАШТИНИК ОД ПРАШИНА 1M

- KS keystone стандард за прицврстување со капак против прашина
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - модулот за комуникација не е вграден
- ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M**
- KS keystone fixing standard with dust protection
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
 - communication module not included






- KM39PW
- KM39SB
- KM39AT
- KM39ES
- KM39IW

ПРИКЛУЧНИЦА CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M


- KS keystone standard за прицврстување
 - CAT6 UTP поврзување без алати, RJ45 8/8
 - во согласност со ISO/IEC 11801
- SOCKET CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M**
- KS keystone fixing standard
 - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
 - in accordance with ISO/IEC 11801



- KM50PW
- KM50SB
- KM50AT
- KM50ES
- KM50IW

АДАПТЕР KS УНИВЕРЗАЛЕН 1М

- KS keystone standard за прицврстување
 - погоден за HDMI, USB
 - модулот за комуникација не е вграден
- ADAPTER KS UNIVERSAL 1M**
- KS keystone fixing standard
 - suitable for HDMI, USB
 - communication module not included



- KM40PW
- KM40SB
- KM40AT
- KM40ES
- KM40IW

АДАПТЕР PD 1М

- PD Panduit Mini-COM standard за прицврстување
 - модулот за комуникација не е вграден
- ADAPTER PD 1M**
- PD Panduit Mini-COM fixing standard
 - communication module not included



- KM43PW
- KM43SB
- KM43AT
- KM43ES
- KM43IW

АДАПТЕР PD СО ЗАШТИТА ОД ПРАШИНА 1М


- PD Panduit Mini-COM standard за прицврстување со капак против прашина
 - модулот за комуникација не е вграден
- ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M**
- PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection
 - communication module not included



- KM46PW
- KM46SB
- KM46AT
- KM46ES
- KM46IW

АДАПТЕР R&M 1М

- R&M standard за прицврстување
 - модулот за комуникација не е вграден
- ADAPTER R&M 1M**
- R&M fixing standard
 - communication module not included



- KM52PW
- KM52SB
- KM52AT
- KM52ES
- KM52IW

АДАПТЕР R&M CAT6A 1М

- R&M прицврстување за CAT6A
 - модулот за комуникација не е вграден
- ADAPTER R&M CAT6A 1M**
- R&M fixing for CAT6A
 - communication module not included





АДАПТЕР R&M СО ЗАШТИТА ОД ПРАШИНА 1М

- KM47PW
- KM47SB
- KM47AT
- KM47ES
- KM47IW

- R&M стандард за прицврстување со капак против прашина
- модулот за комуникација не е вграден

ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing standard with dust protection
- communication module not included



АДАПТЕР R&M CAT6A СО ЗАШТИТА ОД ПРАВ 1М


- KM53PW
- KM53SB
- KM53AT
- KM53ES
- KM53IW

- R&M прицврстување за CAT6A со капак против прашина
- модулот за комуникација не е вграден

ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing for CAT6A with dust protection
- communication module not included






- KM45PW
- KM45SB
- KM45AT
- KM45ES
- KM45IW

АДАПТЕР LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine стандард за прицврстување
- модулот за комуникација не е вграден

ADAPTER LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine fixing standard
- communication module not included




KA26

АДАПТЕР NEXANS/SCHRACK 2M

- адаптер за прицврстување на модулите Nexans LANmark и Schrack со големина 45x45mm
- погоден за Nexans тип N423.540N
- погоден за Schrack тип HSEMD02W2F
- модулот за комуникација не е вграден

ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

- fixing adapter for Nexans LANmark and Schrack module 45x45mm
- suitable for Nexans type N423.540N
- suitable for Schrack type HSEMD02W2F
- communication module not included



- KM48PW
- KM48SB
- KM48AT
- KM48ES
- KM48IW

АДАПТЕР AT&T SYSTIMAX СО ЗАШТИТА ОД ПРАШИНА 1M

- AT&T Systimax стандард за прицврстување со капак против прашина
- модулот за комуникација не е вграден

ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M

- AT&T Systimax fixing standard with dust protection
- communication module not included



- KM51PW
- KM51SB
- KM51AT
- KM51ES
- KM51IW

ПРИКЛУЧНИЦА USB ТИП А 1M

- USB 2.0 приклучница тип А
- завртка прицврстување, растер 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- ожичување:
PIN 1 – VCC (+5V, црвена жица)
PIN 2 – сигнал - (бела жица)
PIN 3 – сигнал + (зелена жица)
PIN 4 – GND - маса (чорна жица)
S – заштита

- во согласност со Директивата 2011/95/EU (RoHS2)

SOCKET USB TYPE A 1M




- USB 2.0 socket type A
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- wiring:

PIN 1 – VCC (+5V, red wire)
PIN 2 – Data - (white wire)
PIN 3 – Data + (green wire)
PIN 4 – GND - ground (black wire)
S – shield


- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)




1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45




KM35
KM38
KM48




KM36
KM37
KM39




KM40
KM43



KM45



KM46
KM47
KM50
KM52
KM53



KM51



KA10

тип type	назив description	технички податоци technical data
KA10	КОНЕКТОР KS CAT3 CONNECTOR KS CAT3	RJ11 6/4
KA11	КОНЕКТОР KS CAT5e CONNECTOR KS CAT5e	RJ45 8/8
KA12	КОНЕКТОР KS CAT5eS CONNECTOR KS CAT5eS	RJ45 8/8

КОНЕКТОР KS CAT3 RJ11 6/4



KA10

- KS keystone стандард за прицврстување
 - CAT3, RJ11 6/4
 - во согласност со IEC 60603-7
- CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
 - CAT3, RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7

КОНЕКТОР KS CAT5e RJ45 8/8



KA11

- KS keystone стандард за прицврстување
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - во согласност со IEC 60603-7
- CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7

КОНЕКТОР KS CAT5eS RJ45 8/8



KA12

- KS keystone стандард за прицврстување
 - CAT5eS, RJ45 8/8
 - во согласност со IEC 60603-7
- CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - CAT5eS, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7

КОНЕКТОР KS CAT6 SCH RJ45 8/8



KA15

- KS keystone стандард за прицврстување
 - CAT6 UTP поврзување без алати, RJ45 8/8
 - во согласност со ISO/IEC 11801
- CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
 - in accordance with ISO/IEC 11801

КОНЕКТОР KS CAT6S SCH RJ45 8/8



KA16

- KS keystone стандард за прицврстување
 - CAT6S STP поврзување без алати, RJ45 8/8
 - во согласност со ISO/IEC 11801
- CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
 - in accordance with ISO/IEC 11801

КОНЕКТОР KS CAT6a SCH RJ45 8/8



KA17

- KS keystone стандард за прицврстување
 - CAT6a STP поврзување без алати, RJ45 8/8
 - во согласност со ISO/IEC 11801
- CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - CAT6a STP toolless, RJ45 8/8
 - in accordance with ISO/IEC 11801



KA18

КОНЕКТОР SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone стандард за прицврстување
- slim верзија
- CAT6S STP поврзување без алати, RJ45 8/8
- во согласност со ISO/IEC 11801
- погоден и за двојниот адаптер KE46

CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- slim style
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801
- suitable also for KE46 double adapter



KA27

КОНЕКТОР KS HDMI

- KS keystone стандард за прицврстување
- само во комбинација со адаптерот KM50
- HDMI/HDMI

CONNECTOR KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



KA28

КАБЕЛ KS HDMI

- KS keystone стандард за прицврстување
- само во комбинација со адаптерот KM50
- HDMI/HDMI

CABLE KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



EM31



PW




тип type	назив description	технички податоци technical data	големина size	боја colour
EM12	ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН/НАИЗМЕНИЧЕН DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white <input checked="" type="checkbox"/> SB црна-мат soft touch black <input type="checkbox"/> AT антрацит anthracite <input type="checkbox"/> ES сребрен-мат elox silver <input type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white
EM23	ЗАТЕМНУВАЧ (ДИМЕР) ВГРАДЕН DIMMER INBOX	R (250 W), (RC,RL 200VA)	/	<input checked="" type="checkbox"/> RD црвена red <input type="checkbox"/> GR зелена green <input type="checkbox"/> OR портокалова orange <input type="checkbox"/> RG црвена/зелена red/green
.
.



- EM12PW
- EM12SB
- EM12AT
- EM12ES
- EM12IW

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН/НАИЗМЕНИЧЕН RL 300 W 1M

- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварување RL, 40W - 300W ; напојување 230V~ 50Hz
- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- дозволена е монтажа на повеќе димери заедно во една дозна само под услов, ако нивното вкупно максимална мок на еден прекинувач потенциометар
- во исто коло дозволена е употреба само на еден прекинувач потенциометар
- не е вграден осигурувач - мора да се поврзе со надворешен осигурувач
- во согласност со EN 60669-1
- контакти завртки - 1.5-2.5 mm²
- вградена LED индикација на степен на затемнување



DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M


- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²
- integrated LED indication of dimming level



- EM13PW
- EM13SB
- EM13AT
- EM13ES
- EM13IW

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН/НАИЗМЕНИЧЕН LED 60W 1M

- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварувања: LED, 0 – 60 W (max. 6 LED светилки за димер) GLS, 0 – 60 W
- напојување 230V~ 50Hz
- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- дозволена е монтажа на повеќе димери заедно во една дозна само под услов, ако нивното вкупно максимално оптоварување не ја надминува максималната мок на еден прекинувач потенциометар (димер)
- во исто коло дозволена е употреба само на еден прекинувач потенциометар (димер)
- не е вграден осигурувач - мора да се поврзе со надворешен осигурувач
- во согласност со IEC60669-2-1
- контакти завртки - 1.5-2.5 mm²



DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 60W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads: LED, 0 – 60W (max. 6 dimmable LED lamps) GLS, 0 – 60W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²

**ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН
НАИЗМЕНИЧЕН LED 180 W 1M**



- EM14PW
- EM14SB
- EM14AT
- EM14ES
- EM14IW

- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварувања:
LED, 0 – 180 W (max. 20 LED светилки за димер)
GLS, 0 – 180 W
- напојување 230V~ 50Hz
- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- дозволено е монтажа на повеќе димери заедно во една дозна само под услов, ако нивното вкупно максимално оптоварување не ја надминува максималната мок на еден прекинувач потенциометар
- во исто коло дозволена е употреба само на еден прекинувач потенциометар
- не е вграден осигурувач - мора да се поврзе со надворешен осигурувач
- во согласност со IEC60669-2-1
- контакти завртки - 1.5-2.5 mm²



DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads:

- LED, 0 – 180W (max. 20 dimmable LED lamps)
GLS, 0 – 180W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) R 250 W 1M - ПОТЕНЦИОМЕТАР



- EM15PW
- EM15SB
- EM15AT
- EM15ES
- EM15IW

- ротационен без прекинувач
- оптоварување R, 40W - 250W
- напојување 230V~ 50Hz
- поврзување со наизменичен прекинувач не е можно
- поврзување на повеќе прекинувачи потенциометри не е дозволено
- во согласност со EN 60669-1
- пристртување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- LED индикација



DIMMER ROTATIVE R 250W 1M

- rotation control without switch
- load R, 40W - 250W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- LED indication

1-10 V НАИЗМЕНИЧЕН РОТАЦИСКИ ПОТЕНЦИОМЕТАР



- EM16PW
- EM16SB
- EM16AT
- EM16ES
- EM16IW

- номинален работен напон: 10 VDC
- минимален работен напон: 0,7 VDC
- опсег на затемнување: 0,7 % - 100 %
(во зависност од напојувањето и оптоварувањето)
- минимален излезна струја: 0,1 mA
- максимална излезна струја: 120 mA
- максимална потрошувачка: 0,35W
- заштита од преголем напон:
од 15,8 VDC до 250 mA (незаменлив)
- максимална пулсна струја: 3ADC
- вид на оптоварувања: 0-10V, 1-10V и PWM
- вид на прекинувач: механички:
притискање вклучување/исклучување
- нутла спроводник: не е потребен
- номинален работен напон: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- максимална моментална струја: 10A
- максимална работна струја: 8A
- максимално оптоварување (при 230 VAC): 1800 VA (1800 x pf = max. W)
- отпорност на изолација: > 100MΩ при 250 VAC
- заштита од преголем напон и краток спој: 10A, 350VAC (незаменлив)
- агол на ротација: 270 ° ± 5 °
- работна температура: од -5 °C до 40 °C
- температура на складирање: од -30 °C до 80 °C
- максимална температура на кукиште: 65 °C
- максимална влажност: 90 % (без кондензација)
- EMC и имуност: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015



1-10 V DIMMER ROTARY TOGGLE

- nominal operating voltage: 10 VDC
- minimum operating voltage: 0.7 VDC
- dimming range: 0.7% – 100% (depending on power supply and loads)
- minimum sink current: 0.1 mA
- maximum sink current: 120 mA
- maximum consumption: 0.35 W
- surge protection: 15.8 VDC up to 250 mA (not replaceable)
- maximum pulse current: 3 ADC
- load types: 0-10 V, 1-10 V and PWM
- switch type: mechanical; push on/off
- zero cable: not required
- nominal operating voltage: 100–240 VAC, 50–60 Hz
- maximum instantaneous current: 10 A
- maximum operating current: 8 A
- maximum load (at 230 VAC): 1800 VA (1800 x pf = max. W)
- isolation resistance: > 100 MΩ at 250 VAC
- surge protection and Short-circuit protection: 10 A, 350 VAC (not replaceable)
- rotation angle: 270° ± 5°
- operating temperature: -5 to 40°C
- storing temperature: -30 to 80°C
- maximum housing temperature: 65°C
- maximum humidity: 90% (no condensation)
- EMC & immunity: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015



EM23

ЗАТЕМНУВАЧ (ДИМЕР) ВГРАДЕН R (250 W), (RC,RL 200VA)

- Вграден, за поврзување со тастерот
- Оптоварување RLC 15-250W или 15-200 VA
- Напојување 230 V~ 50Hz
- Можно е поврзување на повеќе тастери
- Поврзување на повеќе затемнувачи (димери), не е дозволено
- Вградена функција за меморија
- Функција за меко вклучување/исклучување
- со поставен опсег
- Во согласност со EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- Прицврстување на проводниците со завртки со пресек до 2,5mm²

DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- inbox, controlled by external push button
- load RLC 15-250W or 15-200 VA
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start/stop function
- »leading edge«
- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm²

ВГРАДУВАЊЕ LED 250W СВЕТИЛКИ СО ПОТЕНЦИОМЕТАР

EM18



- за вградување, за поврзување со копчиња
- leading или trailing edge
- напон 230V~ 50Hz

- можно поврзување со повеќе копчиња
- функција за запомнување на последната поставка, во случај на прекин на електричната енергија
- функција за меко вклучување / исклучување
- приспособување на минимална светлина
- монтажа само на една направа во еден приклучок
- само за внатрешна употреба
- одговара на EN 60669-1 и EN 60669-2-1

DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

ВГРАДУВАЊЕ DC LED 96W СВЕТИЛКИ СО ПОТЕНЦИОМЕТАР

EM19





- за вградување, за поврзување со копчиња
- поврзување со сите LED-диоди со постојан напон и некои LED-диоди со постојан напон на енергија, 9 – 48VDC, максимум 96W
- не е за употреба со индуктивни оптоворувања
- можно поврзување со повеќе копчиња или повеќе потенциометри
- функција за запомнување на последната поставка, во случај на прекин на електричната енергија
- функција за меко вклучување / исклучување
- монтажа само на една направа во еден приклучок
- само за внатрешна употреба


DIMMER INBOX DC LED 96W

- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage



Е Л Е К Т Р О Н И К А Е М





EM13 (0÷60W), EM14 (0÷180W),
EM23 (15÷250W, 15÷200VA),
EM18 (2÷250VA (3=10÷250VA), 2÷250W)




- 1 - обична сијалица / incandescent lamp
- 2 - халогена сијалица / halogen lamp
- 3 - класичен трансформатор / classical transformer
- 4 - Затемнувачки електронски трансформатор / dimmable electronic transformer
- 5 - затемнувачка LED светилка / dimmable LED lamp




EM23



EM18



EM19








ВНИМАНИЕ!

Во случај на монтажка на повеќе прекинувачи потенциометри (димери) во иста дозна за секој дополнителен затемнувач се намалува максималната вкупна моќ за 10%.

ATTENTION!

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.





- EM25PW
- EM25SB
- EM25AT
- EM25ES
- EM25IW

ПРЕКИНУВАЧ / ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) УНИВЕРЗАЛЕН RLC 0-300W 2M



- универзален електронски прекинувач потенциометар за вклучување, исклучување и затемнување на сите сијалици за димер и светилки (класични, халогени, LED, CFL, ...) и некои незатемнувачки светилки
- автоматски го регистрира видот на светилката и според тоа го прилагодува режимот на делување
- со затемнување се намалува потрошувачката на електрична енергија
- функцијата на мекото вклучување го продолжува животниот век на светилката
- управување преку вградените микро-прекинувачи
- вградена функција за меморија - при исклучувањето го меморира степенот на затемнување
- можно е поврзување на најмногу пет (5) управувачки тастери EM26
- не е можно поврзување со наизменични прекинувачи
- вградени се заштити од краток спој, прегревање и оптоварување
- напојување 230V~ 50Hz
- вградено е елегантно LED осветлување со можност за подесување на боите и интензитетот - овозможува замена на класичниот прекинувач - двожично поврзување⁽¹⁾
- со трожично поврзување постигнуваме целосна функционалност на прекинувачот димерот⁽²⁾
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5mm² (мак. момент на затегнување на завртките 0.4 Nm)


SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M

- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some non-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by build-in micro switches
- memory function included – memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- build-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V~ 50Hz
- elegant LED illumination, adjustable colour and brightness
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection⁽¹⁾
- full functionality is achieved at three-wire connection⁽²⁾
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)

TOUCH EM25 е микропроцесорско водење на електронските прекинувачи потенциометри. Овозможува вклучување, исклучување и затемнување на сите затемнувачки и на некои незатемнувачки сијалици и светилки. Вградениот микропроцесор автоматски го регистрира видот на светилката и го прилагодува режимот на делување. При исклучувањето го меморира последното подесување, бидејќи има вградена функција за меморија. Функцијата за меко вклучување го продолжува животниот век на светилката. Во тиката е вградено елегантно LED осветлување, со можност за избор на боите и подесување на интензитетот. На EM25 може да поврзме до најмногу пет дополнителни управувачки тастери EM26 (»slave«).


TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. In button integrated elegant LED illumination enables many different colors and intensity levels. Optionally one can connect of up to 5 additional control tasters EM26 (»slave«).

(1) двожично поврзување
two-wire connection



- двожичното поврзување овозможува затемнување на затемнувачките сијалици и светилки
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

(2) трожично поврзување
three-wire connection



- трожичното поврзување овозможува затемнување на затемнувачките сијалици и светилки и на некои незатемнувачки LED и CFL светилки
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

	1	2	5	6	7
Min. Max.	40 W 300 W	40 W 300 W	40 VA 300 VA	40 VA 100 VA	40 VA 100 VA

1 - инкадесцентна сијалица /
incandescent lamp

2 - халогена сијалица /
halogen lamp

4 - Затемнувачки електронски трансформатор /
dimmable electronic transformer

5 - класичен трансформатор /
classical transformer

	1	2	4	6	7	8	9
Min. Max.	0 W 300 W	0 W 300 W	0 VA 120 VA				

6 - затемнувачка штедлива CFL светилка /
dimmable energy saving CFL lamp

7 - затемнувачка LED светилка /
dimmable LED lamp

8 - незатемнувачка штедлива CFL светилка /
non-dimmable energy saving CFL lamp


9 - незатемнувачка LED светилка /
non-dimmable LED lamp

забелешки /
remarks

- (F) filter EM27
препорачуваме употреба на филтерот EM27 /
it is recommended to use filter EM27

сите сијалици и светилки со кои се управува мора да бидат исти /
all controlled lamps must be the same
табелата на оптоварувања се однесува на светилките со фактор PF>0.5 /
table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5

вклучување и исклучување и затемнување на светлото /
on / off switching and dimming of lamp



вклучи / исклучи
кратко притискање
on / off
short press

избор на бои и подесување на
интензитетот на LED осветлувањето /
LED colour selection and intensity level adjustment




исклучување на светлата
кратко притискање
lamp off
short press


*функција "RESET" /
"RESET" function




исклучување на светлата
кратко притискање
lamp off
short press




осветлување
подолго
притискање
dimming up
long press




истовремено притискање ~3s
вградената сијаличка засветува 3x
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times




истовремено притискање ~3s
вградената сијаличка засветува 3x
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times




затемнување
подолго
притискање
dimming down
long press



избор на бои
кратко притискање
colour selection
short press



повторно истовремено притискање ~5s
вградената сијаличка 5x затреперува
re-simultaneous press ~5s
integrated LED blinks 5 times




осветлување на вградениот LED
подолго притискање
integrated LED dimming up
long press

- * - препорачуваме при вградување на прекинувачи потенциометри и замена на сијалици и светилки
- задолжително при употреба на незатемнувачки светилки
- функцијата "RESET" не функционира при употреба на двојично поврзување
- можно само кај EM25

- it is recommended at dimmer installation
and lamp replacement
- mandatory when using non-dimmable lamps
- "RESET" function is not possible when using
two-wire connection
- only possible on EM25







затемнување на вградениот LED
подолго притискање
integrated LED dimming
down
long press



меморирање на подесувањето - истовремено
кратко притискање
вградената сијаличка 3x затреперува
settings saving - simultaneous short
press
integrated LED blinks 3 times

предупредувања за инсталација /
installation precautions



при монтажа не ја притискај типката /
do not push on button during mounting



- EM26PW
- EM26SB
- EM26AT
- EM26ES
- EM26IW

ТАСТЕР УПРАВУВАЧКИ 2М


- поврзан со универзалниот потенциометар (димер) EM25 овозможува управување на светлата на повеќе (до пет) локации со иста функционалност како и EM25
 - напојување 230V~ 50Hz
 - во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5 mm² (max. момент на затегнување на проводниците 0.4 Nm)

PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows controlling of lamps with same functionality as EM25
 - supply voltage 230V~ 50Hz
 - in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
 - screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)




(1) двожично поврзување
two-wire connection



- двожичното поврзување овозможува затемнување на затемнувачките сијалици и светилки
- при двожичното поврзување употребата на секој дополнителен тастер ја зголемува минималната мок на оптоварување за 25W
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit increases the minimum load by 25W

(2) трожично поврзување
three-wire connection



- трожичното поврзување овозможува затемнување на сијалиците и светилките и на некои незатемнувачки LED и CFL светилки
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps



EM27


ФИЛТЕР ЗА ФРЕКВЕНТНИ ПРЕЧКИ

- филтер за фреквентни пречки за EM25

- сликата е симболична

FREQUENCY FILTER

- frequency filter for EM25
 - image is symbolic



СЕТ ПРЕКИНУВАЧ / ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) УНИВЕРЗАЛЕН RLC 0-300W 2M PP OL20

EM25PPOL20




- сетот содржи прекинувач потенциометар (димер), носач 2M и рамка LINE 2M PW
- за техничките податоци види EM25

SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame 2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45



IR ПРЕКИНУВАЧ 5A 230V~ 1M



- EM31PW
- EM31SB
- EM31AT
- EM31ES
- EM31IW

- IR инфрацрвен прекинувач
- напојување 230V~ ±10 % 50Hz
- реле: 5A / 250V~ (zero crossing)
- степен на заштита: IP40
- пресек на жиците кај контактниот терминал: 0,75 - 2,5 mm²
- агол на детекција: до 110° на 20°C
- подрачје на детекција: околу 8 м на 20°C
- подесување на времетраењето: од околу 5 сек. до 12 мин.
- подесување на осветлувањето: од околу 5 до 200 LUX
- температура на работа: од 0°C до +40°C
- не е погоден за вградување во дозни, со длабочина од 45 mm и во кукиштата CUBO IP20
- само за внатрешна употреба



IR SWITCH 5A 230V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

IR ПРЕКИНУВАЧ 5A 230V~ 2M



- EM32PW
- EM32SB
- EM32AT
- EM32ES
- EM32IW



- IR инфрацрвен прекинувач
- напојување: 230V~ ±10 % 50Hz
- реле: 5A / 250V~ (zero crossing)
- степен на заштита: IP40
- пресек на жиците кај контактниот терминал: 0,75 - 2,5 mm²
- агол на детекција: до 110° на 20°C
- подрачје на детекција: околу 8 м на 20°C
- подесување на времетраењето: од околу 5 сек. до 12 мин.
- подесување на осветлувањето: од околу 5 до 200 LUX
- температура на работа: од 0°C до +40°C
- не е погоден за вградување во дозни, со длабочина од 45 mm и во кукиштата CUBO IP20
- само за внатрешна употреба



IR SWITCH 5A 230V~ 2M


- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

подрачје на детекција /
detection range



E L E C T R O N I C S E M

подесување на чувствителност и времето на осветлување /
time and twilight adjustment



	1	2	3	4	5	6	7	8
Min.	1 W	1 W			1 W	1 W	1 VA	1 VA
Max.	800 W	800 W			6x36 W	4x36 W (20μF)	6x23 VA	6x20 VA

1 - инкадесцентна сијалица /
incandescent lamp

2 - халогена сијалица /
halogen lamp

3 - отпорно грејно тело /
resistive heating element

4 - електронски трансформатор /
electronic transformer


5 - флуоресцентна цевка (верзија 1)
fluorescent tube (version 1)

6 - флуоресцентна цевка (верзија 2) /
fluorescent tube (version 2)


7 - штедлива светилка CFL /
energy saving CFL lamp

8 - LED светилка /
LED lamp

предупредувања /
attention



1M = 22,5 x 45



СОБЕН ТЕРМОСТАТ ОСНОВЕН 6А 230V~ 2M




- EM37PW
- EM37SB
- EM37AT
- EM37ES
- EM37IW



Термостатот е наменет за регулирање на температурата во просторот. Термостатот овозможува два начина на делување - греене и ладење. Вградена е заштитна функција за заштита од замрзнување (начин на греене) и заштита од прегревање (начин на ладење). Работењето се сигнализира со помош на LED сијаличка. Термостатот се подесува со помош на ротационо копче за подесување на температурата и со капацитивните типки на додир.


The thermostat is intended for regulating temperature in a room. A thermostat enables two modes of operation – heating or cooling. It has safety functions installed for protection against freezing (heating mode) and protection against overheating (cooling mode).

The operation is indicated via LED lights. Thermostat setup is performed with the help of a rotary button for setting the temperature and with other capacitive touch buttons.




циркуларна пумпа, грејно тело (директно поврзување), термоелектричен погон /

circulation pump, burner (direct connection)
thermoelectric drive



котел, топлотна пумпа, грејно тело (управувачки влез T1/T2)
boiler, heat pump, burner (control input T1/T2)



моторен погон (ограничена употреба кај подно греене)
motor drive (limited use with underfloor heating)


- термостат електронски основен
- начин на делување: загревање / ладење / исклучување
- напојување 230 VAC, 50 Hz
- излез: 6(2) A, 230 VAC, префлувачко реле
- подрачје на регулација: +10 °C до +30 °C
- хистереза: ±0,5 °C, ED = 20min
- заштита од замрзнување (начин на загревање): +6 °C
- заштита од прегревање (начин на ладење): +32 °C
- ECO функција за намалување на температурата до 3 °C за 6 часа преку начинот загревање и покачување на температурата до 3 °C за 6 часа преку начинот ладење
- функција адаптивен EKO, автоматски секој ден во исто време ја намалува температурата за 3 °C за 6 часа преку начинот загревање и ја покачува температурата до 3 °C за 6 часа преку начинот ладење
- можност за исклучување на EKO режимот на делување со надворешно активирање преку одвоен влез
- LED индикација на делување
- не е погоден за електрично подно греене
- прицврстување на проводниците max. 2.5 mm²
- во согласност со Директивата LV, Директивата EMC, стандардите EN60730-1 и EN60730-2-9
- за правилно функционирање, препорачуваме монтажа во самостојна дозна, одвоено од уредите што генерираат топлина
- температура за употреба: 5 ÷ 35 °C
- температура за складиштење: -20 ÷ 50 °C

THERMOSTAT BASIC 6A 230 V ~ 2M

- electronic thermostat, basic
- operation mode: heating/cooling/turn off
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- output: 6(2) A, 230 VAC, relay switch
- regulation range: +10 °C to +30 °C
- hysteresis: ±0.5 °C, ED = 20min
- anti-freeze protection (heating mode): +6 °C
- overheating protection (cooling mode): +32 °C
- ECO function for lowering the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raising temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode
- adaptive ECO function, automatically every day at the same time lowers the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raises temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode
- option to turn on the ECO operating mode by external trigger via a separate input
- LED indication of operation
- not suitable for electrical floor heating
- screw contacts max. 2.5 mm²
- in accordance with the LV Directive, the EMC Directive, standards EN60730-1 and EN60730-2-9
- for correct operation, we recommend installing in an independent single box, separate from devices that generate heat
- operating temperature: 5 ÷ 35 °C
- storage temperature: -20 ÷ 50 °C

подесување на функционирањето и на температурата /
function and temperature adjustment


- типа за избор на делување и
LED индикација на состојба:
црвено: греене
сина: ладење
не свети: исклучено
- function selection button and
LED status indicator:
red: heating
blue: air conditioning
no light: switched off

подесување на температура
temperature setting

- типа за избор на "ECO" режим и
LED индикација за "ECO" режим:
зелена: вклучен EKO режимот
портокалова: активиран адаптивен EKO
не свети: дневен режим
- "ECO" function selection button and
LED "ECO" status indicator:
green: ECO energy saving ON
orange: adaptive ECO mode activated
no light: day mode

LED индикација за состојба на излезното реле
бела: вклучено реле
не свети: исклучено реле

LED output relay state indicator
white: relay ON
no light: relay OFF

предупредувања /
attention



□ EM38PW
■ EM38SB
■ EM38AT
■ EM38ES
■ EM38IW

СОБЕН ТЕРМОСТАТ 5 (2) А 230V ~ 2M

- начин на дејствување: греене
- напојување: 230 VAC, 50 Hz
- напон на импулсите: 4 kV
- потрошувачка на енергија: < 0,5 W
- излез: 2 A (max. 5 A), 230 VAC, 50 Hz
- изленен приклучок: NO (max. 10 активатори)
- подрачје за регулација: од +5 °C до +30 °C
- заштита против замрзнување: +5 °C
- хистереза: 0,5 K
- заштита: IP30
- вид прекинувач: Биметал
- вид електричен приклучок: Пружини
- вид спроводници:
- 0,75 - 1,5mm² (меки жилни);
- 1,0 - 2,5mm² (тврди жилни);
- во согласност со Директивата DIN EN 60730



HEATING THERMOSTAT 5(2)A 230V~ 2M

- operation mode: heating
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 2 A (max. 5 A); 230 VAC, 50 Hz
- switching output: NO (max. 10 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 – 1.5 mm² (flexible-stranded core); 1.0 – 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with Directive DIN EN 60730

СОБЕН ТЕРМОСТАТ ЗА ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ 3 (1,5) А 230V ~ 2M



□ EM39PW
■ EM39SB
■ EM39AT
■ EM39ES
■ EM39IW




- начин на дејствување: греене / ладење
- напојување: 230 VAC, 50 Hz
- напон на импулсите: 4 kV
- потрошувачка на енергија: < 0,5 W
- излез: 1,5 A (max. 3 A), 230 VAC, 50 Hz
- изленен приклучок:
- прекинувач за вклучување (max. 5 активатори)
- подрачје за регулација: од +5 °C до +30 °C
- заштита против замрзнување: +5 °C
- хистереза: 0,5 K
- заштита: IP30
- вид прекинувач: Биметал
- вид електричен приклучок: Пружини
- вид спроводници:
- 0,75 - 1,5mm² (меки жилни);
- 1,0 - 2,5mm² (тврди жилни)
- во согласност со Директивата DIN EN 60730



HEATING/COOLING THERMOSTAT 3(1.5)A 230V~ 2M

- operation mode: cooling/heating
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 1 A (max. 3 A); 230 VAC, 50 Hz
- switching output: mode selector switch (max. 5 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 - 1.5mm² (flexible-stranded core); 1.0 - 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with the Directive DIN EN 60730

2M = 45 x 45



ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ ЗА ТЕРМОСТАТ FANTINI COSMI 3M



NM39

- подлошка со завртки за термостат Fantini Cosmi 3M
- наменет за употреба со дневните термостати Fantini Cosmi за моделите CH121 и CH123
- наменет за употреба на неделните термостати Fantini Cosmi за моделите CH141A и CH143A
- монтажа во правоаголни дозни со големина 3M
- компатибилен за комбинирање со PURE, Line, Soft



MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M
- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models CH121 and CH123
- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models CH141A and CH143A
- for mounting in rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft

ПРЕКИНУВАЧ СО КАРТИЧКА ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА ЗА 250V~ 3M



- EM40PW
- EM40SB
- EM40AT
- EM40ES
- EM40IW



- прекинувач со картичка основен, со саканата ISO картичка
- напојување 230V~ 50Hz
- излез 3A 250V~ за вклучување на надворешниот контактор *
- задодчување на исклучувањето 15-20s
- во согласност со EN 61000-6-1
- картичката не е приложена
- не е наменето за контрола на пристап



ENERGY SAVER CARD SWITCH ЗА 250V~ 3M

- card switch basic, any ISO card
- supply voltage 230V~ 50Hz
- output 3A 250V~ for switching contactor *
- switch off delay 15-20s
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

3M = 67,5 x 45




КАРТИЧКА ISO

EM47

- ISO картичка
- за употреба на прекинувачите со картичка EM40
- димензии: 85x54 mm

CARD ISO


- ISO card
- for combination with card switch EM40
- size: 85x54 mm



ПРЕКИНУВАЧ СО КАРТИЧКА ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА RF HF 13,56MHz 3M



■ EM44BK



- електронски прекинувач со картичка на RFID ISO картичка
- напојување со реле од единицата EM49 преку кабелот со конектори RJ12
- излез за поврзување со релеот од единицата EM49
- задоцното исклучување "main power" при извлеекување на картичката 15-20 сек.
- задоцното исклучување "HVAC" при извлеекување на картичката покрај отворена балконска врата или прозорец - 1 мин.
- во согласност со EN 61000-6-1
- картичката не е приложена
- не е наменето за контрола на пристап




ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M

- electronic card switch for RFID ISO card
- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12
- output to be connected to relay output unit EM49
- 15-20s "main power" switch off delay with card withdrawal
- 1 min "HVAC" switch off delay with card withdrawal when balcony doors or windows opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

РЕЛЕ ЕДИНИЦА ЗА ПРЕКИНУВАЧ СО КАРТИЧКА 2X16A 250V~



EM49



- реле единица за прекинувачи со картичка EM44

- напојување 230V~ 50 Hz
- во согласност со EN 61000-6-1
- монтажа на DIN шина 35mm, 3MU
- влезови и излези со оглед на вградувањето: еднособни или двособни



ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~

- relay unit for card switches EM44
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 3MU
- input and output depending on implementation: single or double room



EM45


РАЗДЕЛНИК (СPLITTER) SPL-1

- за поврзување на два прекинувачи со картичка EM44 со реле од единицата EM49
- комуникациски конектор RJ12
- димензии: 37 x 30 x 27 mm


SPLITTER SPL-1

- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12
- size: 37 x 30 x 27 mm


шема за поврзување за еднособна имплементација /
wiring diagram for single room implementation



шема за поврзување за двособна имплементација /
wiring diagram for double room implementation



кабел за поврзување RJ12 меѓу EM44 и EM49 /
connection cable RJ12 between EM44 and EM49




ПРИКЛУЧНИЦА ЗА АПАРАТ ЗА БРИЧЕЊЕ 230V~/120V~ 3M




- EM60PW
- EM60SB
- EM60AT
- EM60ES
- EM60IW

- приклучница за апарат за бричење со одвоен трансформатор 20VA
 - влез: 230V~ 50-60Hz
 - излез:
 230V~ за 2P 2.5A EURO приклучок
 120V~ за 2P 15A американски приклучок
 - степен на заштита II
 - во согласност со EN 61558-2-5



3M = 67,5 x 45





ПОЛНАЧ USB 5V 2,1A 1M



- EM67PW
- EM67SB
- EM67AT
- EM67ES
- EM67IW

- за полнење на електронските уреди преку стандардниот USB приклучок (компатибилно со Apple уредите)
 - напојување: 100-230V~ 50/60Hz
 - потрошувачка во состојба на делување:
 300 mA при 100 V~/150 mA при 230 V~
 - потрошувачка во состојба на мирување: 30 mW при 230 V~
 - излазен напон: 5 VDC ($\pm 5\%$) SELV
 - осцилирање на излезнот напон: 150 mV
 - номинален излезен напон: 2,1 A (1 x 2.100 mA) ($\pm 10\%$)
 - ефикасност: максимално до 77%
 - температура на работа: 0 °C/+ 45 °C (внатрешна употреба)
 - IP заштитна класа: IP20, само за внатрешна употреба
 - степен на заштита на уредот II
 - пренапонска заштита (EN 62109): степен III
 - прицврстување на проводниците max. 2.5 mm²
 - уред со отстапување на контактиите мин. 3 mm
 - соодветен со стандардот EN 60950-1 и Директивите EMC и LVD




USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2,4A 1M

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
 - power supply: 100-230V~ 50/60Hz
 - power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
 - standby power consumption: 30mW at 230V~
 - nominal output voltage: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
 - output ripple voltage: 150mV
 - nominal output current: 2,4A ($\pm 10\%$)
 - efficiency: maximum of 77%
 - operating temperature: 0 °C/+45 °C (indoor use)
 - IP protection class: IP20, indoor use only
 - class device II
 - overvoltage category (EN 62109): Class III
 - screw contacts: max. 2.5 mm²
 - device with a contact gap of at least 3mm
 - in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives



- EM68PW
- EM68SB
- EM68AT
- EM68ES
- EM68IW



USB-ПОЛНАЧ 5V 3,0A

- за полнење електронски уреди преку стандарден USB- приклучок (исто така компатибilen со уредите Apple)
- напојување: 100-230 V~ 50/60 Hz
- потрошувачка за време на употреба: 300 mA при 100 V~ / 150 mA при 230 V~
- потрошувачка при мирување: 30 mW при 230 V~
- излезен напон: 5 VDC ($\pm 5\%$) SELV
- флукутација на излезен напон: 150 mV
- номинален излезен напон: 3,0 A ($\pm 10\%$)
- тип приклучок: USB A / USB C
- ефикасност: максимум 77 %
- работна температура: 0 °C / + 45 °C (употреба во затворен простор)
- IP заштитна класа: IP20, само за внатрешна употреба
- безбедносна класа на уредот II
- пренапонска заштита (EN 62109): класа III
- контактни навртки максимум 2.5 mm²
- уред со офсет контакт минимум 3 mm
- е во согласност со стандардот EN 60950-1 и со директивите EMC и LVD



USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3,0A

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 3,0 A ($\pm 10\%$)
- connector type: USB A / USB C
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives

LED СВЕТИЛКА ЗА ИТНИ СЛУЧАИ 250V~ 0.9W, NiCd 3h 7M



EM55



- LED светилка за итни случаи
- напојување 250V~ 50Hz 3xLED 0.3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd батерија 400 mAh, заменлива
- автономија 3 часа, полнење 24 часа
- степен на заштита II
- во согласност со EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22



LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M

- emergency LED lamp
- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd accumulator 400 mAh, replaceable
- autonomy 3h, charging 24h
- Class II
- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

7M = 151,5 x 45



LED СВЕТИЛКА ЗА ИТНИ СЛУЧАИ 230V~ 0.5W, NiMH 2h 2M





EM57



- LED светилка за итни случаи
- може да се користи како преносна рачна ламба (преносен механизам)
- напојување 230V~ 50Hz 1xLED 0.5W
- NiMH батерија 140 mAh, заменлива
- автономија 2 часа, полнење 36 часа
- степен на заштита II
- во согласност со EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547



LED EMERGENCY LIGHT 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M

- emergency LED lamp
- option to use it as a hand lamp (pull-out mechanism)
- supply voltage 230V~50Hz, 1xLED 0.5W
- NiMH accumulator 140mAh, replaceable
- autonomy 2h, charging 36h
- class device II
- in accordance EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547




**LED ЛАМБА ЕДНОБОЈНА 250V~ 0,8W 2M**

- LED ламба еднобојна за осветлување на скалила или ходници
- напојување 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
- степен на заштита II
- во согласност со EN 60598-1
- се користи и за насочување или сигнализација со можност за лазерски натпис на посакуваната графика

**LED LAMP MONOCOLOR 250V~ 0,8W 2M**


- step marker LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- optional usage for directional or signal illumination with customized laser printing on diffuser

**LED ЛАМБА ДВОБОЈНА 250V~ 2x0,4W 2M**

- LED двобојна ламба (црвено/зелена) за сигнализација
- напојување 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- степен на заштита II
- во согласност со EN 60598-1
- содржи графика како на слика
- можност за лазерски натпис на посакуваната графика

**LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M**


- signaling dual color (red/green) LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- diffuser includes graphics as shown
- possible customized laser printing on diffuser

**LED СВЕТИЛКА 3D ДВОБОЈНА 250V~ 2x0,4W 2M**

- LED светилка (црвено/зелена) со 3D-е симбол, за сигнализација
- напојување 230V~ 50Hz 2x0,4 W, 6500K
- степен на заштита II
- во согласност со EN 60598-1
- можност за натписи на разни графики по нарачка
- 90 машки симбол, 91 женски симбол по нарачка






■ EM52RG91



■ EM52RG90

2M = 45 x 45





□ EM71PW
■ EM71SB
■ EM71AT
■ EM71ES
■ EM71IW



ПРЕКИНУВАЧ СО ОТПЕЧАТОК ОД ПРСТ BIOPASS 2M

- Прекинувач со отпечаток од прст во комплет со одделна внатрешна релеј единица и адаптер за напојување
- Капацитет: 500 отпечатоци од прсти
- Едноставно ракување преку мобилната апликација X-Manager
- Напојување: 8-30 V - DC или AC (вклучен адаптер за напојување)
- Капацитет на сензорот
- 2 излезни релеј
- Максимален напон/струен тек на релејот: 40V/3A
- Време за активирање на релејот: 1 - 10 секунди
- Максимална МОК: 3,6 W
- 256-битна кодирана врска меѓу прекинувачот и внатрешната релеј единица
- Комплетот вклучува и држач NM24 и декоративна рамка OS20



FINGERPRINT SWITCH BIOPASS 2M

- fingerprint switch with included internal relay unit and power supply
- capacity: 500 fingerprints
- easy management via X-Manager mobile app
- power supply voltage: 8-30V - DC or AC (power supply included)
- capacitive sensor
- 2 output relays
- maximum voltage/current on relay: 40V/3A
- relay triggering time: 1-10 sec
- maximum power: 3,6W
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- Set also includes NM24 mounting frame and OS20 decorative cover plate.




X-Manager app



support.tem.si



надворешна единица exterior unit



ПРЕКИНУВАЧ БЕЗ ДОПИР 10A 240V~



■ EM80GW

- прекинувач без допир за вклучување и исклучување ("master")
- напојување: 240 V~ 50 Hz
- излезно реле 10A / 250V~ (2400W при 240V~)
- подесување на досегот од 2 до 10 см
- наменето за монтажа во стандардните тркалезни дозни Ø60 mm
- за приклучување е неопходен нутла проводник (N)
- поврзување со наизменичен приклучник не е можно
- можно е поврзување на најмногу 5 управувачки прекинувачи EM81
- едноставна монтажа на декоративните рамки со помош на магнети
- прицврстување на проводниците со завртки до 2.5mm² (макс. момент на затегнување на завртките 0.4 Nm)
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- само за внатрешна употреба



SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V~

- touchless switch for turning on/off ("master")
- power supply: 240 V~ 50 Hz
- output relay 10A / 250V~ (2400W at 240V~)
- adjustable range from 2 to 10 cm
- intended for installation into a standard round Ø60 mm box
- a neutral lead (N) is required for connection
- connection with toggle switches is not possible
- connection with up to 5 EM81 control switches is possible
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm² (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use

ПРЕКИНУВАЧ БЕЗ ДОПИР УПРАВУВАЧИ







■ EM81GW


- прекинувач управувачки ("slave")
- делува само со поврзување со прекинувачот EM80 ("master")
- опсег на прилагодување од 2 до 10 см.
- едноставна монтажа на декоративните рамки со помош на магнети
- прицврстување на проводниците со завртки до 2.5mm² (макс. на затегнување на завртките 0.4 Nm)
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- само за внатрешна употреба



SWITCH, TOUCHLESS, CONTROL UNIT

- control switch ("slave")
- works only when connected with the EM80 switch ("master")
- adjustable range from 2 to 10 cm
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm² (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use






□ EM91PW
■ EM91SB
■ EM91AT
■ EM91ES
■ EM91IW

СИГНАЛНА 8VA 230V~ 1M

- сигнален брмчалка
- времетраењето на звукот е исто со времетраењето на притискање на типката
- напојување 230V~ 50Hz 8VA

BUZZER 8VA 12V~1M

- signal buzzer
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA




□ EM93PW
■ EM93SB
■ EM93AT
■ EM93ES
■ EM93IW

HTTPS://WE.TL/T-OGWE7SUUZB

- сигнално свонче
- времетраењето на звукот е исто со времетраењето на притискање на типката
- напојување 12V~ 50Hz 8VA

BELL 8VA 12V~1M

- signal bell
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA



□ EM94PW
■ EM94SB
■ EM94AT
■ EM94ES
■ EM94IW




СВОНО 230V~ 6mA rms 1M

- напојување 230 V~ 50/60 Hz
- потрошувачка за време на мелодија 1: 4,7 mA rms
- потрошувачка за време на мелодија 2: 5,9 mA rms
- ниво на звук на мелодија 1: 90,5 dB
- ниво на звук на мелодија 2: 86 dB
- работна температура:
0 °C/45 °C (внатрешна употреба)
- температура на складирање -20 °C/50 °C
- IP заштитна класа:
IP20 (само за внатрешна употреба)
- безбедносна класа на уредот II
- категорија на пренапон (EN 62109): класа III
- контактни навртки максимум 2,5 mm²
- уред со офсет контакт минимум 3 mm
- своното мора да биде заштитено
со соодветен надворешен прекинувач
- е во согласност со директивите EMC и LVD




BELL 230V~ 6mA rms 1M

- power supply 230 V~ 50/60 Hz
- power consumption when playing melody 1: 4.7 mA rms
- power consumption when playing melody 2: 5.9 mA rms
- sound level of melody 1: 90.5 dB
- sound level of melody 2: 86 dB
- operating temperature 0°C/45°C (indoor use)
- storage temperature: -20°C /50°C
- IP protection class: IP20 (indoor use only)
- class device II
- overvoltage category (EN62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3 mm
- an easily accessible cut-off switch must be installed upstream from bell
- complies with EMC & LVD directives



РЕГУЛАТОР ЗА ЈАЧИНА НА ЗВУКОТ ЗА 100V АУДИО ЛИНИЈА 35W 2M

- EM95PW
- EM95SB
- EM95AT
- EM95ES
- EM95IW

**VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M**


- регулатор за јачина на звукот (атенуатор) за 100V аудио системи
- номинална моќност 35W (макс. 45W), 6 степенико подесување на јачината на звукот
- погоден за вградување во длабоки дозни (мин. 60 mm)
- не е погоден за вградување во дозни со длабочина од 45 mm и кукиштата CUBO IP20
- само за внатрешна употреба

VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M

- *volume control (attenuator) for 100V audio systems*
- *power rating 35W (max.45W), 6 steps volume control*
- *suitable for boxes min. 60 mm deep*
- *not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20*
- *for indoor use only*




- EM96PW
- EM96SB
- EM96AT
- EM96ES
- EM96IW

**РЕГУЛАТОР ЗА ЈАЧИНА НА ЗВУКОТ 4-8 Ω 35W 2M**

- регулатор за јачина на звукот за излези со низок напон 4-8 Ω 35W
- за приклучување на Hi-Fi уредите
- номинална моќност 35W, 6 степенико подесување на јачината на звукот
- погоден за вградување во длабоки дозни (мин. 60 mm)
- не е погоден за вградување во дозни со длабочина од 45 mm и во кукиштата CUBO IP20
- само за внатрешна употреба

VOLUME CONTROL 4-8 Ω 35W 2M

- *volume control (attenuator) for low voltage outputs 4-8 Ω, 35W*
- *power rating 35W, 6 steps volume control*
- *suitable for boxes min. 60 mm deep*
- *not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20*
- *for indoor use only*






CM25

PW

OS

тип type	назив description	технички податоци technical data	големина size	боја colour	опис на опција 1 optional data 1
CM10	СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ 2Х ШУКО SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~ 4M		<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white	<input type="checkbox"/> OL рамка LINE cover plate LINE
CM11	СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ 3Х ШУКО SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~ 7M		<input checked="" type="checkbox"/> SB црна-мат soft touch black	<input type="checkbox"/> OS рамка SOFT cover plate SOFT
CM15	СЕТ СПОЈКИ ВО БОЈА LINK WIRE SET	3x1.5mm ²	1M	<input type="checkbox"/> AT антрацит anthracite	
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver	
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white	





CM10PW
 CM10ES

СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ 2x ШУКО 2P+E 16A 250V~ 4M

- сет приклучници 2x шуко VM10 2P+E 16A 250V~
- приклучници поврзани со спојки CM16
- со подлочка 4M без завртки
- за прицврстување на подложките употреби завртки CM17, CM18 или CM19
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- во согласност со IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M

- socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 4M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7




CM11PW
 CM11ES


СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ 3x ШУКО 2P+E 16A 250V~ 7M

- сет приклучници 3x шуко VM10 2P+E 16A 250V~
- приклучници се поврзани со спојки CM16
- со подлочка 7M без завртки
- за прицврстување на подложките употребете завртки CM17, CM18 или CM19
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- во согласност со IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M

- socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 7M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7







CM15

СЕТ СПОЈКИ ВО БОЈА 3x1.5mm² 1M

- сет на спојки за поврзување на два елемента со големина 1M
- содржи 10 црни, 10 сини и 10 жолто-зелени спојки

LINK WIRE SET 3x1.5mm² 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires




CM16

СЕТ СПОЈКИ ВО БОЈА 3x2.5mm² 2M

- сет на спојки за поврзување на два елемента со големина 2M
- содржи 10 црни, 10 сини и 10 жолто-зелени спојки

LINK WIRE SET 3x2.5mm² 2M

- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



CM17


CM18

CM19

- сет завртки за прицврстување на подлошките од сетовите NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100 парчиња
- CM18 - l=35mm, 50 парчиња
- CM19 - l=50mm, 50 парчиња

SCREW SET 3,5

- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs




- CM22PW
- CM22SB
- CM22AT
- CM22ES
- CM22IW

СЕТ ЗА ПРЕКИНУВАЧИ IP44 2M

- за монтажа во влажни простории
- IP44 заштита обезбедена за сите прекинувачи Modul
- прекинувачите и титките не се дел од сетот
- рамка SOFT 2M со плочка за натпис
- во согласност со IEC 60669-1

SET SWITCHES IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60669-1




- CM23PW
- CM23SB
- CM23AT
- CM23ES
- CM23IW

СЕТ ЗА ПРИКЛУЧНИЦИ IP44 2M

- за монтажа во влажни простории
- IP44 заштита обезбедена само во комбинација со приклучница со капак (VM11, VM41)
- приклучниците не се составен дел од сетот
- рамка SOFT 2M со плочка за натпис
- во согласност со IEC 60884-1

SET SOCKETS IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60884-1




- CM25PWOL
- CM25IWOL
- CM25PWOS
- CM25IWOS


СЕТ ЗА БАЊИ 3x20A 250V~ 4M

- сет на прекинувачи 3xSM12 20A 250V~ со подлошка и рамка
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- во согласност со EN 60669-1
- можност за прицврстување со веќе вградените дозни мерки за прицврстување од 108 до 135 mm или на дозни со големина 4M
- висина на рамката 90 mm

SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm






NM41

ПОДЛОШКА ЗА СЕТ ЗА БАЊИ 4М

- подлошка за сет за бањи универзален со завртки
- можност за прицврстување со веќе вградените правоаголни дозни со мерки за прицврстување од 108 до 135mm или на дозни со големина 4M
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M

- universal mounting frame for bathroom set with screws
- universal solution for mounting on rectangular boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- in accordance with EN 60669-1





	OL41PW
	OL41NB
	OL41IW
	OL41ES
	OL41SG
	OL41IB
	OL41AT
	OL41TI
	OL41SB

ПАМКА LINE СЕТ ЗА БАЊИ

- декоративна рамка за сетот за бањи LINE
- висина 90 mm
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LINE BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1




	OS41PW		OS41SB
	OS41NB		OS41WE
	OS41IW		OS41AT
	OS41ES		OS41TI
	OS41SG		

ПАМКА SOFT ЗА СЕТ ЗА БАЊИ

- декоративна рамка за сетот за бањи SOFT
- висина 90 mm
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



А Н Т И Б АКТЕРИСКА ПРОГРАМА МОДУЛ

The diagram illustrates the Antibacterial Program MODUL system. On the left, a silver rectangular switch labeled 'TM11' is shown. In the center, a hand is being washed under a stream of water. To the right is a table listing product options:

тип type	назив description	големина size	боја colour	опис на опција 1 optional data 1
TM11	ТИПКА BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> AW антибактериска бела antibacterial white	NT неутрална neutral
TM21	ПОЛНИЛО BLANK	1M		
VM10	ПРИКЛУЧНИЦА SOCKET	2M		IN индикација indicator

АНТИБАКТЕРИСКА ПРОГРАМА MODUL

- прекинувачите и приклучниците секојдневно се изложени на допир на поголем број на луѓе, поради тоа тие се чести места за развој и ширење на бактерии.
- благодарение на своите природни антибактериски карактеристики, среброто веќе над 3 милениуми се користи како безбедно и ефикасно средство за дезинфекција, бидејќи е сосема природно и не е штетно за здравјето и околната.
- специјалниот антибактериски додаток на јоните од сребро гарантира долгочочна, сигурна и ефикасна заштита од развој и ширење на разни бактерии, икроби и габички.
- антибактериска заштита значи поголема хигиена, чистота и повеќе здравје за луѓето
- антибактериската програма MODUL е погодна за употреба секаде каде што се потребни строги хигиенски услови (болници, здравствени домови, фармацевтски објекти, домови за постарите, домови за нега, лаборатории, реставрации, хотели, летувалишта, автобуски и железнички станици, деловни и трговски објекти, јавни институции ...)
- лабораториските тестирања беа извршени во независна институција врз основа на најновите јапонски стандарди JIS Z 2801
- мали трошоци за обезбедување на здравјето на луѓето
- формата и функционалност на антибактериската програма MODUL овозможуваат едноставно чистење и одржување антибактериската програма MODUL ја комбинираме со антибактериските типки, рамки и приклучници заедно со класичните подлошки и прекинувачи
- поради полесна идентификација секој производ е означен од задната страна со AW (antibacterial white)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

ТИПКА 1М

 TM11AW

- заменлива типка со големина 1М
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801



BUTTON 1M

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ТИПКА 1М СО ИНДИКАЦИЈА

 TM11AWIN

- заменлива типка со големина 1М
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801



BUTTON 1M INDICATOR

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ТИПКА 2М

 TM12AW

- заменлива типка со големина 2М со подлошка за типки
- се користи за надградување на прекинувачи или тастери со големина 1М во големина 2М
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801



BUTTON 2M

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ТИПКА 2М СО ИНДИКАЦИЈА

 TM12AWIN

- заменлива типка со големина 2М со подлошка за типки
- се користи за надградување на прекинувачи или тастери со големина 1М во големина 2М
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801



BUTTON 2M INDICATOR

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ПОЛНИЛО 1М

 TM21AW

- за пополнување на празните места
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801



BLANK 1M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ПОЛНИЛО 2М

 TM22AW

- за пополнување на празните места
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801



BLANK 2M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



VM10AW

- 2P+E шуко
 - 16A 250V~, тип VM10
 - во согласност со IEC 60884-1, CEE7
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - заштита од допир на контактите
 - антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801
- SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E schuko
 - 16A 250V~, type VM10
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - shuttered live contacts
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+KS+КАПАК 2P+E 16A 250V~ 2M



VM11AW

- 2P+E шуко+капак
 - 16A 250V~, тип VM11
 - во согласност со IEC 60884-1, CEE7
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - заштита од допир на контактите
 - антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801
- SOCKET SCHUKO+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VM11
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - shuttered live contacts
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ПРИКЛУЧНИЦА EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M



VM20AW


- 2P euro
 - 10A 250V~, тип VM20
 - во согласност со IEC 60884-1, CEE7
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - заштита од допир на контактите
 - антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801
- SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M**
- 2P Euro
 - 10A 250V~, type VM20
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - shuttered live contacts
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



ПРИКЛУЧНИЦА TV КРАЈНА 1dB 1M



KM11AW



- TV крајна
 - фреквенчен појас 5÷2400 MHz
 - слабеење < 1 dB
 - во согласност со EN 50083-1
 - прицврстување со завртки
 - антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801
- SOCKET TV END-LINE 1dB 1M**
- TV end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1 dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



АДАПТЕР KS 1M



KM35AW

- KS keystone стандард за прицврстување
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- модулот за комуникација не е вграден
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





OS20AW

PAMKA SOFT 2M

- декоративна рамка SOFT 2M
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2M

- *decorative cover plate SOFT 2M*
- *in accordance with EN 60669-1*
- *antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



OS24AW

PAMKA SOFT 2x2M

- декоративна рамка SOFT 2x2M
- хоризонтало и вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2x2M

- *decorative cover plate SOFT 2x2M*
- *horizontal or vertical mounting*
- *in accordance with EN 60669-1*
- *antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



OS26AW

PAMKA SOFT 3x2M

- декоративна рамка SOFT 3x2M
- хоризонтално или вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3x2M

- *decorative cover plate SOFT 3x2M*
- *horizontal or vertical mounting*
- *in accordance with EN 60669-1*
- *antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



OS30AW

PAMKA SOFT 3M

- декоративна рамка SOFT 3M
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3M

- *decorative cover plate SOFT 3M*
- *in accordance with EN 60669-1*
- *antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*




OS40AW

PAMKA SOFT 4M

- декоративна рамка SOFT 4M
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 4M

- *decorative cover plate SOFT 4M*
- *in accordance with EN 60669-1*
- *antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



OS70AW

PAMKA SOFT 7M

- декоративна рамка SOFT 7M
- во согласност со EN 60669-1
- антибактериска заштита во согласност со JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 7M

- *decorative cover plate SOFT 7M*
- *in accordance with EN 60669-1*
- *antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*

дрво
wood

WB бамбус
bamboo



WM јавор
maple



WW орев
walnut



WE венге
wenge










**Природата е единствена и драгоценна, како и нашите рамки меѓу кои нема исти.
Рекламациите во однос на различниот изглед и меѓусебните разлики за дрвените
рамки не ги уважуваме.**


**Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.
Complaints about wooden decorative cover plate's diverse appearance and differentiation
cannot be considered.**

МОДУЛ

PURE

C O V E R P L A T E S P U R E O P

метал
metalMH кован челик
hammered steelMS катен сребро
satin silver**стакло**
glassGW ледено бела
ice whiteGY ледено сива
ice greyME ръцосано железо
etched ironMN катен никел
satin nickelGG ледено зелена
ice greenGB ледено сина
ice blue



тип type	назив description	големина size	боја colour
OP13	PAMKA PURE COVER PLATE PURE	1/3M	MH кован челик hammered steel WB бамбус bamboo GW ледено бела ice white
OP20	PAMKA PURE COVER PLATE PURE	2M	ME ртосано желеzo etched iron WW орев walnut GG ледено зелена ice green
OP23	PAMKA PURE COVER PLATE PURE	2/3M	MS сатен сребро satin silver WM јавор maple GY ледено сива ice grey
.	.	.	MN сатен никел satin nickel WE wenge wenge GB ледено сина ice blue
.	.	.	




OP20MH
OP20ME
OP20MS
OP20MN

OP20WB
OP20WW
OP20WM
OP20WE
OP20GW
OP20GG
OP20GY
OP20GB

- декоративна рамка PURE 2M
- во согласност со EN 60669-1
- само во комбинација со подлошките
NM24 или NM25

COVER PLATE PURE 2M
- decorative cover plate PURE 2M
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting
frame NM24 or NM25




OP24MH
OP24ME
OP24MS
OP24MN

OP24WB
OP24WW
OP24WM
OP24WE
OP24GW
OP24GG
OP24GY
OP24GB

- декоративна рамка PURE 2x2M
- хоризонтало и вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1
- само во комбинација со подлошките
NM24 или NM25

COVER PLATE PURE 2x2M
- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting
frames NM24 or NM25




OP26MH
OP26ME
OP26MS
OP26MN

OP26WB
OP26WW
OP26WM
OP26WE
OP26GW
OP26GG
OP26GY
OP26GB

- декоративна рамка PURE 3x2M
- хоризонтало и вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1
- само во комбинација со подлошките
NM24 или NM25

COVER PLATE PURE 3x2M
- decorative cover plate PURE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting
frames NM24 or NM25



OP28MH
OP28ME
OP28MS
OP28MN

OP28WB
OP28WW
OP28WM
OP28WE
OP28GW
OP28GG
OP28GY
OP28GB

- декоративна рамка PURE 4x2M
- хоризонтало и вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1
- само во комбинација со подлошките
NM24 или NM25

COVER PLATE PURE 4x2M
- decorative cover plate PURE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting
frames NM24 or NM25

C O V E R P L A T E S P U R E O P



OP30MH
OP30ME
OP30MS
OP30MN


OP30WB
OP30WW
OP30WM
OP30WE
OP30GW
OP30GG
OP30GY
OP30GB

PAMKA PURE 3M

- декоративна рамка PURE 3M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE PURE 3M

- decorative cover plate PURE 3M
- in accordance with EN 60669-1



OP40MH
OP40ME
OP40MS
OP40MN

OP40WB
OP40WW
OP40WM
OP40WE
OP40GW
OP40GG
OP40GY
OP40GB

PAMKA PURE 4M

- декоративна рамка PURE 4M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE PURE 4M

- decorative cover plate PURE 4M
- in accordance with EN 60669-1



OP70MH
OP70ME
OP70MS
OP70MN

OP70WB
OP70WW
OP70WM
OP70WE
OP70GW
OP70GG
OP70GY
OP70GB

PAMKA PURE 7M

- декоративна рамка PURE 7M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE PURE 7M

- decorative cover plate PURE 7M
- in accordance with EN 60669-1



OP13MH
OP13ME
OP13MS
OP13MN

OP13WB
OP13WW
OP13WM
OP13WE
OP13GW
OP13GG
OP13GY
OP13GB

PAMKA PURE 1/3M

- декоративна рамка PURE 1/3M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE PURE 1/3M

- decorative cover plate PURE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



OP23MH
OP23ME
OP23MS
OP23MN

OP23WB
OP23WW
OP23WM
OP23WE
OP23GW
OP23GG
OP23GY
OP23GB

PAMKA PURE 2/3M


- декоративна рамка PURE 2/3M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE PURE 2/3M

- decorative cover plate PURE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

ОСНОВЕН
basic


PW бела-сјај
polar white




ES сребрена-мат
elox silver




AT антрацит
anthracite



IW крем-сјај
ivory white



SB црна-мат
soft touch black




MODUL

LINE


COVER PLATES LINE OL

декор
decor

SG златна-сјај
sand gold




IB сина-мат
impulse blue




SW камен бел
stone white




NB црна-сјај
night black



Ti титаниум
titanium





тип type	назив description	големина size	боја colour			
OL10	PAMKA LINE COVER PLATE LINE	1/2M	PW бела-сјај polar white	SG златна-сјај sand gold	AT антрацит anthracite	
OL13	PAMKA LINE COVER PLATE LINE	1/3M	IW крем-сјај ivory white	NB црна-сјај night black	TI титаниум titanium	
OL20	PAMKA LINE COVER PLATE LINE	2M	ES сребрена-мат elox silver	IB сина-мат impulse blue	SW камен бел stone white	
.	.	.				
.	.	.	SB црна-мат soft touch black			



OL20PW	OL20SG
OL20IW	OL20NB
OL20ES	OL20IB
OL20SB	OL20AT
	OL20TI
	OL20SW

PAMKA LINE 2M

- декоративна рамка LINE 2M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2M

- decorative cover plate LINE 2M
- in accordance with EN 60669-1



OL24PW	OL24SG
OL24IW	OL24NB
OL24ES	OL24IB
OL24SB	OL24AT
	OL24TI
	OL24SW

PAMKA LINE 2x2M

- декоративна рамка LINE 2x2M
- хоризонтално или вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2x2M

- decorative cover plate LINE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OL26PW	OL26SG
OL26IW	OL26NB
OL26ES	OL26IB
OL26SB	OL26AT
	OL26TI
	OL26SW

PAMKA LINE 3x2M

- декоративна рамка LINE 3x2M
- хоризонтално или вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3x2M

- decorative cover plate LINE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1




OL28PW	OL28SG
OL28IW	OL28NB
OL28ES	OL28IB
OL28SB	OL28AT
	OL28TI
	OL28SW

PAMKA LINE 4x2M

- декоративна рамка LINE 4x2M
- хоризонтално или вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4x2M

- decorative cover plate LINE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OL29PW	OL29SG
OL29IW	OL29NB
OL29ES	OL29IB
OL29SB	OL29AT
OL29AT	OL29TI

PAMKA LINE 5x2M

- декоративна рамка LINE 5x2M
- хоризонтално или вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LINE 5x2M

- decorative cover plate LINE 5x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

C O V E R P L A T E S L I N E O L



OL30PW
OL30IW
OL30ES
OL30SB

OL30SG
OL30NB
OL30IB
OL30AT
OL30TI
OL30SW

PAMKA LINE 3M

- декоративна рамка LINE 3M
- во согласност со EN 60669-1
COVER PLATE LINE 3M
- *decorative cover plate LINE 3M*
- *in accordance with EN 60669-1*




OL40PW
OL40IW
OL40ES
OL40SB

OL40SG
OL40NB
OL40IB
OL40AT
OL40TI
OL40SW

PAMKA LINE 4M

- декоративна рамка LINE 4M
- во согласност со EN 60669-1
COVER PLATE LINE 4M
- *decorative cover plate LINE 4M*
- *in accordance with EN 60669-1*



OL70PW
OL70IW
OL70ES
OL70SB

OL70SG
OL70NB
OL70IB
OL70AT
OL70TI
OL70SW

PAMKA LINE 7M

- декоративна рамка LINE 7M
- во согласност со EN 60669-1
COVER PLATE LINE 7M
- *decorative cover plate LINE 7M*
- *in accordance with EN 60669-1*



OL10PW
OL10IW
OL10ES
OL10SB

OL10SG
OL10NB
OL10IB
OL10AT
OL10TI
OL10SW

PAMKA LINE 1/2M

- декоративна рамка LINE 1/2M
- во согласност со EN 60669-1
COVER PLATE LINE 1/2M
- *decorative cover plate LINE 1/2M*
- *in accordance with EN 60669-1*



OL13PW
OL13IW
OL13ES
OL13SB

OL13SG
OL13NB
OL13IB
OL13AT
OL13TI
OL13SW

PAMKA LINE 1/3M

- декоративна рамка LINE 1/3M
- во согласност со EN 60669-1
COVER PLATE LINE 1/3M
- *decorative cover plate LINE 1/3M*
- *in accordance with EN 60669-1*



OL23PW
OL23IW
OL23ES
OL23SB


OL23SG
OL23NB
OL23IB
OL23AT
OL23TI
OL23SW

PAMKA LINE 2/3M

- декоративна рамка LINE 2/3M
- во согласност со EN 60669-1
COVER PLATE LINE 2/3M
- *decorative cover plate LINE 2/3M*
- *in accordance with EN 60669-1*

ОСНОВЕН
basic


PW бела-сјај
polar white




ES сребрена-мат
elox silver




AT антрацит
anthracite



IW крем-сјај
ivory white



SB црна-мат
soft touch black




MODUL

SOFT


C O V E R P L A T E S S O F T O S

декор
decor

SG златна-сјај
sand gold




TI титаниум
titanium



WW орев
walnut



NB црна-сјај
night black



WE венге
wenge



тип type	назив description	големина size	боја colour
OS10	PAMKA SOFT COVER PLATE SOFT	1/2M	PW бела-сјај polar white SG златна-сјај sand gold WW орев walnut
OS13	PAMKA SOFT COVER PLATE SOFT	1/3M	IW крем-сјај ivory white NB црна-сјај night black WE wenge
OS20	PAMKA SOFT COVER PLATE SOFT	2M	ES сребрена-мат elox silver AT антрацит anthracite
.	.	.	SB црна-мат soft touch black TI титаниум titanium
.	.	.	



PAMKA SOFT 2M



OS20PW	OS20SG
OS20IW	OS20NB
OS20ES	OS20AT
OS20SB	OS20TI
	OS20WW
	OS20WE

- декоративна рамка SOFT 2M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1



OS24PW	OS24SG
OS24IW	OS24NB
OS24ES	OS24AT
OS24SB	OS24TI
	OS24WW
	OS24WE

- декоративна рамка SOFT 2x2M
- хоризонтално или вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OS26PW	OS26SG
OS26IW	OS26NB
OS26ES	OS26AT
OS26SB	OS26TI
	OS26WW
	OS26WE

- декоративна рамка SOFT 3x2M
- хоризонтално или вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OS28PW	OS28SG
OS28IW	OS28NB
OS28ES	OS28AT
OS28SB	OS28TI
	OS28WW
	OS28WE

- декоративна рамка SOFT 4x2M
- хоризонтално или вертикално вградување
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4x2M

- decorative cover plate SOFT 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

MODUL

SOFT

C O V E R P L A T E S S O F T O S



OS30PW	OS30SG
OS30IW	OS30NB
OS30ES	OS30AT
OS30SB	OS30TI

PAMKA SOFT 3M

- декоративна рамка SOFT 3M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M

- in accordance with EN 60669-1



OS40PW	OS40SG
OS40IW	OS40NB
OS40ES	OS40AT
OS40SB	OS40TI

PAMKA SOFT 4M

- декоративна рамка SOFT 4M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M

- in accordance with EN 60669-1



OS70PW	OS70SG
OS70IW	OS70NB
OS70ES	OS70AT
OS70SB	OS70TI

PAMKA SOFT 7M

- декоративна рамка SOFT 7M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M

- in accordance with EN 60669-1



OS72PW	OS72AT
OS72IW	OS72TI
OS72ES	
OS72SB	

PAMKA SOFT 2x7M

- декоративна рамка SOFT 2x7M со напишана плочка
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x7M

- decorative cover plate SOFT 2x7M with inscription plate

- in accordance with EN 60669-1



OS10PW	OS10SG
OS10IW	OS10NB
OS10ES	OS10AT
OS10SB	OS10TI

PAMKA SOFT 1/2M

- декоративна рамка SOFT 1/2M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/2M

- decorative cover plate SOFT 1/2M

- in accordance with EN 60669-1



OS13PW	OS13SG
OS13IW	OS13NB
OS13ES	OS13AT
OS13SB	OS13TI

PAMKA SOFT 1/3M

- декоративна рамка SOFT 1/3M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/3M

- decorative cover plate SOFT 1/3M

- in accordance with EN 60669-1



OS23PW	OS23SG
OS23IW	OS23NB
OS23ES	OS23AT
OS23SB	OS23TI

PAMKA SOFT 2/3M

- декоративна рамка SOFT 2/3M
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2/3M

- decorative cover plate SOFT 2/3M


- in accordance with EN 60669-1

ДЕКОРАЦИИ ЗА РАМКИ













- При нарачка на поголеми количини, рамките може да се изработат во боја по ваш избор.
- погодно за рамките OL, OS

COVER PLATES DECORATIONS


- when ordering large quantities, cover plates can be made in the colour of your choice
- suitable for cover plates OL, OS




F R A M E S

		MODUL LINE A x B	MODUL SOFT A x B	MODUL PURE A x B
○				
2M		80 x 80 mm	84 x 84 mm	93 x 90 mm
2x2M		151 x 80 mm	155 x 84 mm	164 x 90 mm
3x2M		222 x 80 mm	226 x 84 mm	235 x 90 mm
4x2M		293 x 80 mm	297 x 84 mm	304 x 90 mm
5x2M		364,1 x 80 mm		
□				
3M		122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm
4M		149 x 80 mm	144 x 84 mm	157 x 90 mm
7M		207 x 80 mm	212 x 84 mm	224 x 90 mm
2x7M			212 x 158 mm	
○/□				
1/2M		80 x 80 mm	84 x 84 mm	
1/3M		122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm
2/3M		122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm

КОМБИНАТОРИКА



C O M B I N A T I O N S





NM30

тип type	назив description	големина size
NM10	ПОДЛОШКА СО КУКИ MOUNTING FRAME WITH CLAWS	1/2M
NM11	ПОДЛОШКА БЕЗ ЗАВРТКИ MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS	1/2M
NM20	ПОДЛОШКА СО КУКИ MOUNTING FRAME WITH CLAWS	2M




NM20

ПОДЛОШКА СО КУКИ 2М

- подлошка 2М со куки
- монтажа во дозни Ø60 (DE..) со куки
- можно горизонтално или вертикално редење 2x2M, 3x2M и 4x2M
- погодна за составување со рамките LINE и SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM21

ПОДЛОШКА БЕЗ ЗАВРТКИ 2М

- подлошка 2М без завртки и без куки
- монтажа во дозни Ø60 (HE.., BE..) со завртки
- можно горизонтално или вертикално редење 2x2M, 3x2M и 4x2M
- погодна за составување со рамките LINE и SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM24

ПОДЛОШКА МЕТАЛНА СО КУКИ 2М

- метална подлошка 2М со куки - крата верзија
- монтажа во дозни Ø60 (DE..) со куки
- можно горизонтално или вертикално редење 2x2M, 3x2M и 4x2M
- погодна за составување со рамките PURE, LINE in SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITH CLAWS 2M

- metal mounting frame 2M with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM25

ПОДЛОШКА МЕТАЛНА БЕЗ ЗАВРТКИ 2М

- метална подлошка без заврки и без куки - крата верзија
- монтажа во дозни Ø60 (HE.., BE..) со завртки
- можно горизонтално или вертикално редење 2x2M, 3x2M и 4x2M
- погодна за составување со рамките PURE, LINE in SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITHOUT SCREWS 2M

- metal mounting frame 2M without screws and without claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



MOUNTING FRAMES NM




NM30

ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 3М

- подлошка 3М со завртки
- монтажа во правоаголни дозни со големина 3М
- погодна за съставување со рамките PURE, LINE и SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM40

ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 4М

- подлошка 4М со завртки
- монтажа во правоаголни дозни со големина 4М
- погодна за съставување со рамките PURE, LINE и SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





NM70

ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 7М

- подлошка 7М со завртки
- монтажа во правоаголни дозни со големина 7М
- погодна за съставување со рамките PURE, LINE и SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM72


ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 2x7М

- подлошка 2x7M со завртки
- монтажа во правоаголни дозни со големина 2x7M
- погодна за съставување со рамките SOFT OS72
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plate SOFT OS72
- in accordance with EN 60669-1






NM10

ПОДЛОШКА СО КУКИ 1/2М

- подлошка 1/2M со куки
- монтажа во дозни Ø60 (DE..) со куки
- погодна за составување со рамките LINE и SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM11

ПОДЛОШКА БЕЗ ЗАВРТКИ 1/2М

- подлошка 1/2M без завртки и без куки
- монтажа во дозни Ø60 (HE.., BE..) со завртки
- погодна за составување со рамките LINE и SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





NM23

ПОДЛОШКА СО КУКИ 2/3М

- подлошка 2/3M со куки
- монтажа во дозни Ø60 (DE..) со куки
- погодна за составување со рамките PURE, LINE in SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM32

ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 2/3М

- подлошка 2/3M со завртки
- монтажа во правоаголни дозни со големина 3M
- погодна за составување со рамките PURE, LINE in SOFT
- во согласност со EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





110



118




126



128



ДОЗНИ



ТЕМ

Т Р К А Л Е З Н И Д О З Н И



DE12



HE11



BE10

тип type	назив description	големина size
DE10	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД <i>ROUND BOX BRICK</i>	SM60-01
HE10	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА ГИПС КАРТОН <i>ROUND BOX HOLLOW WALL</i>	SM68X40
BE10	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА БЕТОН <i>ROUND BOX CONCRETE</i>	
.	.	.
.	.	.

ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД SM60-01




DE10

- Ø60, дебочина 40mm
- 650°C, 500V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- Можност за прицврстување на држачот со завртки Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK SM60-01

- Ø60, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД SM60-06




DE11

- Ø60, дебочина 60mm
- 650°C, 500V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- Можност за прицврстување на држачот со завртки Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06

- Ø60, depth 60mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



DE30

- за вертикално поврзување на дозните SM60-06 или SM60-01 на растојание од 91 mm
- во согласност со IEC 60670-1, "halogen free"

COMBI-CLIP SM60-03

- for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



СПОЈКА ЗА ДОЗНА ЗА СИД SM60-04




DE31

- за хоризонтално поврзување на дозни SM60-06 или SM60-01 на растојание од 71mm
- во согласност со IEC 60670-1, "halogen free"

COMBI-CLIP SM60-04

- for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D B O X E S




DE12

ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД MD65-46

- Ø65, длабочина 46mm
- 650°C, 500V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- Möglichkeit за прицврстување на држачот со завртки Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK MD65-46

- Ø65, depth 46mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws




DE13

ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД ДЛАБОКА MD65-60

- Ø65/60, длабочина 62mm
- 650°C, 500V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- Möglichkeit за прицврстување на држачот со завртки Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK DEEP MD65-60

- Ø65/60, depth 62mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws




DE14

ПРОДОЛЖЕТОК ЗА ДОЗНА ЗА СИД MD65-46

- Ø65/60, длабочина 17mm
- 650°C, 500V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

ADDITIONAL PIECE FOR MD65-46

- Ø65/60, depth 17mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



DE32

- за поврзување на дозни MD65 на растојание од 71 mm
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

COMBI-CLIP MD65-71

- for fitting of boxes MD65 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DE33

СПОЈКА ЗА ДОЗНИ ЗА СИД MD65-91

- за поврзување на дозни MD65 на растојание 91mm
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

COMBI-CLIP MD65-91

- for fitting of boxes MD65 on distance 91mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DE20

КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН 60

- заштитен капак за дозна Ø60 за DE10, DE11, DE13, DE14
- во согласност со IEC 60670-1
- заштита при малтерисување

BOX COVER PROTECTIVE 60

- protective cover for box Ø60 for DE10, DE11, DE13, DE14
- in accordance with IEC 60670-1
- box protection during plastering




DE21

КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН 65

- заштитен капак за дозна Ø65 за DE12
- во согласност со IEC 60670-1
- заштита при малтерисување

BOX COVER PROTECTIVE 65

- protective cover for box Ø65 for DE12
- in accordance with IEC 60670-1
- box protection during plastering




DE22

КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН SM60

- декоративен капак за дозна Ø60
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

BOX COVER DECORATIVE SM60

- decorative cover for boxes Ø60
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





Т Р К А Л Е З Н И Д О З Н И





упатства за монтажа /
assembly instructions



DE10,11




расстояние меѓу дозните /
distance between boxes: 71mm








расстояние меѓу дозните /
distance between boxes: 91mm



DE12,13




$$\text{yellow ring} + \text{yellow box} = \text{yellow box}$$



* за рамките PURE минималното расстояние
меѓу дозните изнесува 100mm

* for PURE cover plates the minimum distance between
boxes is 100mm

R O U N D B O X E S



Т Р К А Л Е З Н И Д О З Н И

ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА ГИПС КАРТОН SM68x40




HE10

- Ø60, длабочина 40mm
- вградување во дупка Ø68
- 850°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- монтажа со куки
- "halogen free"
- прицврстување на држачот со завртки Ø 3 mm

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40

- Ø60, depth 40mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА ГИПС КАРТОН SM68x55




HE11

- Ø60, длабочина 55mm
- вградување во дупка Ø68
- 850°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- монтажа со куки
- "halogen free"
- прицврстување на држачот со завртки Ø 3 mm

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55

- Ø60, depth 55mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА БЕТОН




BE10

- Ø60mm, длабочина 49mm
- 650°C, 500V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- прицврстување на држачот со завртки Ø 3 mm

ROUND BOX CONCRETE

- Ø60mm, depth 49mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА БЕТОН ДЛАБОКА




BE11

- Ø60mm, длабочина 58mm
- 650°C, 500V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- прицврстување на држачот со завртки Ø 3 mm

ROUND BOX CONCRETE DEEP

- Ø60mm, depth 58mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



ПОДЛОШКА ЗА ДОЗНА ЗА БЕТОН




BE20

- за прицврстување на дозните со дистанциониот профил BM82
- во спротивниот ѕид
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE

- to support concrete boxes with distance profile BM82
- for extreme loads
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



ВОВЕДНИК ЗА ДОЗНА ЗА БЕТОН 16




BE21

- за зацврстување на инсталацијски цевки
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16

- for firming installation pipe to box
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D B O X E S

шупливи сидови / hollow walls





бетон / concrete




упатства за монтажа /
assembly instructions


HE10,11








растојание меѓу дозните /
distance between boxes: 71mm



растојание меѓу дозните /
distance between boxes: 91mm



BE10



* за рамките PURE минималното растојание меѓу дозните изнесува 100mm

* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

гипс картон / hollow walls



бетон / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25



2M

HE10,11



BE10,11



1/2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



2x2M

2xHE10,11 2xBE10,11



2xNM21 2xNM25



3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25




3x2M

3xHE10,11 3xBE10,11



3xNM21 3xNM25



4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21




4xNM25



4x2M

4xHE10,11 4xBE10,11



4xNM21 4xNM25



5xNM21




5xNM25




5x2M

R O U N D B O X E S




упатства за монтажа /
assembly instructions


1




2



3



4





DM30



HM30



BM30

тип type	назив description	големина size
DM30	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД <i>RECTANGULAR BOX BRICK</i>	PM3
HM30	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ <i>RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL</i>	VM3
BM30	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА БЕТОН <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE</i>	BM3
.	.	.
.	.	.


ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД PM3



DM30

- големина 3М, длабочина 49мм
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM3
 - size 3M, depth 49mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД PM3-65



DM31

- големина 3М, длабочина 65мм
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65
 - size 3M, depth 65mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД PM4



DM40

- големина 4М, длабочина 49мм
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM4
 - size 4M, depth 49mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД PM4-65



DM41

- големина 4М, длабочина 65мм
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65
 - size 4M, depth 65mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free



RECTANGULAR BOXES




DM70

ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД PM7

- големина 7M, длабочина 49mm
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM7

- size 7M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД PM7-65

- големина 7M, длабочина 65mm
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM72

ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД PM72-65

- големина 2x7M, длабочина 64mm
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free






DM80

СПОЈКА ЗА ДОЗНА PM

- за вертикална (A) и хоризонтална (B) поставување на дозните PM3, PM4 и PM7
- погодна за декоративните рамки Line и Soft (за PURE не е погодна)

DISTANCE PIECE FOR BOX PM

- for vertical (A) and horizontal (B) fitting of boxes PM3, PM4 and PM7
- suitable for Line and Soft decorative cover plates (not for PURE)



КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН РМ3




DM33

- заштитен капак за дозна РМ3
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- за заштита при малтерисување

BOX COVER PROTECTIVE PM3

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН РМ3




DM34

- декоративен капак за дозна ЗМ
- завртки приложени
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

BOX COVER DECORATIVE PM3

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН РМ4




DM43

- заштитен капак за дозна РМ4
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- за заштита при малтерисување

BOX COVER PROTECTIVE PM4

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН РМ4




DM44


- декоративен капак за дозна 4М
- завртки приложени
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

BOX COVER DECORATIVE PM4

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН РМ7




DM73

- заштитен капак за дозна РМ7
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"
- за заштита при малтерисување

BOX COVER PROTECTIVE PM7

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН РМ7




DM74

- декоративен капак за дозна 7М
- завртки приложени
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

BOX COVER DECORATIVE PM7

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




RECTANGULAR BOXES

КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН PM72

DM75

- декоративен капак за дозна 2x7M
- завртки приложени
- во согласност со IEC 60670-1

BOX COVER DECORATIVE PM72
- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1



П Р А В О А Г О Л Н И Д О З Н И

ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ГИПС КАРТОН VM3




HM30

- големина 3M, длабочина 49mm
- вградување во дупка 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ГИПС КАРТОН VM4




HM40

- големина 4M, длабочина 49mm
- вградување во дупка 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ГИПС КАРТОН VM7




HM70

- големина 7M, длабочина 49mm
- вградување во дупка 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ГИПС КАРТОН VM72




HM72

- големина 2x7M, длабочина 63mm
- 850°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72

- size 2x7M, depth 63mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



RECTANGULAR BOXES




BM30

ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА БЕТОН BM3

- големина 3М, длабочина 60мм
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3

- size 3M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM40

ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА БЕТОН BM4

- големина 4М, длабочина 60мм
- 650°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4

- size 4M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM70

ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА БЕТОН BM7

- големина 7М, длабочина 60мм
- 650 °C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7

- size 7M, depth 60mm
- 650 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM80

СПОЈКА ЗА ДОЗНИ BM

- за брзо прицврстување на правоаголните дозни BM во арматурната мрежа
- погодно за палки со дијаметар Ø8mm

FIXING COMBI-CLIP BM

- for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar
- suitable for bar diameter up to Ø8mm




BM82

ДИСТАНТЕН ПРОФИЛ ЗА ДОЗНИ

- за прицврстување на дозните BM со подлошката за дозната за бетон во спротивниот ѕид
- должина l=1m, дијаметар Ø20mm

DISTANCE PROFIL FOR BOXES BM

- to support boxes BM with counter box support on opposite wall
- length l=1m, diameter Ø20mm



П Р А В О А Г О Л Н И Д О З Н И

цигла / brick

шупливи сидови / hollow walls

бетон / concrete



DM30



NM30

HM30



BM30



3M

DM40



NM40

HM40



BM40



4M

DM70



NM70

HM70



BM70



7M

DM72



NM72

HM72



2x7M

DM30



NM32

HM30




BM30







2/3M

RECTANGULAR BOXES



упатства за монтажа /
assembly instructions



РАЗВОДНА ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД DSM78




DW10

- Ø78, длабочина 40mm
- 650°C, 500V~
- во согласност со IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- "halogen free"

CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



РАЗВОДНА ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ SM78x45




HW10

- Ø78, длабочина 45mm
- вградување во дупка Ø80
- 850°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- монтажа со куки
- "halogen free"

CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН SM78




DE23

- декоративен капак за дозна Ø78
- во согласност со IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- "halogen free"

BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН 78




DE24

- заштитен капак за дозна Ø78
- во согласност со IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- "halogen free"

BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



РАЗВОДНА ДОЗНА КВАДРАТНА SM105x105




HW20

- 105x105mm, длабочина 50mm
- вградување во дупка со приложениот шаблон
- 850°C, 400V~
- во согласност со IEC 60670-1 и IEC 60670-22
- монтажа со куки
- "halogen free"

CONNECTION SQUARE BOX BRICK SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



ПРИБОР ЗА ОЖИЧУВАЊЕ



UW10

тип type	назив description	технички податоци technical data	големина size	боја colour
UW10	ЕДНОРЕДНИ КЛЕМИ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x2.5mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> TS прозирна transparent
UW11	ЕДНОРЕДНИ КЛЕМИ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x4mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> CO во боја colour
UW12	ЕДНОРЕДНИ КЛЕМИ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x6mm ²	10P	<input type="checkbox"/> WH бела white
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> GY сива grey
.	.	.	.	
.	.	.	.	


РЕДНИ КЛЕМИ




1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED

- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
 - термопласт PC, прозирни
 - број на полинња: 10
- 1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED*
- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
 - thermoplast PC, transparent
 - number of poles: 10

UW10TS	(NS12)	2x2.5mm ²	10P
UW11TS	(NS12)	2x4mm ²	10P
UW12TS	(NS12)	2x6mm ²	10P



РЕДНИ КЛЕМИ




- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
- термопласт PA
- на располагање во разни бои
- број на полинња: 12


1 ROW TERMINAL BLOCKS

- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PA
- available in different colours
- number of poles: 12

UW15CO	(NS12)	2x2.5mm ²	12P
UW16CO	(NS12)	2x4mm ²	12P
UW17CO	(NS12)	2x6mm ²	12P




РЕДНИ КЛЕМИ



- 450 V~; 1 mm² ÷ 16 mm²
- термопласт полипропилен PP, бели
- за употреба со 80°C
- број на полинња: 12


2 ROW TERMINAL BLOCKS PP

- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polypropylene PP, white
- for temperatures up to 80°C
- number of poles: 12



	A	B	C	D	E
UW29WHPP	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V		94,9
UW30WHPP	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V		116,5
UW31WHPP	2.5-10mm ²	41 A	450 V		133,8
UW32WHPP	4-16mm ²	76 A	450 V		174,5


РЕДНИ КЛЕМИ РА



- 450 V~; 1 mm² ÷ 16 mm²
- термопласт полиамид РА, бели
- за употреба до 110°C
- број на полинња: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PA

- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polyamide PA, white
- for temperatures up to 110°C
- number of poles: 12



UW25WHPA	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V	
UW26WHPA	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V	
UW27WHPA	2.5-10mm ²	41 A	450 V	
UW28WHPA	4-16mm ²	76 A	450 V	

A	B	C	D	E
93,6	13,4	16,2	8	6,4
117	15	18,6	10	7,3
132,8	17,3	22,2	11,5	10
173,9	20,8	25,2	15	11

РЕДНИ КЛЕМИ



- 24A 450V~, термопласт РА, сиви

- број на полинња: 3÷8
- контакти без завртки 0.5 ÷ 1.5mm², за тврди жици
- во согласност со EN 60998-1



PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷8
- plug-in contacts 0.5÷1.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1

UW40GY	PC153	1.5mm ²	3P	3P	A	B	C
UW41GY	PC155	1.5mm ²	5P	5P	12	18	9
UW42GY	PC158	1.5mm ²	8P	8P	17	18	9


A	B	C
12	18	9
17	18	9
26	18	9

РЕДНИ КЛЕМИ



- 24A 450V~, термопласт РА, сиви

- број на полинња: 3÷5
- контакти без завртки 1.5 ÷ 2.5mm², за тврди жици
- во согласност со EN 60998-1



PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷5
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1

UW45GY	PC253	2.5mm ²	3P	3P	A	B	C
UW46GY	PC254	2.5mm ²	4P	4P	14	19	9
UW47GY	PC255	2.5mm ²	5P	5P	17	19	9


A	B	C
14	19	9
17	19	9
21	19	9

РЕДНИ КЛЕМИ



- 24A 450V~, термопласт РА, сиви

- број на полинња: 2 (тврда жица) + 1(мека жица)
- контакти без завртки 1.5 ÷ 2.5mm²
- во согласност со EN 60998-1



PLUG-IN WIRE CONNECTOR

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 2 (rigide wire)+1 (soft wire)
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm²
- in accordance with EN 60998-1

UW50WH	PC302	2.5mm ²	2/1P	2/1P
--------	-------	--------------------	------	------



MODUL
PURE



132



133



135



140

ДИСТРИБУЦИЈА





AC21



PW



тип type	назив description	технички податоци technical data	големина size	боја colour
AC11	КУКИШТЕ НО CUBO СО ДНО SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white <input type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver <input type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white
AC21	КУКИШТЕ НО CUBO СО ДНО SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	2M	
AC41	КУКИШТЕ НО CUBO СО ДНО SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	4M	

КУКИШТЕ НО СУБО СО ДНО IP20 1М



- AC11PW
 AC11ES
 AC11IW

- кукиште IP20 1М
- за надворешно (надсидно) прицврстување на елементите
- погоден за прекинувачите SM
- во согласност со EN 60669-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 1M

- box IP20 1M
- for surface mounting of elements
- suitable to SM switches
- in accordance with EN 60669-1



- AC21PW
 AC21ES
 AC21IW

- кукиште IP20 2М
- за надворешно (надсидно) прицврстување на елементите
- во согласност со EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 2M

- box IP20 2M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1



- AC41PW
 AC41ES
 AC41IW

- кукиште IP20 4М
- за надворешно (надсидно) прицврстување на елементите
- во согласност со EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 4M

- box IP20 4M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1







- AC61PW
 AC61ES
 AC61IW

- кукиште IP20 6М
- за надворешно (надсидно) прицврстување на елементите
- во согласност со EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE
COVER IP20 6M

- box IP20 6M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1



BOXES CUBO IP55 AQ



AQ30

PW

тип type	назив description	технички податоци technical data	големина size	боја colour
AQ20	КУЌИШТЕ NO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW бела сјај <i>polar white</i>
AQ22	КУЌИШТЕ NO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2x2M	<input checked="" type="checkbox"/> GY сива <i>grey</i>
AQ30	КУЌИШТЕ NO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	
AQ31	КУЌИШТЕ PO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	

КУЌИШТЕ NO CUBO IP55 2M



AQ20PW
 AQ20GY

- куќиште IP55 2M
- за надворешно (надсидно) прицврстување
- IP55 за монтажа во влажни простории
- во согласност со CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ22PW
 AQ22GY

- куќиште IP55 2x2M
- за надворешно (надсидно) прицврстување
- IP55 за монтажа во влажни простории
- во согласност со CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 2x2M

- box IP55 2x2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ30PW
 AQ30GY


- куќиште IP55 3M
- за надворешно (надсидно) прицврстување
- IP55 за монтажа во влажни простории
- во согласност со CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670

КУКИШТЕ РО CUBO IP55 2M



AQ21PW
 AQ21AT

- кукиште IP55 2M
- може да се комбинира со сите функционални модул елементи
- за монтажа на рамна површина
- IP55 за употреба во влажни области
- одговара на CEI 23-48, EN 60670



BOX PO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- can be combined with all Modul functional elements
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ31PW
 AQ31GY


КУКИШТЕ РО CUBO IP55 3M

- кукиште IP55 3M
- за внатрешно (бградно) прицврстување
- IP55 за монтажа во влажни простории
- во согласност со CEI 23-48, EN 60670




BOX PO CUBO IP55 3M


- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




AQ20




AQ22




AQ30



AQ31



AQ21



тип type	назив description	големина size	боја colour
RT10	АДАПТЕР МА 92 ADAPTER MA 92	/	<input checked="" type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver-mat
RT12	ПАМКА МА 92 COVER PLATE MA 92	2/3M	<input type="checkbox"/> PW бела-мат (RAL 9016) white-mat
RT14	ПАМКА МА 92 COVER PLATE MA 92	4M	

АДАПТЕР МА 92



RT10


- адаптер за прицврстување на подлошките 2/3М, 4М или 7М Modul со каналот МА без дозна
- за секоја подлошка потребни се два адаптера
- во согласност со EN 50085-1

ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1




ПАМКА МА 92 2/3М



RT12ES
 RT12PW

- MA 2/3M
 - во согласност со EN 50085-1
- COVER PLATE MA 92 2/3M*
- decorative cover plate MA 2/3M
 - in accordance with EN 50085-1




ПАМКА МА 92 4М



RT14ES
 RT14PW

- декоративна рамка MA 4M
 - во согласност со EN 50085-1
- COVER PLATE MA 92 4M*
- decorative cover plate MA 4M
 - in accordance with EN 50085-1




ПАМКА МА 92 7М



RT17ES
 RT17PW

- декоративна рамка MA 7M
 - во согласност со EN 50085-1
- COVER PLATE MA 92 7M*
- decorative cover plate MA 7M
 - in accordance with EN 50085-1



А Л У М И Н И У М С К И П А Р А П Е Т Н И К А Н А Л И




RT20ES
 RT20PW

ОСНОВА ЗА КАНАЛ MA 130x65

- основа за канал од екструдиран алуминиум
- висина 130mm, должина 2m
- DIN шина 35mm на дното
- во согласност со EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 130x65

- *trunking base from extruded aluminium*
- *height 130mm, lenght 2m*
- *DIN - rail 35mm shape on bottom*
- *in accordance with EN 50085-1*




RT21ES
 RT21PW

ОСНОВА ЗА КАНАЛ MA 165x65

- основа за канал од екструдиран алуминиум
- висина 165mm, должина 2m
- DIN шина 35mm на дното
- во согласност со EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 165x65

- *trunking base from extruded aluminium*
- *height 165mm, lenght 2m*
- *DIN - rail 35mm shape on bottom*
- *in accordance with EN 50085-1*




RT25ES
 RT25PW

ПОКРИВ ЗА КАНАЛ MA92

- покрив за канал од екструдиран алуминиум
- висина 92mm, должина 2m
- во согласност со EN 50085-1

FRONT COVER MA 92

- *front cover from extruded aluminium*
- *height 92mm, lenght 2m*
- *in accordance with EN 50085-1*




RT30

ПРЕГРАДА MA43

- преграда за канал од екструдиран алуминиум
- длабочина 43mm, должина 2m
- во согласност со EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43

- *cable shelf from extruded polymer*
- *depth 43mm, lenght 2m*
- *in accordance with EN 50085-1*




RT31

ПРЕГРАДА ЗА КАНАЛ MA 43 AL

- преграда за канал од екструдиран алуминиум
- длабочина 43mm, должина 2m
- во согласност со EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL

- *cable shelf from extruded aluminium*
- *depth 43mm, lenght 2m*
- *in accordance with EN 50085-1*




RT32

ПРЕГРАДА MA 43 AL ДВОЈНА

- двојна преграда за канал од екструдиран алуминиум
- длабочина 43mm, должина 2m
- во согласност со EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE

- *double cable shelf from extruded aluminium*
- *depth 43mm, lenght 2m*
- *in accordance with EN 50085-1*





RT35ES
 RT35PW

КРАЕН ЕЛЕМЕНТ МА 130x65

- краен елемент од полимер
- висина 130mm
- во согласност со EN 50085-1

STOP END MA 130x65

- stop end element from polymer
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1




RT36ES
 RT36PW

КРАЕН ЕЛЕМЕНТ МА 165x65

- краен елемент од метал
- висина 165mm
- во согласност со EN 50085-1

STOP END MA 165x65

- stop end element from metal
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1




RT38

СЕТ РАМНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ

- елементи за спојување од полимер
- сетот содржи 2 елемента за спојување и завртки
- во согласност со EN 50085-1

SET JOINING PIECE MA 65

- joining piece from polymer
- set contains two pieces ans screws
- in accordance with EN 50085-1



RT40ES
 RT40PW

УНИВЕРЗАЛЕН АГОЛ МА 130x65

- универзален аголен елемент
- висина 130mm
- во согласност со EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 130x65

- universal corner element
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



RT41ES
 RT41PW

УНИВЕРЗАЛЕН АГОЛ МА 165x65

- универзален аголен елемент
- висина 165mm
- во согласност со EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 165x65

- universal corner element
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1




RT42

СПОЈКА ЗА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ МА 2x A6.3

- спојка за заземјување за заземјување на основата и покривот на каналот
- во согласност со EN 50085-1

EARTHING PIECE MA 2x A6.3

- earthing piece for earthing of trunking base and front cover
- in accordance with EN 50085-1






RT43ES
 RT43PW

АГОЛЕН L ЕЛЕМЕНТ МА 130x65

- универсален аголен L елемент од алуминиум
- висина 130mm, должина 400mm
- во согласност со EN 50085-1

L-BEND MA 130x65

- universal L bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- in accordance with EN 50085-1




RT44ES
 RT44PW

АГОЛЕН L ЕЛЕМЕНТ МА 165x65

- универсален аголен L елемент од алуминиум
- висина 165mm, должина 400mm
- поврзување на MA 130x65
- во согласност со EN 50085-1

L-BEND MA 165x65

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1




RT45ES
 RT45PW

Т ЕЛЕМЕНТ МА 130x65

- универсален аголен Т елемент од алуминиум
- висина 130mm, должина 400mm
- во согласност со EN 50085-1

T-BEND MA 130x65

- universal T bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- in accordance with EN 50085-1




RT46ES
 RT46PW

Т ЕЛЕМЕНТ МА 165x65

- универсален аголен Т елемент од алуминиум
- висина 165mm, должина 400mm
- поврзување на MA 130x65
- во согласност со EN 50085-1

T-BEND MA 165x65

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



МА е модуларен систем за големините:
2M, 4M, 7M

MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements




Модулот содржи и елементи подгответи за брза монтажа.

In Modul we provide special elements for quick installation



Адаптерот MA овозможува прецизно позиционирање на работ на каналот.

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



Монтажата без употреба на дозни значи повеќе простор за каблите, DIN шината во форма со EN-60715

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715



ПОДЛОШКА ЗА СТОЛПЧЕ МА ЕДИНЕЧНА 130x65



- RT50ES
 RT50PW

- носач за прицврстување на каналот MA130 во подот и/или на таванот од просторот
- во согласност со EN 50085-1

FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



ПОДЛОШКА ЗА СТОЛПЧЕ МА ДВОЈНА 130x65



- RT51ES
 RT51PW

- подлошка за прицврстување на каналот MA130 во подот и/или на таванот од просторот
- во согласност со EN 50085-1

FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



СТОЛПЧЕ МА 130x65x500



- RT52ES
 RT52PW

- инсталацијско столпче МА
- висина 500mm
- подлошки 7M вградена
- во согласност со EN 50085-1

SERVICE POST MA 130x65x500

- service post MA
- height 500mm
- mounting frame 7M included
- in accordance with EN 50085-1




- RT53ES
 RT53PW

- инсталацијско столпче МА двојно
- висина 500mm
- подлошки 7M вградени
- во согласност со EN 50085-1

SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500

- service post MA double
- height 500mm
- mounting frames 7M included
- in accordance with EN 50085-1



Пресек на проводникот / Cable intersection mm ²	Употреблив пресек на каблите / Cable cross-section (mm ²)				
	1 проводника / 1 wire	2 спроводника / 2 wires	3 проводници / 3 wires	4 проводници / 4 wires	5 проводници / 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307

Капацитет на каналот / Trunk capacity				
канал / Trunk	МА 130x65 празен / empty	МА 130x65 со Modul опрема / with Modul switches and sockets	МА 165x65 празен / empty	МА 130x65 со Modul опрема / with Modul switches and sockets
капацитет capacity	7600 mm ²	5500 mm ²	9900 mm ²	7800 mm ²
max Ø	54 mm	2x42 mm	54 mm	2x42 mm

П О Д Н И Д О З Н И М Т





RB50

RB65S1

тип type	назив description	технички податоци technical data
RB50	ВГРАДЕНО КУКИШТЕ ЗА ПОДНИ КУТИИ <i>FLOOR BOX BASE</i>	4M
RB65S1	КАПАК ЗА ПОДНА КУТИЈА <i>FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER</i>	4M
RB60	ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА <i>INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX</i>	4M
.	.	.
.	.	.
.	.	.

	RB65S1	RB66S1	RB67S2	RB68S2
X	177	178	265	516,5
Y	200,5	265	265	265
Z	17,5	17,5	17,5	17,5



	RB50	RB51	RB52	RB53
A	208,5	273	273	273
B	182	182,5	269,5	521
C	83	83	83	83

FLOOR BOXES M T

		ВГРАДЕНО КУКИШТЕ ЗА ПОДНИ КУТИИ 4М
	RB50	<ul style="list-style-type: none"> - вградено кукиште 4М - метално, поцинковано - за вградување во под или двоен под - димензии за монтажа 208,5x182mm, длабочина мин. 83mm - прилагодлива височина 83-128mm - во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2, <p>FLOOR BOX BASE 4M</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>floor box base 4M</i> - <i>metal, galvanized</i> - <i>for installation in a floor or double floor</i> - <i>mounting dimensions 208.5x182mm, min. depth 83mm</i> - <i>adjustable height 83-128mm</i> - <i>in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2</i>
		ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА 4М
	RB60	<ul style="list-style-type: none"> - подножје за подна кутија 4М - метално, боја бела RAL 9006 - монтажна рамка MODUL 7M вградена - во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2 <p>INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>insert for floor box 4M</i> - <i>metal, colour white RAL 9006</i> - <i>mounting frame MODUL 4M included</i> - <i>in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2</i>
		КАПАК ЗА ПОДНА КУТИЈА 4М
	RB65S1	<ul style="list-style-type: none"> - капак за кутија 4М - метален, поцинкован - димензии за монтажа 200,5x177mm, длабочина мин. 17,5mm - дебелина на подната облога до 11,5 mm - во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2 <p>FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4M</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>floor box cover 4M</i> - <i>metal, galvanized</i> - <i>mounting dimensions 200.5x177mm, depth 17.5mm</i> - <i>floor thickness up to 11.5mm</i> - <i>in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2</i>
		ВГРАДЕНО КУКИШТЕ ЗА ПОДНИ КУТИИ 7М
	RB51	<ul style="list-style-type: none"> - вградено кукиште 7М - метално, поцинковано - за вградување во под или двоен под - димензии за монтажа 273x182,5mm, длабочина мин. 83mm - прилагодлива височина 83-128mm - во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2 <p>FLOOR BOX BASE 7M</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>floor box base 7M</i> - <i>metal, galvanized</i> - <i>for installation in a floor or double floor</i> - <i>mounting dimensions 273x182.5mm, min. depth 83mm</i> - <i>adjustable height 83-128mm</i> - <i>in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2</i>
		ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА 7М
	RB61	<ul style="list-style-type: none"> - дозна за подна кутија 7М - метално, боја бела RAL 9006 - монтажна рамка MODUL 7M вградена - во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2 <p>INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>insert for floor box 7M</i> - <i>metal, colour white RAL 9006</i> - <i>mounting frame MODUL 7M included</i> - <i>in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2</i>
		КАПАК ЗА ПОДНА КУТИЈА 7М
	RB66S1	<ul style="list-style-type: none"> - капак за кутија 7М - метален, поцинкован - димензии за монтажа 265x178mm, длабочина мин. 17,5mm - дебелина на подната облога до 11,5 mm - во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2 <p>FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 7M</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>floor box cover 7M</i> - <i>metal, galvanized</i> - <i>mounting dimensions 265x178mm, depth 17.5mm</i> - <i>floor thickness up to 11.5mm</i> - <i>in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2</i>

ВГРАДЕНО КУКИШТЕ ЗА ПОДНИ КУТИИ 2X7M

RB52



- вградено кукиште 2x7M
- метално, поцинковано
- за вградување во под или двоен под
- димензии за монтажа 273x269,5mm, длабочина мин. 83mm
- прилагодлива височина 83-128mm
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 2X7M

- *floor box base 2X7M*
- *metal, galvanized*
- *for installation in a floor or double floor*
- *mounting dimensions 273x269.5mm, min. depth 83mm*
- *adjustable height 83-128mm*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА 2X7M

RB62



- дозна за подна кутија 2x7M
- метално, боја бела RAL 9006
- монтажна рамка MODUL 7Mx2 вградена
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- *insert for floor box 2x7M*
- *metal, colour white RAL 9006*
- *mounting frames MODUL 2x7M included*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

КАПАК ЗА ПОДНА КУТИЈА 2X7M

RB67S2



- капак за кутија 2X7M
- метален, поцинкован
- димензии за монтажа 265x265mm, длабочина мин. 17,5mm
- дебелина на подната облога до 11,5 mm
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 2X7M

- *floor box cover 2x7M*
- *metal, galvanized*
- *mounting dimensions 265x265mm, depth 17.5mm*
- *floor thickness up to 11.5mm*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

ВГРАДЕНО КУКИШТЕ ЗА ПОДНИ КУТИИ 4X7M

RB53



- вградено кукиште 4x7M
- метално, поцинковано
- за вградување во под или двоен под
- димензии за монтажа 273x521mm, длабочина мин. 83mm
- прилагодлива височина 83-128mm
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 4X7M

- *floor box base 4X7M*
- *metal, galvanized*
- *for installation in a floor or double floor*
- *mounting dimensions 273x521mm, min. depth 83mm*
- *adjustable height 83-128mm*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА 2X7M

RB62



- дозна за подна кутија 2x7M
- метално, боја бела RAL 9006
- монтажна рамка MODUL 7Mx2 вградена
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- *insert for floor box 2x7M*
- *metal, colour white RAL 9006*
- *mounting frames MODUL 2x7M included*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

КАПАК ЗА ПОДНА КУТИЈА 4X7M

RB68S2



- капак за кутија 4X7M
- метален, поцинкован
- димензии за монтажа 265x516,5mm, длабочина мин. 17,5mm
- дебелина на подната облога до 11,5 mm
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4X7M


- *floor box cover 4x7M*
- *metal, galvanized*
- *mounting dimensions 265x516.5mm, depth 17.5mm*
- *floor thickness up to 11.5mm*
- *in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2*

FLOOR BOXES M T




RB55S1

тип type	назив description	технички податоци technical data
RB55S1	ПОДНА КУТИЈА ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ СО КАПАК FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS	4M
RB60	ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M



	RB55S1	RB56S1	RB57S2	RB58S2
A	200,5	265	265	265
B	177	178	265	516,5
C	100	100	100	100



ПОДНА КУТИЈА ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ СО КАПАК 4М

RB55S1



- подна кутија за двојни подови 4М
- метална, поцинкувана
- димензии за монтажа 200,5x177mm, дебочина мин. 100mm
- прилагодлива височина 100-145mm
- дебелина на подната облога до 11,5 mm
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4M

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 200,5x177mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11,5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА 4М

RB60



- дозна за подна кутија 4М
- метално, боја бела RAL 9006
- монтажна рамка MODUL 7M вградена
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- insert for floor box 4M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 4M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ПОДНА КУТИЈА ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ СО КАПАК 7М

RB56S1



- подна кутија за двојни подови 7М
- метална, поцинкована
- димензии за монтажа 265x178mm, длабочина мин. 100mm
- прилагодлива височина 100-145mm
- дебелина на подната облога до 11,5 mm
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 7M

- floor box base 7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x178mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА 7М

RB61



- дозна за подна кутија 7М
- метално, боја бела RAL 9006
- монтажна рамка MODUL 7M вградена
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M

- insert for floor box 7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ПОДНА КУТИЈА ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ СО КАПАК 2Х7М

RB57S2



- подна кутија за двојни подови 2x7M
- метална, поцинкована
- димензии за монтажа 265x265mm, длабочина мин. 100mm
- прилагодлива височина 100-145mm
- дебелина на подната облога до 11,5 mm
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 2X7M

- floor box base 2x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x265mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА 2Х7М

RB62



- дозна за подна кутија 2x7M
- метално, боја бела RAL 9006
- монтажна рамка MODUL 7Mx2 вградена
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ПОДНА КУТИЈА ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ СО КАПАК 4Х7М

RB58S2



- подна кутија за двојни подови 4x7M
- метална, поцинкована
- димензии за монтажа 265x516,5mm, длабочина мин. 100mm
- прилагодлива височина 100-145mm
- дебелина на подната облога до 11,5 mm
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4X7M

- floor box base 4x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x516.5mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

ПОДНОЖЈЕ ЗА ПОДНА КУТИЈА 2Х7М


RB62




- дозна за подна кутија 2x7M
- метално, боја бела RAL 9006
- монтажна рамка MODUL 7Mx2 вградена
- во согласност со EN 5005-1 и EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB10



тип type	назив description	технички податоци technical data
RB10	АДАПТЕР ЗА DIN ШИНА <i>ADAPTER FOR DIN RAIL</i>	35mm 1M
RB11	АДАПТЕР ЗА DIN ШИНА <i>ADAPTER FOR DIN RAIL</i> РАЗВОДНА ТАБЛА	35mm 2M
.	.	.
.	.	.

АДАПТЕР ЗА DIN ШИНА 35mm 1M




RB10

- адаптер MODUL 1M
- за DIN шина 35mm
- во согласност со EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M

- adapter MODUL 1M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



АДАПТЕР ЗА DIN ШИНА 35mm 2M




RB11

- адаптер MODUL 2M
- за DIN шина 35mm
- во согласност со EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M

- adapter MODUL 2M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



S W I T C H
LOGIQ



TEM



СЕПРИСУТНА САМОДОВЕРБА kreirana za секоја соба

Облик за секоја соба. Прекинувачите имаат универзални линии што оставаат белег и во модерните работни средини, како и во пријатни, удобни простори за живеење. Палетата на производи LOGIQ нуди едноставно и логично решение за секоја ваша желба.

OMNIPRESENT CONFIDENCE
made for every room

A shape for every room. The switches have universal lines that leave a mark in both modern work environments as well as in cosy, comfortable living spaces. The LOGIQ family offers a simple and logical solution for your every wish.



LOGIQ

ХАРМОНИЈА НА БОИ Изберете ја вашата нијанса

Палетата LOGIQ има неверојатен логичен опсег на проверени и елегантни нијанси што се познати и сакани од нашите клиенти. Нема потреба од компромиси, палетата LOGIQ има с што ви е потребно. Секогаш можеме да создадеме нијанса на боја во согласност со вашите посебни барања. Се разбира.

HARMONY OF COLOURS Choose your hue

The LOGIQ family prides itself on its logical range of verified and elegant hues known and loved by our clients. Don't compromise, the LOGIQ family has you covered. We can always create the hue of colour in accordance with your special request. Logically.

<input checked="" type="checkbox"/>	антрацит	<i>anthracite</i>
<input type="checkbox"/>	титаниум	<i>titanium</i>
<input type="checkbox"/>	бела сјај	<i>polar white</i>



ИМАГИНАЦИЈА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

Креирајте го својот дизајн


Палетата на производи LOGIQ ви овозможува да креирате своја комбинација. За да го направиме комбинирањето едноставно, создадовме корисен систем што поддржува секвенционирање на хоризонтални и вертикални линии. Таканаречениот систем 55/55 ви овозможува постојано користење на исти универзални елементи. Знаете што сакате? Не грижете се, прекинувачите LOGIQ може да ви ги читаат мислите.

LIMITLESS IMAGINATION

Create your own combination

The LOGIQ family allows you to create your own combination. To make combining simple, we have created a useful system that supports the sequencing of horizontal and vertical lines. The so-called 55/55 system allows you to use the same universal elements every time. Know what you want? Don't worry, the LOGIQ switches can read your mind.





ЕДНОСТАВНО ЗА НАЈБАРАНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Палетата на производи LOGIQ нуди прекинувачи, регулатори, сензори и приклучници за секоја намена на едно место. Овие производи може да ги користите поединечно или комбинирано. Како и секое семејство што расте и се развива, така и семејството LOGIQ ќе продолжи да ја развива нашата палета на производи во согласност со вашите желби и потреби. Со задоволство ве слушаме и ви нудиме решенија што едноставно и логично ќе ја продолжат приказната на палетата LOGIQ.

SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

The LOGIQ family offers switches, regulators, sensors, and sockets for every purpose in one place. You can use these products individually or in a sequence. Just like every family that grows and develops, the LOGIQ family will continue to develop our range of products in accordance with your needs and wishes. We are happy to listen to you and offer a solution which will simply and logically continue the story of the LOGIQ family.



С НА ЕДНО МЕСТО И ПОВЕЌЕ

ALL IN ONE PLACE AND MORE




ЛОГИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА

LOGIQ е решение за системот на стандардни тркалезни дозни. Со нив ќе може лесно да ги планирате, како едноставните, така и комплицираните инсталации, новоградбите и адаптациите. Системот се карактеризира со контакти без завртки што ви го намалуваат времето за вградување на елементите.

LOGICAL INSTALLATION

LOGIQ is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.



ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ

GOOD TO KNOW



Сите приклучници имаат вградена заштита од допир на елементите што се под напон.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Добро обмислената конструкција на прекинувачите овозможува једноставно дополнително осветлување.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



Контактите од сребрена легура овозможуваат безбедно вклучување/исклучување.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Контактите без завртки овозможуваат брзо и безбедно приклучување на проводниците. На ист контакт може да прицврстите два проводника со различен дијаметар.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.



Куките овозможуваат подлабоко прицврстување (исто и преку керамичките плочки итн.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Составните дозни ќе ви ја олеснат работата. Гарантираны ви се вистински растојанија.


Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.

тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour	опис на опција 1 optional data 1	опис на опција 2 optional data 2	опис на опција 3 optional data 3
SQ10	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW бела сјај polar white	NT неутрална neutral	01	XO без рамка without cover plate
SQ11	ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> TI титаниум titanium			
SQ22	ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> AT антрацит anthracite	IN индикатор indicator	02	
.	.	.			03	
.	.	.				


ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 10AX 250V~




SQ10PWXO
 SQ10TIINO
 SQ10ATXO



- 10AX 250V~, тип SQ10
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SQ10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SQ11PWXO
 SQ11TIINO
 SQ11ATXO




ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 10AX 250V~ __ IN

- IN индикација, без неонска светилка
 - 10AX 250V~, тип SQ10
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~ __ IN*
- IN indicator, without neon lamp
 - 10AX 250V~, type SQ10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SQ22PWXO
 SQ22TIINO
 SQ22ATXO




ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~

- 10A 250V~, тип SQ11
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~*
- 10A 250V~, type SQ11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SQ11PWXO
 SQ11TIINO
 SQ11ATXO



ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~ __ IN 01

- IN 01 тастер за съвон со индикација, без неонска светилка
 - 10A 250V~, тип SQ11
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IN 01*
- IN 01 indicator bell, without neon lamp
 - 10A 250V~, type SQ11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²





□ SQ11PWIN02XO
■ SQ11TIIN02XO
■ SQ11ATIN02XO




ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~ __ IN 02

- IN 02 тастер за съвно со индикация, без неонска светилка
- 10A 250V~, тип SQ11
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²



□ SQ22PWIN03XO
■ SQ22TIIN03XO
■ SQ22ATIN03XO




ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН 16AX 250V~ __ IN 03

- IN 03 неутрална 0-1, без неонска светилка
- 16AX 250V~, тип SQ22
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1,5-2,5 mm²



□ SQ50PWXO
■ SQ50TIXO
■ SQ50ATXO




ПРЕКИНУВАЧ СЕРИСКИ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SQ50
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²



□ SQ51PWXO
■ SQ51TIXO
■ SQ51ATXO




ТАСТЕР СЕРИСКИ 10A 250V~

- 10A 250V~, тип SQ51
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²



□ SQ52PWNT09XO
■ SQ52TINT09XO
■ SQ52ATNT09XO



ПРЕКИНУВАЧ ЗА РОЛЕТНИ 10AX 250V~ __ NT 09

- NT 09 неутрална горе-долу
- 10AX 250V~, тип SQ52
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²
- за механичка блокада на истовремено вклучување




□ SQ53PWNT09XO
■ SQ53TINT09XO
■ SQ53ATNT09XO




ТАСТЕР ЗА РОЛЕТНИ 10A 250V~ __ NT 09

- NT 09 неутрална горе-долу
- 10A 250V~, тип SQ53
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²
- за механичка блокада на истовремено вклучување



□ SQ60PWXO
■ SQ60TIXO
■ SQ60ATXO




ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SQ60
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²





□ SQ63PWXO
■ SQ63TIXO
■ SQ63ATXO




ПРЕКИНУВАЧ ДВОЕН НАИЗМЕНИЧЕН 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SQ63
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²
- SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SQ63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²








□ SQ70PWXO
■ SQ70TIXO
■ SQ70ATXO




ПРЕКИНУВАЧ ВКРСЕН 10AX 250V~



- 10AX 250V~, тип SQ70
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SQ70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SQ63+SQ63



SQ60+SQ70+SQ60





тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
IA10	НЕОНСКА СВЕТИЛКА NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH бела white
IA20	LED СВЕТИЛКА LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL сина blue
IA21	LED СВЕТИЛКА LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD црвена red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR зелена green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR портокалова orange

НЕОНСКА СВЕТИЛКА 230V~ 0,34W

IA10OR



- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот
- во комбинација со тастерот со индикација

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

LED СВЕТИЛКА 230V AC/DC 0,40W

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот
- во комбинација со тастерот со индикација

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



IA21WH
 IA21RD

LED СВЕТИЛКА 24V AC/DC 0,20W

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот
- во комбинација со тастерот со индикација

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator




IA22WH
 IA22RD

LED СВЕТИЛКА 12V AC/DC 0,10W












- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот
- во комбинација со тастерот со индикација

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



О С В Е Т Л У В А Њ Е | А

Индикација <i>Indication</i>	*Осветлување <i>Illumination</i>	Постојано осветлување <i>Illumination always on</i>
 <p>SQ10, SQ11</p>	 <p>SQ10, SQ11</p>	 <p>SQ10, SQ11</p>
 <p>SQ60 + SQ60</p>	 <p>SQ60 + SQ60</p>	 <p>SQ60 + SQ60</p>
 <p>SQ60 + SQ70 + SQ60</p>	 <p>SQ60 + SQ70 + SQ60</p>	 <p>SQ60 + SQ70 + SQ60</p>
 <p>SQ22</p>		 <p>SQ22</p>

* врските за поврзување не се погодни за светилки за заштеда на енергија (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

S O C K E T S V Q



VQ10



PW



XO



тип type	назив description	технички податоци technical data	опис на опција 1 optional data 1
VQ10	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO без рамка without cover plate
VQ11	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+КАПАК SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	
VQ12	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
.	.	.	
.	.	.	

боја colour			
<input type="checkbox"/> PW	бела сјај polar white	<input type="checkbox"/> PT	бела+просирна white+transparent
<input checked="" type="checkbox"/> TI	титаниум titanium	<input type="checkbox"/> TT	титаниум+просирна titanium+transparent
<input type="checkbox"/> AT	антрацит anthracite	<input type="checkbox"/> AT	антрацит+просирна anthracite+transparent
<input type="checkbox"/> RD	црвена red	<input type="checkbox"/> RT	црвена+просирна red+transparent
<input type="checkbox"/> GR	зелена green	<input type="checkbox"/> GT	зелена+просирна green+transparent
<input type="checkbox"/> OR	портокалова orange	<input type="checkbox"/> OT	портокалова+просирна orange+transparent
<input type="checkbox"/> PP	бела+бела white+white	<input type="checkbox"/> TI	титаниум+титаниум titanium+titanium
<input type="checkbox"/> AA	антрацит+антрацит anthracite+anthracite	<input type="checkbox"/> RR	црвена+црвена red+red
<input type="checkbox"/> GG	зелена+зелена green+green	<input type="checkbox"/> OO	портокалова+портокалова orange+orange




шуко - во согласност со EN 60884-1, CEE7 (лист III)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)

• прицврстување на проводници со завртка
screw contacts• BV прицврстување на проводници без завртка
BV plug-in contacts

ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО 2P+E 16A 250V~ __ XO



- VQ10PWXO
- VQ10TIXO
- VQ10ATXO
- VQ10RDXO
- VQ10GRXO
- VQ10ORXO

- прицврстување на проводниците со завртки 1,5-2,5 mm²
 - XO без рамка
 - 2P+E шуко
 - 16A 250V~, тип VQ10
 - KS вградена детска заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E schuko
 - 16A 250V~, type VQ10
 - KS build-in child protection – shuttered live contacts




- VQ11PTXO
- VQ11TTXO
- VQ11ATXO
- VQ11PPXO

- прицврстување на проводниците со завртки 1,5-2,5 mm²
 - XO без рамка
 - 2P+E шуко+капак
 - 16A 250V~, тип VQ11
 - KS вградена детска заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VQ11
 - KS build-in child protection – shuttered live contacts



- VQ12PWXO
- VQ12TIXO
- VQ12ATXO
- VQ12RDXO
- VQ12GRXO
- VQ12ORXO

- BV прицврстување на проводниците
 без завртки 1,5-2,5 mm²
 - XO без рамка
 - 2P+E шуко
 - 16A 250V~, тип VQ12
 - KS вградена детска заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E schuko
 - 16A 250V~, type VQ12
 - KS build-in child protection – shuttered live contacts



- VQ13PTXO
- VQ13TTXO
- VQ13ATXO
- VQ13PPXO

ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+КАПАК 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV прицврстување на проводниците
 без завртки 1,5-2,5 mm²
 - XO без рамка
 - 2P+E шуко+капак
 - 16A 250V~, тип VQ13
 - KS вградена детска заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²

- XO without surround

- 2P+E schuko+cover

- 16A 250V~, type VQ13

- KS build-in child protection – shuttered live contacts




- VQ16PW
- VQ16TI
- VQ16AT

- 2P+E шуко двојна
 - 16A 250V~, тип VQ16
 - во согласност со IEC 60884-1, CEE7
 - прицврстување на проводниците со завртки 1,5-2,5 mm²
 - KS вградена детска заштита од допир на контактите



SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
 - 16A 250V~, type VQ16
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection – shuttered live contacts





KQ37 **PW** **XO**

тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour	опис на опција 1 optional data 1
KQ11	ПРИКЛУЧНИЦА TV-R КРАЈНА SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW бела сјај polar white	XO без рамка without cover plate
KQ12	ПРИКЛУЧНИЦА TV-R ПРЕОДНА SOCKET TV-R THROUHPASS	10dB	<input checked="" type="checkbox"/> TI титаниум titanium	
KQ16	ПРИКЛУЧНИЦА SAT-TV-R КРАЈНА SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input checked="" type="checkbox"/> AT антрацит anthracite	
.	.	.	.	
.	.	.	.	

ПРИКЛУЧНИЦА TV ОСНОВНА 0dB


KQ10PWXO
 KQ10TIKO
 KQ10ATXO

SOCKET TV BASIC 0dB
- TV основна
- слабеење 0dB
- заден конектор – стандард F

SOCKET TV BASIC 0dB
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard


ПРИКЛУЧНИЦА TV-R КРАЈНА 1dB


KQ11PWXO
 KQ11TIKO
 KQ11ATXO

SOCKET TV-R END-LINE 1dB
- TV-R крајна
- фреквентен појас 5÷862MHz
- редукција: R-1.5dB, TV-1dB
- во согласност со EN 50083-1
- проводник со завртка

SOCKET TV-R END-LINE 1dB
- TV-R end-line
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact


ПРИКЛУЧНИЦА TV-R ПРЕОДНА 10dB


KQ12PWXO
 KQ12TIKO
 KQ12ATXO

SOCKET TV-R THROUHPASS 10dB
- TV-R преодна приклучница
- фреквентен појас 5÷862MHz
- редукција: R-10dB, TV-10dB, премин-2dB
- во согласност со EN 50083-1
- проводници со завртка

SOCKET TV-R THROUHPASS 10dB
- TV-R throughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts


ПРИКЛУЧНИЦА SAT-TV-R КРАЈНА 3dB


KQ16PWXO
 KQ16TIKO
 KQ16ATXO

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB
- SAT-TV-R крајна
- фреквентен појас 5÷2400 MHz
- редукција: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- во согласност со EN 50083-1
- проводници со завртка

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB
- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



ПРИКЛУЧНИЦА АУДИО 2xRCA



- KQ22PWXO
- KQ22TIXO
- KQ22ATXO

- аудио 2xRCA
- поврзување на каблите со лемење

SOCKET AUDIO 2xRCA

- *audio 2xRCA*

- *soldering connection of cable*



ПРИКЛУЧНИЦА ЗА АУДИОЗВУЧНИК



- KQ23PWXO
- KQ23TIXO
- KQ23ATXO

- аудио 2x Ø4mm
- за приклучување на звучниот кабел, приклучок Ø4mm или вилушкаста кабел папуча
- поврзување на каблите од задната страна со лемење

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- *audio 2x Ø4mm*

- *to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades*

- *soldering connection of cable at the back side*



ПРИКЛУЧНИЦА TEL KS RJ11 6/4



- KQ36PWXO
- KQ36TIXO
- KQ36ATXO

- KS keystone стандард за прицврстување
- RJ11 6/4
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- *KS keystone fixing standard*

- *RJ11 6/4*

- *in accordance with IEC 60603-7*



ПРИКЛУЧНИЦА CAT5e KS RJ45 8/8



- KQ37PWXO
- KQ37TIXO
- KQ37ATXO

- KS keystone стандард за прицврстување
- CAT5e, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8

- *KS keystone fixing standard*

- *CAT5e, RJ45 8/8*

- *in accordance with IEC 60603-7*



ПРИКЛУЧНИЦА TEL KS ДВОЈНА 2x RJ11 6/4



- KQ38PWXO
- KQ38TIXO
- KQ38ATXO

- KS keystone стандард за прицврстување
- 2x RJ11, 6/4
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- *KS keystone fixing standard*

- *2x RJ11, 6/4*

- *in accordance with IEC 60603-7*



ПРИКЛУЧНИЦА CAT5e KS ДВОЈНА 2x RJ45 8/8



- KQ39PWXO
- KQ39TIXO
- KQ39ATXO

- KS keystone стандард за прицврстување
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8


- *KS keystone fixing standard*

- *2x CAT5e, RJ45 8/8*

- *in accordance with IEC 60603-7*



ПРИКЛУЧНИЦА TEL LT RJ11 6/4



- KQ35PWXO
- KQ35TIXO
- KQ35ATXO

- завртка TEL LT
- проводници со завртка
- RJ11 6/4
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET TEL LT RJ11 6/4

- *TEL LT screw*

- *screw contacts*

- *RJ11 6/4*

- *in accordance with IEC 60603-7*






□ KQ40PWXO
■ KQ40TIXO
■ KQ40ATXO

ПРИКЛУЧНИЦА CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM







- KS keystone standard за прицврстување
- CAT6s, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7




□ KQ41PWXO
■ KQ41TIXO
■ KQ41ATXO

ПРИКЛУЧНИЦА CAT6s KS ДВОЈНА 2x RJ45 8/8 SLIM


- KS keystone standard за прицврстување
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7





тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour	опис на опција 1 optional data 1
EQ15	ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW бела сјај <i>polar white</i>	XO без рамка <i>without cover plate</i>
EQ16	ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RLC 400W	<input checked="" type="checkbox"/> TI титаниум <i>titanium</i>	
EQ19	ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	LED 100W	<input checked="" type="checkbox"/> AT антрацит <i>anthracite</i>	
.

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН RL 400W




- EQ15PWXO
 EQ15TIXO
 EQ15ATXO

- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварување RL, 40W - 400W
- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувачи потенциометри
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1,5 mm²
- напојување 230V~ 50Hz
- заменлив осигурувач вклучен



DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included




- EQ16PWXO
 EQ16TIXO
 EQ16ATXO

- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварување RLC, 20W - 400W
- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувачи потенциометри
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1,5 mm²
- напојување 230V~ 50Hz
- електронски осигурувач



DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse



- EQ19PWXO
 EQ19TIXO
 EQ19ATXO


- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварување: LED, 0-100W (макс. 10 LED светилки)
GLS, 10-250W
- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувачи потенциометри
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1,5 mm²
- напојување 230V~ 50Hz
- заменлив осигурувач вклучен




DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included


EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19



EQ16, EQ19




EQ15 (40÷400W)



1 - инкадесцентна светилка
incandescent lamp

2 - халогена светилка
halogen lamp


EQ16 (20÷400W)



3 - класичен трансформатор
classical transformer

4 - електронски трансформатор со затемнување
dimmable electronic transformer

EQ19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)




5 - LED светилка со затемнување
dimmable LED lamp



□ EQ32PWXO
■ EQ32TIXO
■ EQ32ATXO


ПРЕКИНУВАЧ IR 5A 230V~

- инфрацрвен прекинувач IR
- напојување: 230V~ ±10 % 50 Hz
- реле: 5A / 250V~ излез за ограничена струја со висока отпорност за zero crossing
- степен на заштита: IP40
- пресек на жиците кај контактниот терминал: 0,75 - 2,5 mm²
- агол на детекција: до 110° на 20°C
- подрачје на детекција: околу 8 м на 20°C
- подесување на времетраењето: од околу 5 сек. до 12 мин.
- подесување на осветлувањето: од околу 5 до 200 LUX
- работна температура: од 0°C до +40°C
- не е погоден за вградување во дозни со длабочина од 45 mm
- само за внатрешна употреба



IR SWITCH 5A 230V~


- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage



□ EQ35PWXO
■ EQ35TIXO
■ EQ35ATXO


СОБЕН ТЕРМОСТАТ 10A 230V~

- начин на дејствување: загревање
- напојување: 230 V~, 50 Hz
- излез: 4 A (макс. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- контакт за вклучување/исклучување: NC (макс. 10 актуатори)
- подрачје на регулација: од +5°C до +30°C
- хистереза: 0,5 K
- заштита: IP30
- тип сензор: биметал
- тип електрично поврзување: контакти со пружини
- тип проводници: 0,75 - 1,5 mm² (флексибилно јадро) или 1,0 - 2,5 mm² (цврсто јадро)



THERMOSTAT HEATING 10A 230V~


- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 4 A (max. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: NC (max. 10 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 – 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 – 2,5 mm² (solid core)



□ EQ36PWXO
■ EQ36TIXO
■ EQ36ATXO


СОБЕН ТЕРМОСТАТ ГРЕЕЊЕ/ЛАДЕЊЕ 5A 230V~

- начин на дејствување: загревање / ладење
- напојување: 230 V~, 50 Hz
- излез: 2 A (макс. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- контакт за вклучување/исклучување: прекинувач за префрлување (прекинувач, макс. 5 актуатори)
- подрачје на регулација: од +5°C до +30°C
- хистереза: 0,5 K
- заштита: IP30
- тип сензор: биметал
- тип електрично поврзување: контакти со пружини
- тип проводници: 0,75 - 1,5 mm² (флексибилно јадро) или 1,0 - 2,5 mm² (цврсто јадро)




THERMOSTAT HEATING / COOLING 5A 230V~

- operation mode: heating / cooling
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: changeover switch (toggler, max. 5 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 – 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 – 2,5 mm² (solid core)



□ EQ37PWXO
■ EQ37TIXO
■ EQ37ATXO



СОБЕН ТЕРМОСТАТ ЗА ПОДНО ГРЕЕЊЕ 16A 230V~

- начин на дејствување: подно греене
- напојување: 230 V~, 50 Hz
- излез: 2 A (макс. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- подрачје на регулација: од +10 °C до +50 °C
- хистереза: 1 K
- заштита: IP30
- тип сензор: NTC во согласност со DIN EN 60730-2-1
- индикатори: Црвена LED за греене и зелена LED за режим на ноќно намалување
- тип електрично поврзување: Прицврстување на проводници со завртка
- тип проводници: 0,5 - 2,5 mm²



□ EQ68PW
■ EQ68TI
■ EQ68AT





ПОЛНАЧ USB 5V 3.0A

- за полнење на електронските уреди преку стандардниот USB-приклучок (компабилно со и уредите Apple)
- напојување: 100-230V~ 50/60Hz
- потрошувачка на енергија: 300mA при 100V~/150mA при 230V~
- потрошувачка во состојба на мирување: 30 mW при 230 V~
- излезнен напон: 5 VDC ($\pm 5\%$) SELV
- осцилирање на излезнот напон: 150mV
- номинален излезнен напон: 3.0 A ($\pm 10\%$)
- тип приклучок: USB A / USB C
- ефикасност: максимум 77%
- работна температура: 0 °C / +45 °C (употреба во затворен простор)
- заштитна класа IP: IP20, само за внатрешна употреба
- безбедносна класа на уредот II
- пренапонска заштита (EN 62109): Клас III
- контактни навртки максимум 2,5 mm²
- уред со офсет контакт минимум 3 mm
- во согласност со стандардот EN 60950-1 и со директивите EMC и LVD

USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3.0A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 3.0 A ($\pm 10\%$)
- connector type: USB A / USB C
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0 °C/+45 °C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives





тип type	назив description	боја colour	опис на опција 1 optional data 1
PQ10	ПОЛНИЛО BLANK	<input type="checkbox"/> PW бела сјај polar white	XO без рамка without cover plate
PQ30	КАПАК TAE/TDO COVER TAE/TDO	<input type="checkbox"/> TI титаниум titanium	
		<input checked="" type="checkbox"/> AT антрацит anthracite	



ПОЛНИЛО

- PQ10PWXO
- PQ10TIXO
- PQ10ATXO



- за пополнување празни отвори
BLANK
- for filling up empty spaces




КАПАК TAE/TDO

- PQ30PW
- PQ30TI
- PQ30AT


- TAE или TDO капак со завртка
COVER TAE/TDO
- TAE or TDO cover with screw



C O V E R P L A T E S O Q



OQ10



PW

тип
typeназив
description

OQ10	PAMKA LOGIQ 1 COVER PLATE LOGIQ 1
OQ20	PAMKA LOGIQ 2 COVER PLATE LOGIQ 2
OQ30	PAMKA LOGIQ 3 COVER PLATE LOGIQ 3

боја
colour

<input type="checkbox"/>	PW бела сјај polar white
<input type="checkbox"/>	TI титаниум titanium
<input type="checkbox"/>	AT антрацит anthracite


.



<input type="checkbox"/>	OQ10PW
<input type="checkbox"/>	OQ10TI
<input type="checkbox"/>	OQ10AT

PAMKA LOGIQ 1


- декоративна поединечна рамка
 - во согласност со EN 60669-1
- COVER PLATE LOGIQ 1*
- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1



<input type="checkbox"/>	OQ20PW
<input type="checkbox"/>	OQ20TI
<input type="checkbox"/>	OQ20AT

PAMKA LOGIQ 2

- декоративна двојна рамка
 - во согласност со EN 60669-1
- COVER PLATE LOGIQ 2*
- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1



PAMKA LOGIQ 3




OQ30PW
OQ30TI
OQ30AT

- декоративна тројна рамка
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LOGIQ 3

- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1




OQ40PW
OQ40TI
OQ40AT

- декоративна четвртвна рамка
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LOGIQ 4

- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1




OQ50PW
OQ50TI
OQ50AT

- декоративна 5-кратна рамка
- во согласност со EN 60669-1

COVER PLATE LOGIQ 5

- decorative cover plate 5-gang
- in accordance with EN 60669-1



TEM

ekonomik





Ekonomik

ПЛАНИРАНО ЗА ПЕРФЕКЦИЈА Суштествен е стилот

Неутрален, компактен, елегантен дизајн што се приспособува на секоја околина во која престојувате или работите. Во интериерот не се издвојува, туку хармонично живее со него.

PLANNED FOR EXCELLENCE Style is essential

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





Ekonomik

ХАРМОНИЈА НА БОИ Изберете ја вашата нијанса


Желбите се разликуваат. Затоа само за вас внимателно избраавме можности што ви нудат вистински одговор. Неутралната палета на бои само ќе го дополнни вашиот амбиент - нема да ве ограничува.

HARMONY OF COLOURS Choose your hue

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

- | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> PW | белa сјaј | <i>polar white</i> | |
| <input type="checkbox"/> | IW | крем сјaј | <i>ivory white</i> |
| <input type="checkbox"/> | ES | сребрена мат | <i>elox silver</i> |
| <input type="checkbox"/> CO | бел дуропласт | <i>white thermoset</i> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NB | црна сјaј | <i>night black</i> | |






ЕДНОСТАВНО ЗА НАЈБАРАНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Со внимателно планирање се погриживме да ги заштитиме елементите под напон од допир. Основното прицврстување на механизмите со куки (1) може дополнително да го зацврстите со завртки (2). Тој начин е особено погоден за безбедно и сигурно прицврстување на приклучниците.

SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws (1) allows additional strengthening with screws (2). This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.



КОМБИНИРАЈТЕ КАКО ШТО ЌЕ ПОСАКАТЕ.

COMBINE AS YOU PLEASE.



Со можноста за составување ќе заштедите во просторот на сидот. Кога немате доволно простор, „вертикалата“ е вистинска одлука.


With combining you save space on the wall.
When faced with a limited space, »vertically« is the right decision.

ЕДНОСТАВНА ИНСТАЛАЦИЈА

Ekonomik е решение за системот на стандардни тркалезни дозни. Со нив ќе може лесно да ги планирате, како едноставните, така и комплицираните инсталации, новоградбите и адаптациите. Системот се карактеризира со контакти без завртки што го намалуваат времето за вградување на елементите.

EASY INSTALLATION

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.



ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ

GOOD TO KNOW



Сите приклучници имаат вградена заштита од допир на елементите што се под напон.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Добро обмислената конструкција на прекинувачите овозможува једноставно дополнително осветлување.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



Контактите од сребрена легура овозможуваат безбедно вклучување/исклучување.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Контактите без завртки овозможуваат брзо и сигурно приклучување на проводниците. На ист контакт може да прицврстите два проводника со различен дијаметар.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.



Куките овозможуваат подлабоко прицврстување (исто и преку керамичките плочки итн.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)




Составните дозни ќе ви ја олеснат работата. Гарантираны ви се вистински растојанија.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour	опис на опција 1 optional data 1	опис на опција 2 optional data 2
SE10	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white	NT неутрална neutral	50
SE11	ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white		51
SE22	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver	IN индикација indicator	03
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO бели дуропласт white thermoset		04
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB црна-сјај night black		.

ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 10AX 250V~




SE10

- 10AX 250V~, тип SE10
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²





ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~



SE11

- 10A 250V~, тип SE11
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²





ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН 16AX 250V~



SE22

- 16AX 250V~, тип SE22
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- само во комбинација со типката TE10_NT03






ПРЕКИНУВАЧ СЕРИСКИ 10AX 250V~



SE50

- 10AX 250V~, тип SE50
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²








SE51

ТАСТЕР СЕРИСКИ 10A 250V~

- 10A 250V~, тип SE51
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²






SE52

ПРЕКИНУВАЧ ЗА РОЛЕТНИ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SE52
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- за механичка блокада на истовремено вклучување

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock






SE53

ТАСТЕР ЗА РОЛЕТНИ 10A 250V~

- 10A 250V~, тип SE53
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- за механичка блокада на истовремено вклучување

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock





SE60

ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SE60
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





SE63

ПРЕКИНУВАЧ ДВОЕН НАИЗМЕНИЧЕН 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SE63
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





SE70

ПРЕКИНУВАЧ ВКРСЕН 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SE70
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SE10
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE10PWIN
- SE10WIN
- SE10ESIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 10AX 250V~

- IN индикација
 - 10AX 250V~, тип SE10
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~ __ IN**
- IN indicator
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~

- 10A 250V~, тип SE11
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWTI50
- SE11WVTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTI50

ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~ __ TI 50

- TI 50 тастер со свонче со индикација+сијаличка
 - 10A 250V~, тип SE11
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ TI 50**
- TI 50 indicator bell+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWTI51
- SE11WVTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTI51

ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~ __ TI 51

- TI 51 тастер за светло со индикација+сијаличка
 - 10A 250V~, тип SE11
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ TI 51**
- TI 51 indicator light+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWIL
- SE11IWIL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~ __ IL

- IL плочка за наппис
 - 10A 250V~, тип SE11
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IL**
- IL inscription plate
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE22PWIN03
- SE22WIN03
- SE22ESIN03
- SE22NBIN03

ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН 16AX 250V~ __ IN 03

- NT 03 неутрална 0-1
 - 16AX 250V~, тип SE22
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~ __ IN 03**
- IN 03 neutral 0-1
 - 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²





- SE50PW
- SE50IW
- SE50ES
- SE50CO
- SE50NB

ПРЕКИНУВАЧ СЕРИСКИ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SE50
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE51PW
- SE51IW
- SE51ES
- SE51CO
- SE51NB

ТАСТЕР СЕРИСКИ 10A 250V~

- 10A 250V~, тип SE51
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE52PWNT09
- SE52IWNT09
- SE52ESNT09
- SE52CONT09
- SE52NBNT09

ПРЕКИНУВАЧ ЗА РОЛЕТНИ 10AX 250V~ _ NT 09

- NT 09 неутрална горе-доле
- 10AX 250V~, тип SE52
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- за механичка блокада на истовремено вклучување

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ _ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock



- SE53PWNT09
- SE53IWNT09
- SE53ESNT09
- SE53CONT09
- SE53NBNT09

ТАСТЕР ЗА РОЛЕТНИ 10A 250V~ _ NT 09

- NT 09 неутрална горе-доле
- 10A 250V~, тип SE53
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- за механичка блокада на истовремено вклучување

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ _ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock



- SE60PW
- SE60IW
- SE60ES
- SE60CO
- SE60NB

ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SE60
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE63PW
- SE63IW
- SE63ES
- SE63CO
- SE63NB

ПРЕКИНУВАЧ ДВОЕН НАИЗМЕНИЧЕН 10AX 250V~



- 10AX 250V~, тип SE63
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE70PW
- SE70IW
- SE70ES
- SE70CO
- SE70NB


ПРЕКИНУВАЧ ВКРСЕН 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SE70
- во согласност со EN 60669-1
- прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



тип type	назив description	боја colour	опис на опција 1 optional data 1	опис на опција 2 optional data 2
TE10	ТИПКА ОБИЧНА BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white	NT неутрална neutral	 50
TE11	ТИПКА СЕРИСКА BUTTON 2GANG	<input checked="" type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white		 51
		<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver		 03
		<input type="checkbox"/> CO бели дуропласт white thermoset	IN индикација indicator	
		<input checked="" type="checkbox"/> NB црна-сјај night black		 04

ТИПКА ОБИЧНА




- TE10PW
- TE10IW
- TE10ES
- TE10CO
- TE10NB

- типка со подлошка - заедно
BUTTON 1GANG
- button together with carrier



ТИПКА СО ИНДИКАЦИЈА




- TE10PWIN
- TE10WIN
- TE10ESIN
- TE10COIN
- TE10NBIN

- типка со подлошка - заедно
BUTTON INDICATOR
- button together with carrier



ТИПКА 2М СО ПЛОЧКА ЗА НАПИС



- TE13PWIL
- TE13IWIL
- TE13ESIL
- TE13NBIL

- типка и подлошка заедно, со напишана плочка
BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE
- button together with carrier, with inscription plate






ТИПКА СЕРИСКА



- TE11PW
- TE11IW
- TE11ES
- TE11CO
- TE11NB

- типка сериска заедно со подлошка
BUTTON 2GANG
- button 2gang together with carrier





тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
IA10	СИЈАЛИЧКА NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH бела white
IA20	LED СВЕТИЛКА LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL сина blue
IA21	LED СВЕТИЛКА LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD црвена red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR зелена green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR портокалова orange

СИЈАЛИЧКА 230V~ 0,34W

 IA10OR

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот - во комбинација со типката со индикација

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LED СВЕТИЛКА 230V AC/DC 0,40W

IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот - во комбинација со типката со индикација

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LED СВЕТИЛКА 24V AC/DC 0,20W

IA21WH
 IA21RD

- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот - во комбинација со типката со индикација

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator












LED СВЕТИЛКА 12V AC/DC 0,10W

IA22WH
 IA22RD


- за индикација, осветлување или постојано осветлување на прекинувачот - во комбинација со типката со индикација

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

Индикација /
Indication* Осветлување /
IlluminationПостојано осветлување /
Illumination always on

* врските за поврзување не се погодни за светилки за заштеда на енергија (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)





S O C K E T S V E

VE11	PT	XO	KS
тип type	назив description	технички податоци technical data	опис на опција 1 optional data 1
VE10	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO без рамка without cover plate
VE11	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+КАПАК SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	KS вградена заштита од допир на контакти shuttered live contacts
VE12	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
.	.	.	
боја colour			
<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white	<input type="checkbox"/> PT бела+прозирна white+transparent	<input type="checkbox"/> PP бела+белa white+white	
<input checked="" type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white	<input type="checkbox"/> IT крем+прозирна ivory+transparent	<input type="checkbox"/> II крем+крем ivory+ivory	
<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver	<input type="checkbox"/> ST сребрена+прозирна silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS сребрена+сребрена silver+silver	
<input type="checkbox"/> CO бели дуропласт white thermoset	<input type="checkbox"/> CT бела+прозирна white+transparent	<input type="checkbox"/> BB црна+црна black+black	
<input type="checkbox"/> NB црна-сјај night black	<input type="checkbox"/> BT црна+прозирна black+transparent	<input type="checkbox"/> RR црвена+црвена red+red	
<input type="checkbox"/> RD црвена red	<input type="checkbox"/> RT црвена+прозирна red+transparent	<input type="checkbox"/> GG зелена+зелена green+green	
<input type="checkbox"/> GR зелена green	<input type="checkbox"/> GT зелена+прозирна green+transparent	<input type="checkbox"/> OO портокалова+портокалова orange+orange	
<input type="checkbox"/> OR портокалова orange	<input type="checkbox"/> OT портокалова+прозирна orange+transparent		



шуко - во согласност со EN 60884-1, CEE7 (лист III)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)

прицвртување на проводниците со завртка
screw contactsBV прицвртување на проводниците без завртка
BV plug-in contacts

француска - во согласност со NF C 61-314 (лист V)

French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)

прицвртување на проводниците со завртка
screw contactsBV прицвртување на проводниците без завртка
BV plug-in contacts

ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО 2Р+Е 16А 250V~ __ ХО



- VE10PWXO
- VE10IWXO
- VE10ESXO
- VE10COXO
- VE10NBXO
- VE10RDXO
- VE10GRXO
- VE10ORXO

- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- ХО без рамка
- 2Р+Е шуко
- 16А 250V~, тип VE10



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



- VE11PTXO
- VE11ITXO
- VE11STXO
- VE11BTXO

- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- XO без рамка
- 2Р+Е шуко+калак
- 16А 250V~, тип VE11



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



- VE12PWXO
- VE12IWXO
- VE12ESXO
- VE12COXO
- VE12NBXO
- VE12RDXO
- VE12GRXO
- VE12ORXO

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- XO без рамка
- 2Р+Е шуко
- 16А 250V~, тип VE12



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



- VE13PTXO
- VE13ITXO
- VE13STXO
- VE13BTXO

- VE13PPXO

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО 2Р+Е 16А 250V~



- VE10PW
- VE10IW
- VE10ES
- VE10CO
- VE10NB

- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- 2Р+Е шуко
- 16А 250V~, тип VE10



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



- VE11PT
- VE11IT
- VE11ST
- VE11CT
- VE11BT

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО 2Р+Е 16А 250V~ BV



- VE12PW
- VE12IW
- VE12ES
- VE12CO
- VE12NB

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- 2Р+Е шуко
- 16А 250V~, тип VE12



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12




- VE13PT
- VE13IT
- VE13ST
- VE13CT
- VE13BT

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



S O C K E T S V E



- VE40PWXO
 VE40IWXO
 VE40ESXO
 VE40COXO
 VE40NBXO
 VE40RDXO
 VE40GRXO
 VE40ORXO

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА 2P+E 16A 250V~ XO

- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - XO без рамка
 - 2P+E француска
 - 16A 250V~, тип VE40
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ XO**
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E French
 - 16A 250V~, type VE40



- VE41PTXO
 VE41ITXO
 VE41STXO
 VE41PTXO
 VE41BTXO
 VE41PPXO

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА+КАПАК 2P+E 16A 250V~ XO

- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - XO без рамка
 - 2P+E француска+капак
 - 16A 250V~, тип VE41
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ XO**
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VE41



- VE42PWXO
 VE42IWXO
 VE42ESXO
 VE42COXO
 VE42NBXO
 VE42RDXO
 VE42GRXO
 VE42ORXO

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА 2P+E 16A 250V~ BV XO

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
 - XO без рамка
 - 2P+E француска
 - 16A 250V~, тип VE42
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV XO**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E French
 - 16A 250V~, type VE42



- VE43PTXO
 VE43ITXO
 VE43STXO
 VE43PTXO
 VE43BTXO
 VE43PPXO

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА+КАПАК 2P+E 16A 250V~ BV XO

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
 - XO без рамка
 - 2P+E француска+капак
 - 16A 250V~, тип VE43
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV XO**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VE43



- VE40PW
 VE40IW
 VE40ES
 VE40CO
 VE40NB

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА 2P+E 16A 250V~

- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - 2P+E француска
 - 16A 250V~, тип VE40
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~**
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E French
 - 16A 250V~, type VE40



- VE41PT
 VE41IT
 VE41BT
 VE41ST

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА+КАПАК 2P+E 16A 250V~

- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
 - 2P+E француска+капак
 - 16A 250V~, тип VE41
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~**
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VE41



- VE42PW
 VE42IW
 VE42ES
 VE42CO
 VE42NB

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА 2P+E 16A 250V~ BV

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
 - 2P+E француска
 - 16A 250V~, тип VE42
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E French
 - 16A 250V~, type VE42



- VE43PT
 VE43IT
 VE43BT
 VE43ST

ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА+KS+КАПАК 2P+E 16A 250V~ BV

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
 - 2P+E француска+капак
 - 16A 250V~, тип VE43
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VE43





ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО ДВОЈНА 2P+E 16A 250V~

- VE16PWKS
-
- VE16ESKS
- VE16NBKS

- 2P+E шуко двојна
- 16A 250V~, тип VE16
- во согласност со IEC 60884-1, CEE7
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- заштита од допир на контактите

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VE16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS shuttered live contacts



ПРИКЛУЧНИЦА ФРАНЦУСКА ДВОЈНА 2P+E 16A 250V~ BV

- VE46PWKS
-
- VE46ESKS
- VE46NBKS

- 2P+E француска двојна
- 16A 250V~, тип VE46
- во согласност со IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314,
CSN 33 2318; PN-E 93201
- прицврстување на проводниците со завртки 1,5-2,5 mm²
- заштита од допир на контактите

SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VE46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314,
CSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm²
- KS shuttered live contacts




ПРИКЛУЧНИЦА 2P 16A 250V~


- VE30PW
-
- VE30ES
- VE30NB

- 2P без контакт за заземување
- 16A 250V~
- во согласност со EN 60884-1, CEE7 (лист I)
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²

SOCKET 2P 16A 250V~

- 2P without earthing contact
- 16A 250V~
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)
- screw contacts 1.5-2.5mm²






тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
KE11	ПРИКЛУЧНИЦА TV-R КРАЈНА SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај polar white
KE12	ПРИКЛУЧНИЦА TV-R ПРЕОДНА SOCKET TV-R THROUHPASS	10dB	<input checked="" type="checkbox"/> IW крем-сјај ivory white
KE16	ПРИКЛУЧНИЦА SAT-TV-R КРАЈНА SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат elox silver
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO бели дуропласт white thermoset
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB црна-сјај night black




KE11




ПРИКЛУЧНИЦА TV-R КРАЈНА 1dB

- TV-R крајна
- фреквентен појас 5÷862MHz
- редукција: R-1.5dB, TV-2dB
- во согласност со EN 50083-1
- прицврстување со завртки

SOCKET TV-R END-LINE 1dB
 - TV-R end-line
 - frequency range 5÷862MHz
 - reduction: R-1.5dB, TV-1dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts




KE12




ПРИКЛУЧНИЦА TV-R ПРЕОДНА 10dB

- TV-R преодна приклучница
- фреквентен појас 5÷862MHz
- редукција: R-10dB, TV-10dB, премин-2dB
- во согласност со EN 50083-1
- прицврстување со завртки

SOCKET TV-R THROUHPASS 10dB
 - TV-R troughpass
 - frequency range 5÷862MHz
 - reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts




KE16



ПРИКЛУЧНИЦА SAT-TV-R КРАЈНА 3dB

- SAT-TV-R крајна
- фреквентен појас 5÷2400MHz
- редукција: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- вградување во дозна Ø60 со куки или завртки
- во согласност со EN 50083-1
- прицврстување на проводниците со завртки


SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB
 - SAT-TV-R end-line
 - frequency range 5÷2400MHz
 - reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
 - for mounting in round box Ø60 with claws or screws
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts



KE36

- KS keystone стандард за прицврстување
- RJ11 6/4
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4
 - KS keystone fixing standard
 - RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА CAT5e KS RJ45 8/8




KE37

- KS keystone standard за прицврстување
- CAT5e, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM




KE40

- KS keystone standard за прицврстување
- CAT6s, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА TEL KS ДВОЈНА 2x RJ11 6/4




KE38

- KS keystone standard за прицврстување
- 2x RJ11 6/4
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА CAT5e KS ДВОЈНА 2x RJ45 8/8




KE39

- KS keystone standard за прицврстување
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА CAT6s KS ДВОЈНА 2x RJ45 8/8 SLIM




KE41

- KS keystone standard за прицврстување
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



АДАПТЕР KS ЕДИНЕЧЕН




KE45

- KS keystone standard за прицврстување - единечен
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- модулот за комуникација не е вграден

ADAPTER KS SINGLE

- KS keystone fixing standard - single
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included






KE46

АДАПТЕР KS ДВОЕН

- KS keystone standard за прицврстување - двоен
- AMP, Tyco, ...
- модулот за комуникација не е вграден

ADAPTER KS DOUBLE

- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included




KE47

АДАПТЕР PD ДВОЕН

- PD Panduit MiniCOM standard за прицврстување - двоен
- модулот за комуникација не е вграден

ADAPTER PD DOUBLE

- PD Panduit Mini-COM fixing standard - double
- communication module not included



* Конектори на страница 60 /
connectors on page 60

ПРИКЛУЧНИЦА TV ОСНОВНА 0dB



- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

SOCKET TV BASIC 0dB

- TV основна
- редукција 0dB
- заден конектор – F стандард



ПРИКЛУЧНИЦА TV-R КРАЈНА 1dB



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R крајна
- фреквентен појас 5÷862MHz
- редукција: R-1.5dB, TV-2dB
- во согласност со EN 50083-1
- прицврстување со завртки



ПРИКЛУЧНИЦА TV-R ПРЕОДНА 10dB



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

SOCKET TV-R TROUGHPASS 10dB

- TV-R throughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



ПРИКЛУЧНИЦА SAT-TV-R КРАЈНА 3dB



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R крајна
- фреквентен појас 5÷2400 MHz
- редукција: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- во согласност со EN 50083-1
- прицврстување со завртки



ПРИКЛУЧНИЦА АУДИО 2xRCA



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

SOCKET AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



ПРИКЛУЧНИЦА ЗА АУДИО ЗВУЧНИЦИ




- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- аудио 2x Ø4mm
- за приклучување на звучниот проводник, приклучок Ø4mm или вилчка кабел папучка
- поврзување на каблите од задната страна со залемување



ПРИКЛУЧНИЦА TEL KS RJ11 6/4



- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone стандард за прицврстување
- RJ11 6/4
- во согласност со IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА CAT5e KS RJ45 8/8



- KE37PW
- KE37IW
- KE37ES
- KE37CO
- KE37NB

- KS keystone standard за прицврстување
- CAT5e, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7
SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM




- KE40PW
- KE40IW
- KE40ES
- KE40CO
- KE40NB

- KS keystone standard за прицврстување
- CAT6s, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7
SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM
- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА TEL KS ДВОЈНА 2x RJ11 6/4



- KE38PW
- KE38IW
- KE38ES
- KE38CO
- KE38NB

- KS keystone standard за прицврстување
- 2x RJ11, 6/4
- во согласност со IEC 60603-7
SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4
- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА CAT5e KS ДВОЈНА 2x RJ45 8/8



- KE39PW
- KE39IW
- KE39ES
- KE39CO
- KE39NB

- KS keystone standard за прицврстување
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7
SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



ПРИКЛУЧНИЦА CAT6s KS ДВОЈНА 2x RJ45 8/8 SLIM




- KE41PW
- KE41IW
- KE41ES
- KE41CO
- KE41NB

- KS keystone standard за прицврстување
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- во согласност со IEC 60603-7
SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM
- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7





ПРИКЛУЧНИЦА TEL LT RJ11 6/4



- KE35PW
- KE35IW
- KE35ES
- KE35CO
- KE35NB

- TEL LT завртка
- прицврстување на проводниците со завртки
- RJ11 6/4
- во согласност со IEC 60603-7
SOCKET TEL LT RJ11 6/4
- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7





тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
PE10	КАПАК TV-R <i>COVER TV-R</i>	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај <i>polar white</i>
PE20	КАПАК KS ЕДИНЕЧЕН <i>COVER KS SINGLE</i>		<input type="checkbox"/> IW крем-сјај <i>ivory white</i>
PE21	КАПАК KS ДВОЕН <i>COVER KS DOUBLE</i>		<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO бели дуропласт <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB црна-сјај <i>night black</i>

КАПАК TV-R 2P/3P




- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB

- TV-R капак, 2P или 3P со завртки
COVER TV-R 2P/3P
- TV-R cover, 2P or 3P with screw



КАПАК KS ЕДИНЕЧЕН




- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB

- KS капак единичен
COVER KS SINGLE
- KS cover single



КАПАК KS ДВОЕН



- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21NB

- KS капак двоен
COVER KS DOUBLE
- KS cover double








КАПАК TAE/TDO



- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30NB

- TAE или TDO капак со завртка
COVER TAE/TDO
- TAE or TDO cover with screw





тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
EE15	ПРЕКИНУВАЧ ДИМЕР РОТАЦИОНЕН MEN <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај <i>polar white</i>
EE16	ПРЕКИНУВАЧ ДИМЕР РОТАЦИОНЕН MEN <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RLC 400W	<input checked="" type="checkbox"/> IW крем-сјај <i>ivory white</i>
EE19	ПРЕКИНУВАЧ ДИМЕР РОТАЦИОНЕН MEN <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	LED 100W	<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO бели дуропласт <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB црна-сјај <i>night black</i>

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН MEN RL 400W



EE15

- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварување RL, 40W - 400W
- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувачи потенциометри (димери)
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5 mm²
- напојување 230V~ 50Hz
- дијаметар за наставување на копче Ø6mm
- заменлив осигурувач вклучен

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- replaceable fuse included

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН MEN RLC 400W



EE16

- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварување RLC, 20W - 400W
- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувачи потенциометри (димери)
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5 mm²
- напојување 230V~ 50Hz
- дијаметар за наставување на копче Ø6mm
- електронски осигурувач

DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- electronic fuse

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН LED 100W



EE19

- ротационен со наизменичен прекинувач
- оптоварување: LED, 0-100W (мак. 10 LED светилки)
GLS, 10-250W

- можно поврзување со наизменичен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувачи потенциометри (димери)

- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1

- прицврстување на проводниците со завртки 1,5 mm²

- напојување 230V~ 50 Hz

- заменлив осигурувач вклучен

- дијаметар за наставување на копче Ø6mm

DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch

- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)

GLS, 10-250W

- 2-way switch combination is possible

- more dimmers combination is not allowed

- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

- plug-in contacts 1.5mm²

- supply 230V~ 50Hz

- replaceable fuse included

- button inner diameter Ø6mm

IR ПРЕКИНУВАЧ 5A 250V~ EE32A1 EE32A2

- IR инфрацрвен прекинувач
- напојување 230V~ ±10 % 50Hz
- реле: 5A / 250V~ (zero crossing)
- степен на заштита: IP40
- пресек на жиците кај контактниот терминал: 0,75 - 2,5 mm²
- агол на детекција: до 110° на 20°C
- подрачје на детекција: околу 8 м на 20°C
- подесување на времетраењето: од околу 5 сек. до 12 мин.
- подесување на осветлувањето: од околу 5 до 200 LUX
- температура на работа: од 0°C до +40°C
- не е погоден за вградување во дозни, со длабочина од 45 mm
- само за внатрешна употреба

IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch

- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz

- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)

- protection rating: IP40

- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²

- detection angle: up to 110° at 20°C

- detection area: approx. 8 m at 20°C

- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min

- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX

- operating temperature: from 0°C to +40°C

- not suitable for installation in 45 mm deep boxes

- only for indoor usage

USB-ПОЛНАЧ 5V 2,4A EE67

- за полнење електронски уреди преку стандарден USB-приклучок (исто така компатибилен со уредите Apple)
- Напојување: 100-230 V~ 50/60 Hz
- потрошувачка за време на употреба: 300 mA при 100 V~ / 150 mA при 230 V~
- потрошувачка при мирување: 30 mW при 230 V~
- излезен напон: 5 VDC (±5 %) SELV
- флукутација на излезен напон: 150 mV
- номинален излезен напон: 2,4 A (±10 %)
- тип приклучок: USB A / USB A
- ефикасност: максимум 77 %
- работна температура: 0 °C/+45 °C (употреба во затворен простор)
- IP заштитна класа: IP20, само за внатрешна употреба
- безбедносна класа на уредот II
- пренапонска заштита (EN 62109): класа III
- контакти навртки максимум 2.5 mm²
- уред со офсет контакт минимум 3 mm
- е во согласност со стандардот EN 60950-1 и со директивите EMC и LVD

USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)

- power supply: 100-230V~ 50/60Hz

- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~

- standby power consumption: 30mW at 230V~

- nominal output voltage: 5 VCD (± 5%) SELV

- output ripple voltage: 150mV

- nominal output current: 2.4A (±10%)

- connector type: USB A / USB A

- efficiency: maximum of 77%

- operating temperature: 0 °C/+45 °C (indoor use)

- IP protection class: IP20, indoor use only

- class device II

- overvoltage category (EN 62109): Class III

- screw contacts: max. 2.5 mm²

- device with a contact gap of at least 3mm

- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН MEN RL 400W



- EE15PW
- EE15IW
- EE15ES
- EE15CO
- EE15NB

- ротационен со наизменчен прекинувач
- оптоварување RL, 40W - 400W
- можно поврзување со наизменчен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувани потенциометри
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- приврстување на проводниците со завртки 1.5 mm²
- напојување 230V~ 50Hz
- заменлив осигурувач вклучен



DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН MEN RLC 400W



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB

- ротационен со наизменчен прекинувач
- оптоварување RLC, 20W - 400W
- можно поврзување со наизменчен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувани потенциометри
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- приврстување на проводниците со завртки 1.5 mm²
- напојување 230V~ 50Hz
- електронски осигурувач



DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse

ПРЕКИНУВАЧ ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) РОТАЦИОНЕН MEN LED 100W



- EE19PW
- EE19IW
- EE19ES
- EE19CO
- EE19NB

- ротационен со наизменчен прекинувач
- оптоварување: LED, 0-100W (max. 10 LED светилки)
GLS, 10-250W
- можно поврзување со наизменчен прекинувач
- не е дозволено поврзување на повеќе прекинувани потенциометри
- во согласност со EN 60669-1 и EN 60669-2-1
- приврстување на проводниците со завртки 1.5 mm²
- напојување 230V~ 50 Hz
- заменлив осигурувач вклучен



DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included

IR ПРЕКИНУВАЧ 5A 230V~



- EE32PW
- EE32IW
- EE32ES
- EE32CO
- EE32NB

- IR инфрацрвен прекинувач
- напојување 230V~ ±10 % 50Hz
- реле: 5A / 250V~ (zero crossing)
- степен на заштита: IP40
- пресек на жиците кај контактниот терминал: 0.75 - 2,5 mm²
- агол на детекција: до 110° на 20°C
- подраче на детекција: окулум 8 м на 20°C
- подесување на времетраењето: од окулум 5 сек. до 12 мин.
- подесување на осветлувањето: од окулум 5 до 200 LUX
- температура на работа: од 0°C до +40°C
- не е погоден за вградување во дозни, со длабочина од 45 mm
- само за внатрешна употреба



IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage



EE67PW
 EE67IW
 EE67NB
 EE67ES

USB-ПОЛНАЧ 5V 2,4A


- за полнење електронски уреди преку стандарден USB-приклучок (исто така компатибилен со уредите Apple)
- Напојување: 100-230 V~ 50/60 Hz
- потрошувачка за време на употреба: 300 mA при 100 V~ / 150 mA при 230 V~
- потрошувачка при мирување: 30 mW при 230 V~
- излезен напон: 5 VDC ($\pm 5\%$) SELV
- флукутација на излезен напон: 150 mV
- номинален излезен напон: 2,4 A ($\pm 10\%$)
- тип приклучок: USB A / USB A
- ефикасност: максимум 77 %
- работна температура: 0 °C /+ 45 °C (употреба во затворен простор)
- IP заштитна класа: IP20, само за внатрешна употреба
- безбедносна класа на уредот II
- пренапонска заштита (EN 62109): класа III
- контактни навртки максимум 2.5 mm²
- уред со офсет контакт минимум 3 mm
- е во согласност со стандардот EN 60950-1 и со директивите EMC и LVD




USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2.4A ($\pm 10\%$)
- connector type: USB A / USB A
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0 °C/+45 °C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives


EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE16, EE19




EE15 (40÷400W)



EE16 (20÷400W)



EE19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)







1 - инкадесцентна сијалица /
incandescent lamp


3 - класичен трансформатор /
classical transformer

5 - затемнувачка LED светилка /
dimmable LED lamp

2 - халогена сијалица /
halogen lamp


4 - Затемнувачки електронски трансформатор /
dimmable electronic transformer





тип type	назив description	боја colour
PE41	КАПАК ЗА ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) ПРЕКИНУВАЧ <i>COVER DIMMER</i>	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај <i>polar white</i> <input type="checkbox"/> IW крем-сјај <i>ivory white</i> <input type="checkbox"/> ES сребрена-мат <i>elox silver</i> <input type="checkbox"/> CO бели дуропласт <i>white thermoset</i> <input checked="" type="checkbox"/> NB црна-сјај <i>night black</i>


КАПАК ЗА ПОТЕНЦИОМЕТАР (ДИМЕР) ПРЕКИНУВАЧ Ø6




КАПАК IR ПРЕКИНУВАЧ



КАПАК ЗА USB-ПОЛНАЧ



A C C E S S O R I E S A E



тип type	назив description	боја colour
AE10	ПОЛНИЛО <i>BLANK</i>	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај <i>polar white</i>
AE20	ПРИКЛУЧОК ПЕТОПОЛЕН ПОСТОЈАН 3Р+N+E 5X4mm ² <i>CONNECTION BOX 3P+N+E 5x4mm²</i>	<input type="checkbox"/> IW крем-сјај <i>ivory white</i>
AE30	КУКИШТЕ NO 1 <i>SURFACE MOUNT BOX</i>	<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат <i>elox silver</i>
.	.	<input type="checkbox"/> CO бели дуропласт <i>white thermoset</i>
.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB црна-сјај <i>night black</i>

ПОЛНИЛО



- AE10PW
- AE10IW
- AE10NB
- AE10ES
- AE10CO

- за пополнување на празни отвори

BLANK

- for filling up empty spaces

КУТИЈА ЗА СТАЛЕН ПРИКЛУЧОК 3Р+N+E 5X4MM²


- AE20PW
- AE20IW

- 3Р+N+E постојан приклучок
- 16A 400V~
- во согласност со VDE 0601-1:2000
- зацврстување на проводниците со завртки 1.5-4mm²

CONNECTION BOX 5POLE 3P+N+E 5x4mm²
- 3P+N+E connection box
- 16A 400V~
- in accordance with VDE 0606-1:2000
- screw contacts 1.5-4mm²



КУКИШТЕ NO 1




- AE30PW
- AE30IW

- надворешно (надсидно) кукиште IP55
SURFACE MOUNT BOX 1
- surface mounting box



НАДВОРЕШНО КУКИШТЕ ЗА ДВОЈНА ПРИКЛУЧНИЦА




- AE31PW

- надворешно (надсидно) кукиште IP55

*SURFACE MOUNT BOX FOR
EKONOMIK DOUBLE SOCKET*
- surface mounting box



СИДНА ЗАШТИТА



AE50PW
 AE50TS

- заштита за сидовите окулу прекинувачот или приклучокот

WALL PROTECTION

- protects surface around socket or switch




AE51PW
 AE51IW

ЗАШТИТА ЗА ДЕЦА KS


- KS заштита за деца од допир на контактите

CHILD PROTECTION KS


- KS additional child protection insert - shuttered live contacts




AE20





AE30



AE31



AE10



OE10

PW

тип type	назив description	боја colour
OE10	PAMKA EKONOMIK 1 SURROUND EKONOMIK 1	<input type="checkbox"/> PW бела-сјај <i>polar white</i>
OE20	PAMKA EKONOMIK 2 ХОРИЗОНТАЛНА SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> IW крем-сјај <i>ivory white</i>
OE30	PAMKA EKONOMIK 3 ХОРИЗОНТАЛНА SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> ES сребрена-мат <i>elox silver</i>
.	.	<input type="checkbox"/> CO бели дуропласт <i>white thermoset</i>
.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB црна-сјај <i>night black</i>




PAMKA EKONOMIK 1

- OE10PW
- OE10IW
- OE10ES
- OE10CO
- OE10NB

- декоративна единечна рамка
- во согласност со EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 1
- decorative surround 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




PAMKA EKONOMIK 2 ХОРИЗОНТАЛНА

- OE20PW
- OE20IW
- OE20ES
- OE20CO
- OE20NB

- декоративна двојна хоризонтална рамка
- во согласност со EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL
- decorative surround 2-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1




PAMKA EKONOMIK 2 ВЕРТИКАЛНА

- OE21PW
- OE21IW
- OE21ES
- OE21CO
- OE21NB

- декоративна двојна вертикална рамка
- во согласност со EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL
- decorative surround 2-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




PAMKA EKONOMIK 3 ХОРИЗОНТАЛНА

- OE30PW
- OE30IW
- OE30ES
- OE30CO
- OE30NB

- декоративна тројна хоризонтална рамка
- во согласност со EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL
- decorative surround 3-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1






- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

РАМКА ЕКОНОМИК 3 ВЕРТИКАЛНА

- декоративна тројна вертикална рамка
- во согласност со EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL

- decorative surround 3-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

РАМКА ЕКОНОМИК 4 ХОРИЗОНТАЛНА

- декоративна четвртвона хоризонтална рамка
- во согласност со EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- decorative surround 4-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1




- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

РАМКА ЕКОНОМИК 4 ВЕРТИКАЛНА

- декоративна четвртвона вертикална рамка
- во согласност со EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL

- decorative surround 4-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE50PW
- OE50IW
- OE50ES
- OE50NB

РАМКА ЕКОНОМИК 5 ХОРИЗОНТАЛНА

- декоративна 5-кратна хоризонтална рамка
- во согласност со EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- decorative surround 5-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1



ДЕКОРАТИВНИ РАМКИЧКИ COLOR /
COLOR DECORATIVE FRAMES



OE90GR	ЗЕЛЕНА / GREEN	OE90YL	ЖОЛТА / YELLOW	OE90MB	МЕТ. СИНА / MET. BLUE
OE90BL	СИНА / BLUE	OE90WH	БЕЛА / WHITE	OE90BZ	БРОНЗЕНА / BRONZE
OE90VO	ВИОЛЕТОВА / VIOLET	OE90GY	СИВА / GREY	OE90CR	СРЕБРЕНА / SILVER
OE90PI	РОЗА / PINK	OE90BK	ЦРНА / BLACK	OE90GO	ЗЛАТНА / GOLD
OE90RD	ЦРВЕНА / RED				





fontana



TEM





SF10 PW TI

тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour	опис на опција 1 optional data 1
SF10	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW бела-мат white-mat	TI сијаличка+индикација neon lamp+indication
SF11	ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> GY сива-мат grey-mat	
SF20	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
.	.	.		
.	.	.		



SF10PW
 SF10GY

ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SF10
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF10PW
 SF10GY

ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН IP44 10AX~

- TI индикација+сијаличка
 - 10AX 250V~, тип SF10
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ __ TI*
- TI indicator+neon lamp
 - 10AX 250V~, type SF10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF11PW
 SF11GY

ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН IP44 10A 250V~ __ TI

- TI индикација+сијаличка
 - 10A 250V~, тип SF11
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ __ TI*
- TI indicator+neon lamp
 - 10A 250V~, type SF11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF20PW
 SF20GY

ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SF20
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF20
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S F



SF50PW
 SF50GY

ПРЕКИНУВАЧ СЕРИСКИ IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SF50
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF51PW
 SF51GY

ТАСТЕР СЕРИСКИ IP44 10A 250V~

- 10A 250V~, тип SF51
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~*
- 10A 250V~, type SF51
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF60PW
 SF60GY

ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SF60
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF60PWTI
 SF60GYTI

- ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН IP44 10AX 250V~ _ TI*
- TI индикација+сијаличка
 - 10AX 250V~, тип SF60
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ _ TI*
- TI indicator+neon lamp
 - 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF63PW
 SF63GY

ПРЕКИНУВАЧ ДВОЕН НАИЗМЕНИЧЕН IP44 10AX~


- 10AX 250V~, тип SF63
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SF70PW
 SF70GY

ПРЕКИНУВАЧ ВКРСЕН IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, тип SF70
 - во согласност со EN 60669-1
 - прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ПРИКЛУЧНИЦИ
S O C K E T S



тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
VF10	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+КАПАК SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW бела-мат white-mat <input checked="" type="checkbox"/> GY сива-мат grey-mat



ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+КАПАК IP44 2P+E 16A 250V~

VF10PW
 VF10GY

- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- 2P+E шуко+капак
- 16A 250V~, тип VF10
- во согласност со EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7





ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+КАПАК IP44 2P+E 16A 250V~ BV


VF12PW
 VF12GY

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- 2P+E шуко+капак
- 16A 250V~, тип VF12
- во согласност со EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7







CF11

PW

тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
CF10	СЕТ ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО ДВОЕН ХОРИЗОНТАЛНИ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW бела-мат white-mat
CF11	СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ ШУКО ДВОЕН ВЕРТИКАЛНИ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input checked="" type="checkbox"/> GY сива-мат grey-mat
CF12	СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ SCH + ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕН.ХОРИЗОН. SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	.
.	.	.	.



CF10PW
 CF10GY

СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ ШУКО ДВОЈНИ ХОРИЗОНТАЛНИ IP44 2x 2P+E 16A 250V~
SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E шуко+капак хоризонтално
- 16A 250V~, тип CF10
- во согласност со EN 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF11PW
 CF11GY

СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ ШУКО ДВОЈНИ ХОРИЗОНТАЛНИ IP44 2x 2P+E 16A 250V~
SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- прицврстување на проводниците со завртки 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E шуко+капак вертикално
- 16A 250V~, тип CF11
- во согласност со EN 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF11
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF12PW
 CF12GY

СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ SCH + ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН ХОРИЗОНТАЛЕН IP44 16A + 10AX 250V~
SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~
- со завртки (приклучница), без завртки (прекинувач)
прицврстување на проводниците 1.5-2.5mm²
- 2P+E шуко+капак+прекинувач наизменичен хоризонтален
- 16A + 10AX 250V~, тип CF12
- во согласност со EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1
- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



**СЕТ ПРИКЛУЧНИЦА SCH + ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН
ВЕРТИКАЛЕН IP44 16A + 10AX 250V~**



CF13PW
 CF13GY

- со завртки (приклучница), без завртки (прекинувач) прицврстување на проводниците 1.5-2.5mm²
- 2P+E шуко+капак+прекинувач наизменичен вертикален
- 16A + 10AX 250V~, тип CF13
- во согласност со EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



**SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET
VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~**
- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



CF14PW
 CF14GY

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E шуко+капак хоризонтално
- 16A 250V~, тип CF14
- во согласност со EN 60884-1, CEE7



**SOCKET SET SCHUKO DOUBLE
HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF15PW
 CF15GY

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E шуко+капак вертикална
- 16A 250V~, тип CF15
- во согласност со EN 60884-1, CEE7



СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ ШУКО ДВОЕН ВЕРТИКАЛЕН IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV



CF16PW
 CF16GY

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- 2P+E шуко+капак+прекинувач наизменичен хоризонтален
- 16A + 10AX 250V~, тип CF16
- во согласност со EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



СЕТ ПРИКЛУЧНИЦА SCH + ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН ХОРИЗОНТАЛЕН IP44 16A + 10AX 250V~



CF17PW
 CF17GY

- BV прицврстување на проводниците без завртки 1.5-2.5mm²
- 2P+E шуко+капак+прекинувач наизменичен вертикален
- 16A + 10AX 250V~, тип CF17
- во согласност со EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



**SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET
VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV**
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

ПРИБОР АФ
ACCESSORIES



AF10

PW


тип type	назив description	технички податоци technical data	боја colour
AF10	РАЗВОДНА КУТИЈА DISTRIBUTION BOX	IP44 RN01	<input type="checkbox"/> PW бела-мат white-mat
AF20	РАЗВОДНА КУТИЈА DISTRIBUTION BOX	IP55 ND01	<input checked="" type="checkbox"/> GY сива-мат grey-mat

РАЗВОДНА КУТИЈА IP44 RN01



- AF10PW
- AF10GY

- надворешна (надсидна) IP44
 - 16A 400V~
 - во согласност со IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22
- DISTRIBUTION BOX IP44 RN01*
- surface mounting distribution box IP44
 - 16A 400V~
 - In accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22








РАЗВОДНА КУТИЈА IP55 ND01



- AF20PW
- AF20GY

- надворешна (надсидна) IP55
 - воведници приложени
 - во согласност со IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22
- DISTRIBUTION BOX IP55 ND01*
- surface mounting connection box IP55
 - glands included
 - In accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

CF10
CF14CF11
CF15CF12
CF16CF13
CF17

Д О З Н И —

шифра	опис на производот	страница	шифра	опис на производот	страница			
СЕТОВИ СМ								
CM10-	СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ 2x ШУКО 2Р+Е 16А 250V~ 4М	81	DE10	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ПЛИТКА ЗА СИД SM60-01	110			
CM11	СЕТ ПРИКЛУЧНИЦИ 3x ШУКО 2Р+Е 16А 250V~ 7М	81	DE11	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ДЛАБОКА ЗА СИД SM60-06	110			
CM15	СЕТ СПЛОЖИ ВО БОЈА 3x1.5mm ² 1М	82	DE30	СПОЈКА ЗА ДОЗНА ЗА СИД SM60-03	110			
CM16	СЕТ СПЛОЖИ ВО БОЈА 3x2.5mm ² 2М	82	DE31	СПОЈКА ЗА ДОЗНА ЗА СИД SM60-04	110			
CM17	СЕТ ЗАВРТКИ 3,5x20	82	DE12	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД 65-48	111			
CM18	СЕТ ЗАВРТКИ 3,5x35	82	DE13	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД 65-60	111			
CM19	СЕТ ЗАВРТКИ 3,5x50	82	DE14	ПРОДОЛЖЕТОК ЗА ДОЗНА ЗА СИД 65-46	111			
CM22-	СЕТ ЗА ПРЕКИНУВАЧИ IP44 2М	82	DE32	СПОЈКА ЗА ДОЗНА ЗА СИД 65-71	111			
CM23-	СЕТ ЗА ПРИКЛУЧНИЦИ IP44 2М	82	DE33	СПОЈКА ЗА ДОЗНА ЗА СИД 65-91	111			
CM25-OL	СЕТ ЗА БАЊИ 3x20А 250V~ 4М	82	DE20	КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН 60	111			
CM25-OS	СЕТ ЗА БАЊИ 3x20А 250V~ 4М	82	DE21	КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН 65	111			
NM41	ПОДЛОШКА ЗА СЕТ ЗА БАЊИ 4М	83	DE22	КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН SM60	111			
OL41-	PAMKA LINE ЗА СЕТ ЗА БАЊИ	83	HE10	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ SM68x40	114			
OS41-	PAMKA SOFT ЗА СЕТ ЗА БАЊИ	83	HE11	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ SM68x55	114			
АНТИБАКТЕРИСКА ПРОГРАМА AW								
TM11AW	ТИПКА 1М	85	BE10	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА БЕТОН 60-49	114			
TM11AWIN	ТИПКА 1М IN	85	BE11	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА БЕТОН 60-77	114			
TM12AW	ТИПКА 2М	85	BE20	ПОДЛОШКА ЗА ДОЗНА ЗА БЕТОН	114			
TM12AWIN	ТИПКА 2М IN	85	BE21	ВОВЕДНИК ЗА ДОЗНА ЗА БЕТОН 16	114			
TM21AW	ПОЛНИЛО 1М	85	ПРАВОАГОЛНИ ДОЗНИ					
TM22AW	ПОЛНИЛО 2М	85	DM30	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД РМ3	118			
VM10AW	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+KS 2Р+Е 16А 250V~ 2М	86	DM31	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД РМ3-65	118			
VM11AW	ПРИКЛУЧНИЦА ШУКО+KS+КАПАК 2Р+Е 16А 250V~ 2М	86	DM40	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД РМ4	118			
VM20AW	ПРИКЛУЧНИЦА EURO+KS 2Р 10А 250V~ 1М	86	DM41	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД РМ4-65	118			
KM11AW	ПРИКЛУЧНИЦА TV КРАЈНА 1db 1М	86	DM70	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД РМ7	119			
KM35AW	АДАПТЕР KS 1М	86	DM71	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД РМ7-65	119			
OS20AW	PAMKA SOFT 2М	87	DM72	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА СИД РМ7-65	119			
OS24AW	PAMKA SOFT 2x2М	87	DM80	СПОЈКА ЗА ДОЗНА ЗА СИД 65-91	119			
OS26AW	PAMKA SOFT 3x2М	87	DM33	КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН РМ3	120			
OS30AW	PAMKA SOFT 3М	87	DM34	КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН РМ3	120			
OS40AW	PAMKA SOFT 4М	87	DM43	КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН РМ4	120			
OS70AW	PAMKA SOFT 7М	7	DM44	КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН РМ4	120			
ПАМКИ PURE OP								
OP20-	PAMKA PURE 2М	90	DM73	КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН РМ7	120			
OP24-	PAMKA PURE 2x2М	90	DM74	КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН РМ7	120			
OP26-	PAMKA PURE 3x2М	90	DM75	КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН РМ72	121			
OP28	PAMKA PURE 4x2М	90	HM30	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ VM3	122			
OP30-	PAMKA PURE 3М	91	HM40	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ VM4	122			
OP40-	PAMKA PURE 4М	91	HM70	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ VM7	122			
OP70-	PAMKA PURE 7М	91	HM72	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ VM72	122			
OP13-	PAMKA PURE 1/3М	91	BM30	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА БЕТОН BM3	123			
OP23-	PAMKA PURE 2/3М	91	BM40	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА БЕТОН BM4	123			
ПАМКИ LINE OL								
OL20-	PAMKA LINE 2М	94	BM70	ДОЗНА ПРАВОАГОЛНА ЗА БЕТОН BM7	123			
OL24-	PAMKA LINE 2x2М	94	BM80	СПОЈКА ЗА ДОЗНА BM	123			
OL26-	PAMKA LINE 3x2М	94	BM82	ДИСТАНТЕН ПРОФИЛ ЗА ДОЗНИ	123			
OL28-	PAMKA LINE 4x2М	94	РАЗВОДНИ ДОЗНИ					
OL29-	PAMKA LINE 5x2М	94	DW10	РАЗВОДНА ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА СИД DSM78	126			
OL30	PAMKA LINE 3М	95	HW10	ДОЗНА ТРКАЛЕЗНА ЗА ШУПЛИВИ СИДОВИ SM78x45	126			
OL40-	PAMKA LINE 4М	95	DE23	КАПАК ЗА ДОЗНА ДЕКОРАТИВЕН SM78	126			
OL70-	PAMKA LINE 7М	95	DE24	КАПАК ЗА ДОЗНА ЗАШТИТЕН 78	126			
OL10-	PAMKA LINE 1/2М	95	HW20	РАЗВОДНА ДОЗНА КВАДРАТНА ЗА СИД SM105x105	126			
OL13-	PAMKA LINE 1/3М	95	ПРИБОР ЗА ОЖИЧУВАЊЕ					
OL23-	PAMKA LINE 2/3М	95	UW10-	СПОЈКА ЕДНОРЕДНА РС 2x2.5mm ² 10Р	128			
ПАМКИ SOFT OS								
OS20-	PAMKA SOFT 2М	98	UW11-	СПОЈКА ЕДНОРЕДНА РС 2x4mm ² 10Р	128			
OS24-	PAMKA SOFT 2x2М	8	UW12-	СПОЈКА ЕДНОРЕДНА РС 2x6mm ² 10Р	128			
OS26-	PAMKA SOFT 3x2М	98	UW15-	СПОЈКА ЕДНОРЕДНА ЗАТВОРЕНА РА 2x2.5mm ² 12Р	128			
OS28-	PAMKA SOFT 4x2М	98	UW16-	СПОЈКА ЕДНОРЕДНА ЗАТВОРЕНА РА 2x4mm ² 12Р	128			
OS30-	PAMKA SOFT 3М	99	UW17-	СПОЈКА ЕДНОРЕДНА ЗАТВОРЕНА РА 2x6mm ² 12Р	128			
OS40-	PAMKA SOFT 4М	99	UW29-	СПОЈКА ДВОРЕДНА РА 1.0-4.0mm ² 12Р	128			
OS70-	PAMKA SOFT 7М	99	UW30-	СПОЈКА ДВОРЕДНА РА 1.5-6.0mm ² 12Р	128			
OS72-	PAMKA SOFT 2x7М	99	UW31-	СПОЈКА ДВОРЕДНА РА 2.5-10mm ² 12Р	128			
OS10-	PAMKA SOFT 1/2М	99	UW32-	СПОЈКА ДВОРЕДНА РА 4.0-16mm ² 12Р	128			
OS13-	PAMKA SOFT 1/3М	99	UW25-	ДВОРЕДНИ СПОЈКИ РА 1.0-4.0mm ² 12Р	129			
OS23-	PAMKA SOFT 2/3М	99	UW26-	ДВОРЕДНИ СПОЈКИ РА 1.5-6.0mm ² 12Р	129			
ПОДЛОШКИ NM								
NM20	ПОДЛОШКА СО КУКИ 2М	104	UW27-	ДВОРЕДНИ СПОЈКИ РА 2.5-10mm ² 12Р	129			
NM21	ПОДЛОШКА БЕЗ ЗАВРТКИ 2М	104	UW28-	ДВОРЕДНИ СПОЈКИ РА 4.0-16mm ² 12Р	129			
NM24	ПОДЛОШКА МЕТАЛНА СО КУКИ 2М	104	UW40-	СПОЈКА БЕЗ ЗАВРТКИ РА 1.5mm ² 3Р	129			
NM25	ПОДЛОШКА МЕТАЛНА БЕЗ ЗАВРТКИ 2М	104	UW41-	СПОЈКА БЕЗ ЗАВРТКИ РА 1.5mm ² 5Р	129			
NM30	ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 3М	105	UW42-	СПОЈКА БЕЗ ЗАВРТКИ РА 1.5mm ² 8Р	129			
NM40	ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 4М	105	UW45-	СПОЈКА БЕЗ ЗАВРТКИ РА 2.5mm ² 3Р	129			
NM70	ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 7М	105	UW46-	СПОЈКА БЕЗ ЗАВРТКИ РА 2.5mm ² 4Р	129			
NM72	ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 2x7М	105	UW47-	СПОЈКА БЕЗ ЗАВРТКИ РА 2.5mm ² 5Р	129			
NM10	ПОДЛОШКА СО КУКИ 1/2М	106	UW50-	СПОЈКА БЕЗ ЗАВРТКИ РА 2.5mm ² 2/1Р	129			
NM11	ПОДЛОШКА БЕЗ ЗАВРТКИ 1/2М	106						
NM23	ПОДЛОШКА СО КУКИ 2/3М	106						
NM32	ПОДЛОШКА СО ЗАВРТКИ 2/3М	106						

дистрибуција —

шифра	опис на производот	страница	шифра	опис на производот	страница
КУКИШТА СУБО IP20 AC					
AC11-	КУКИШТЕ НО СУБО СО ДНО IP20 1М	132	SQ10-XO	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 10AX 250V~	158
AC21-	КУКИШТЕ НО СУБО СО ДНО IP20 2М	132	SQ10-INXO	ПРЕКИНУВАЧ ЕДНОПОЛЕН 10AX 250V~ __ IN	158
AC41-	КУКИШТЕ НО СУБО СО ДНО IP20 4М	132	SQ11-XO	ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~	158
AC61-	КУКИШТЕ НО СУБО СО ДНО IP20 6М	132	SQ11-IN01XO	ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~ __ IN 01	158
КУКИШТА СУБО IP55 AQ					
AQ20	КУКИШТЕ НО СУБО IP55 2М	133	SQ11-IN02XO	ТАСТЕР ЕДНОПОЛЕН 10A 250V~ __ IN 02	159
AQ22-	КУКИШТЕ НО СУБО IP55 2x2М	133	SQ22-IN03XO	ПРЕКИНУВАЧ ДВОПОЛЕН 16AX 250V~ __ IN 03	159
AQ30-	КУКИШТЕ НО СУБО IP55 3М	133	SQ50-XO	ПРЕКИНУВАЧ СЕРИСКИ 10AX 250V~	159
AQ21-	КУКИШТЕ РО СУБО IP55 2М	134	SQ51-XO	ТАСТЕР СЕРИСКИ 10A 250V~	159
AQ31-	КУКИШТЕ РО СУБО IP55 3М	134	SQ52-NT09XO	ПРЕКИНУВАЧ ЗА РОЛЕТНИ 10AX 250V~ __ NT 09	159
ПАРАПЕТНИ КАНАЛИ АЛУМИНИЈУМСКИ МА					
RT10	ADAPTER MA 92	135	SQ53-NT09XO	ТАСТЕР ЗА РОЛЕТНИ 10A 250V~ __ NT 09	159
RT12-	PAMKA MA 92 2/3М	135	SQ60-XO	ПРЕКИНУВАЧ НАИЗМЕНИЧЕН 10AX 250V~	159
RT14-	PAMKA MA 92 4М	135	SQ63-XO	ПРЕКИНУВАЧ ДВОЕН НАИЗМЕНИЧЕН 10AX 250V~	160
RT17-	PAMKA MA 92 7М	135	SQ70-XO	ПРЕКИНУВАЧ ВКРСЕН 10AX 250V~	160
RT20-	ОСНОВА ЗА КАНАЛ МА 130x65	136			
RT21-	ОСНОВА ЗА КАНАЛ МА 165x65	136			
RT25-	ПОКРИВ ЗА КАНАЛ МА 92	136			
RT30	ПРЕГРАДА МА43	136			
RT31	ПРЕГРАДА АЛ. МА 43	136			
RT32	ПРЕГРАДА АЛ. МА ДВОЈНА 43	136			
RT35-	КРАЕН ЕЛЕМЕНТ МА 130x65	137			
RT36-	КРАЕН ЕЛЕМЕНТ МА 165x65	137			
RT38	РАМНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛОЈУВАЊЕ	137			
RT40-	УНИВЕРЗАЛЕН АГОЛ МА 130x65	137			
RT41-	УНИВЕРЗАЛЕН АГОЛ МА 165x65	137			
RT42	СПОЈКА ЗА ЗАЗЕМЉУВАЊЕ МА 2x A6.3	137			
RT43-	АГОЛЕН Л ЕЛЕМЕНТ МА 130x65	138			
RT44-	АГОЛЕН Л ЕЛЕМЕНТ МА 165x65	138			
RT45-	Т ЕЛЕМЕНТ МА 130x65	138			
RT46-	Т ЕЛЕМЕНТ МА 165x65	138			
RT50-	ПОДЛОШКА ЗА СТОЛПЧЕ МА ЕДИНЕЧНА 130x65	139			
RT51-	ПОДЛОШКА ЗА СТОЛПЧЕ МА ДВОЈНА 130x65	139			
RT52-	СТОЛПЧЕ МА 130x65x500	139			
RT53-	СТОЛПЧЕ МА ДВОЈНО 2x 130x65x500	139			
ПОДНИ ДОЗНИ МТ					
RB50	ПОДНА КУТИЈА ОСНОВА 4М	141			
RB60	ЗАШТИТА ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 4М	141			
RB65S1	КАПАК ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА 4М	141			
RB51	ПОДНА КУТИЈА ОСНОВА 7М	141			
RB61	ЗАШТИТА ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 7М	141			
RB66S1	КАПАК ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА 7М	141			
RB52	ПОДНА КУТИЈА ОСНОВА 2x7М	142			
RB62	ЗАШТИТА ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 2x7М	142			
RB67S2	КАПАК ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА 2x7М	142			
RB53	ПОДНА КУТИЈА ОСНОВА 4x7М	142			
RB62	ЗАШТИТА ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 2x7М	142			
RB68S2	КАПАК ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА 4x7М	142			
RB55S1	ПОДНА КУТИЈА СО КАПАК ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ 4М	143			
RB60	ЗАШТИТА ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 4М	143			
RB56S1	ПОДНА КУТИЈА СО КАПАК ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ 7М	144			
RB61	ЗАШТИТА ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 7М	144			
RB57S2	ПОДНА КУТИЈА СО КАПАК ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ 2x7М	144			
RB62	ЗАШТИТА ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 2x7М	144			
RB58S2	ПОДНА КУТИЈА СО КАПАК ЗА ДВОЈНИ ПОДОВИ 4x7М	144			
RB62	ЗАШТИТА ЗА РАЗВОДНА КУТИЈА ДИСТРИБУЦИЈА 2x7М	145			
RB10	АДАПТЕР ЗА DIN ШИНА 35mm 1М	145			
RB11	АДАПТЕР ЗА DIN ШИНА 35mm 2М	145	OQ10-	PAMKA LOGIQ 1	173
		145	OQ20-	PAMKA LOGIQ 2	173
		145	OQ30-	PAMKA LOGIQ 3	174
		145	OQ40-	PAMKA LOGIQ 4	174
		145	OQ50-	PAMKA LOGIQ 5	174





TEM

TEM ČATEŽ d.o.o.
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA
SLOVENIJA
tem@tem.si
www.tem.si

T +386(0)7 348 99 00

TEM

MK

www.tem.si

